



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

БЕЛГРАД

Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавња и огласи
688-3-291-2

Среда, 31 декември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXV

Цена на овој број е 5,00 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60.— динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Поштенски Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

669.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

Се прогласува Сојузниот буџет за 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 860
27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

СОЈУЗЕН БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупните приходи на сојузниот буџет за 1970 година се предвидуваат во износ од . . . Динари 13.694.000.000

од тоа:

— за распоред по посебниот дел на овој буџет	Динари 12.783.000.000
— за распоред во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности	Динари 270.000.000
— за распоред на посебната сметка на федерацијата за инвестиции во стопанството	Динари 592.000.000
— за надоместоци за извршување на работите од делокругот на Службата на општественото книговодство	Динари 49.000.000

Приходите и распоредот на приходите од ставот 1 на овој член ги опфаќаат и средствата на сојузниот буџет што се формираат и се распоредуваат

според одредбите на членот 2 од Законот за постојаните средства на федерацијата за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68), на чл. 1 и 2 од Законот за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царини во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/67 и 5/69), на членот 1 од Законот за издвојување дел на приходот на федерацијата од сојузниот данок на промет на стоки на мало за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69) и на членот 84 точки 2 и членот 87 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68).

Член 2

Во резервниот фонд на федерацијата се издвојува 1% од приходите на сојузниот буџет за 1970 година.

Процентот од ставот 1 на овој член не се пресметува на средствата што се формираат и се распоредуваат по основот од членот 1 став 2 на овој буџет.

Член 3

Од вкупните приходи предвидени во членот 1 став 1 на овој буџет, Службата на општественото книговодство ќе издвојува во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности 1,97% заради обезбедување во сојузниот буџет за 1970 година на предвидените средства за тој фонд, кои врз основа на посебен закон се издвојуваат во височина од 0,2% од општествениот производ.

Член 4

Средствата предвидени во сојузниот буџет за 1970 година за покривање на обврските на федерацијата според членот 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), ќе се пресметуваат на начинот утврден со Спогодбата за начинот на пресметување на височината на средствата со кои федерацијата учествува во покривањето на обврските на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување, склучена помеѓу Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет и Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 5

Приходите на сојузниот буџет за 1970 година и нивниот распоред по основните намени се утврдуваат во Билансот на приходите и општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1970 година, во следните износи:

Б И Л А Н С
НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ
БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Класификационен број		П Р И Х О Д И	И з н о с	
на формата на приходите	на потформата на приходите		на потформата на приходите	Вкупно форма-та на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 1. Придонеси		
11		Придонес од личниот доход од работен однос:		
	111	— придонес од личниот доход од работен однос		1.546,000.000
12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност:		
	121	— придонес од личниот доход од земјоделска дејност		240,000.000
		Вкупно видот 1. Придонеси		1.786,000.000
		Вид 2. Даноци		
21		Данок на промет:		
	211	— данок на промет на стоки на мало	6.127,000.000	
	212	— данок на надоместоци за услуги	1.787,000.000	7.914,000.000
		Вкупно видот 2. Даноци		7.914,000.000
		Вид 3. Такси		
34		Конзуларни такси		10,000.000
35		Царински такси		20,000.000
		Вкупно видот 3. Такси		30,000.000
		Вид 4. Царина		
41		Царина		3.934,000.000
		Вкупно видот 4. Царина		3.934,000.000
		Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		
61		Приходи на сојузните органи		500.000
62		Други разни приходи		29,500.000
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		30,000.000
		ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД (видови 1 до 6)		13.694,000.000

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Класификационен број		Општ распоред на приходите	И з н о с	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
		Основна намена 03. Културно-просветна дејност		
03-2		Средства распоредени во определен износ:		
	03-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	15,869.000	15,869.000
		Вкупно основната намена 03		15,869.000
		Основна намена 04. Социјални грижи		
04-2		Средства распоредени во определен износ:		
	04-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	532,958.000	532,958.000
		Вкупно основната намена 04		532,958.000
		Основна намена 05. Здравствена заштита		
05-2		Средства распоредени во определен износ:		
	05-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	50.000	50.000
		Вкупно основната намена 05		50.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 07. Работа на државните органи		
07-2		Средства распоредени во определен износ:		
	07-2-1	— за редовна дејност	282,509.000	
	07-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	348,378.000	
	07-2-3	— за намени што не можат да се распоредат по други основни намени	168,039.000	798,926.000
		Вкупно основната намена 07		798,926.000
		Основна намена 08. Народна одбрана		
08-2		Средства распоредени во определен износ:		7.586,370.000
		Вкупно основната намена 08		7.586,370.000
		Основна намена 09. Општи дополнителни средства на други општествено-политички заедници		
09-2		Средства распоредени во определен износ:		1.229,500.000
		Вкупно основната намена 09		1.229,500.000
		Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници, органи и организации		
10-2		Средства распоредени во определен износ:		1.402,648.000
		Вкупно основната намена 10		1.402,648.000
		Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани		
13-2		Средства распоредени во определен износ:		27,423.000
		Вкупно основната намена 13		27,423.000
		Основна намена 14. Нестопански инвестиции		
14-2		Средства распоредени во определен износ:		
	14-2-21	— за тековни вложувања		89,136.000
		Вкупно основната намена 14		89,136.000
		Основна намена 16. Интервенции во стопанството		
16-2		Средства распоредени во определен износ:		
	16-2-21	— за тековни вложувања		552,088.000
		Вкупно основната намена 16		552,088.000
		Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години		
17-2		Средства распоредени во определен износ:		343,776.000
		Вкупно основната намена 17		343,776.000
		Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд		
18-2		Средства распоредени во определен износ:		127,830.000
		Вкупно основната намена 18		127,830.000
		Основна намена 19. Нераспоредени приходи (тековна буџетска резерва)		
19-2		Средства распоредени во определен износ:		77,926.000
		Вкупно основната намена 19		77,926.000
		Вкупно распоредените и нераспоредените приходи преку посебниот дел на сојузниот буџет (основни намени 03 до 19)		12.783,000.000

1	2	3	4	5
	Средства распоредени во општиот дел на сојузниот буџет во определен износ:			
	— за распоред во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности			270,000.000
	— за распоред на посебната сметка на федерацијата за инвестиции во стопанството			592,000.000
	— за надоместоци за извршување на работите од делокругот на Службата на општественото книговодство			49,000.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ ПРИХОДИ			13.694,000.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 6

Приходите на сојузниот буџет за 1970. година во износ од 12,783,000.000 динари, во рамките на општиот распоред на приходите од членот 5 на овој буџет, се распоредуваат по носителите, корисниците и поблиските намени во посебниот дел на сојузниот буџет за 1970. година, кој гласи:

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗНА СКУПШТИНА				
Глава 1. Сојузна скупштина				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
1	07-2-1	Редовна дејност на стручните служби	13,978.180	
2	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	19,688.970	
3	07-2-2	Телефонски трошоци	356.400	
4	07-2-2	Надоместок за работа подолга од полното работно време	247.500	
5	07-2-2	Надоместок на надворешни соработници	445.500	
6	07-2-2	Дневници и паушали на сојузните пратеници	12,493.800	
7	07-2-2	Набавка на домашни и странски книги	79.200	
8	07-2-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	193.050	
9	07-2-2	Издавање стенографски белешки, информативни билтени и други скупштински материјали	3,069.000	
10	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	1,584.000	
11	07-2-2	Изработка на публикациите на Сојузната скупштина	2,761.110	
12	07-2-2	Трошоци на парламентарните делегации	792.000	
13	07-2-2	Трошоци за репрезентација	198.000	
14	07-2-2	Набавка на облека и обувки	93.060	
15	07-2-2	Трошоци на комисиите за кодификација на законите	5,885.550	
16	07-2-2	Членски влог на Интерпарламентарна унија	35.000	
17	07-2-3	Трошоци за изборите	1,980.000	
		Вкупно основната намена 07		63,880.320
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
18	14-2-21	За градежни работи и набавка на опрема		5,445.000
		Вкупно основната намена 14		5,445.000
		Вкупно главата 1		69,325.320
Глава 2. Сојузен правен совет				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
19	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот	267.300	
20	07-2-2	Набавка на стучни книги и публикации	9.900	
21	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	79.200	
22	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	19.800	
23	07-2-2	Стенографирање и умножување	19.800	
		Вкупно основната намена 07		396.000
		Вкупно главата 2		396.000

1	2	3	4	5
Глава 3. Сојузен економски совет				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
24	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	5.940	
25	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот	145.530	
26	07-2-2	Набавка на стручни книги и публикации	4.950	
27	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	14.850	
28	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	9.900	
29	07-2-2	Стенографирање и умножување на материјали	16.830	
Вкупно основната намена 07				198.000
Вкупно главата 3				198.000
Глава 4. Биро за претставки и поплаки				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
30	07-2-1	Редовна дејност		723.960
Вкупно основната намена 07				723.960
Вкупно главата 4				723.960
Глава 5. Секретаријат за законодавство на Сојузната скупштина				
Основна намена 07 — Работа на државни органи				
30a	07-2-1	Редовна дејност		1.500.000
Вкупно основната намена 07				1.500.000
Вкупно главата 5				1.500.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 (позиции 1 до 30a)				72,143.280
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 1. СОЈУЗНА СКУПШТИНА				
— Редовна дејност				16,202.140
— Други намени				55,941.140
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1				72,143.280
РАЗДЕЛ 2. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
31	07-2-1	Редовна дејност	2,210.970	
32	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	5,494.260	
33	07-2-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	247.500	
34	07-2-2	Патни трошоци во странство	86.620	
35	07-2-2	Поштенско-телефонски и телеграфски трошоци	97.020	
36	07-2-2	Набавка на стручни книги, списанија и публикации	108.900	
37	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	59.400	
38	07-2-2	Трошоци за репрезентација	69.300	
39	07-2-2	Набавка на автомобили	32.670	
40	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врска со одржување на зградата	49.500	
Вкупно основната намена 07				8,456.140
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 (позиции 31 до 40)				8,456.140
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 2. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
— Редовна дејност				2,210.970
— Други намени				6,245.170
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2				8,456.140
РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
41	07-2-1	Редовна дејност	5,271.360	
42	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	306.090	
43	07-2-2	Кумување и помошти	99.000	
44	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите	1,467.110	

1	2	3	4	5
45	07-2-2	Патувања и посети Вкупно основната намена 07	4,880.700	12,024.260
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 (позиции 41 до 45)		12,024.260
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 3. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА		
		— Редовна дејност		5,271.360
		— Други намени		6,752.900
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3		12,024.260
		РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ		
		Глава 1. Сојузен извршен совет		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
46	07-2-1	Редовна дејност на стручните служби	5,495.520	
47	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	2,704.060	
48	07-2-2	Надоместоци на надворешни соработници	133.650	
49	07-2-2	Канцелариски материјали	99.000	
50	07-2-2	Претплати на печатот, списанија и публикации	148.500	
51	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	148.500	
52	07-2-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	264.330	
53	07-2-2	Транспортни услуги	178.200	
54	07-2-2	Патни трошоци во странство	1,881.000	
55	07-2-2	Потрошен и ситен инвентар	49.060	
56	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	495.000	
57	07-2-2	Печатење и умножување на материјали за седниците на Советот	297.000	
58	07-2-2	Средства за потребите на работата на Комисијата на СЕВ	626.220	
59	07-2-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	1,517.110	
60	07-2-2	Трошоци за приеми и репрезентација	3,019.500	
61	07-2-3	За определени потреби	3,125.430	
62	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	17,451.720	
63	07-2-3	Информативно-пропагандна и културно-просветна дејност меѓу нашите иселеници и нашите граѓани на работа во странство	3,846.150	
		Вкупно основната намена 07		41,479.950
		Основна намена 13 — Дејност на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани		
64	13-2	Дејност на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани		27,423.000
		Вкупно основната намена 13		27,423.000
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
65	14-2-21	За набавка на опрема	9,314.000	
66	14-2-21	За градежни работи и за набавка опрема за зградите на СИС-I, СИС-II и за зградата во улица Бранкова број 25	4,752.000	
		Вкупно основната намена 14		14,066.000
		Вкупно главата 1		82,968.950
		Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
67	07-2-1	Редовна дејност	198.070	
68	07-2-2	Трошоци за состаноци со републичките протоколи	9.900	
69	07-2-2	Набавка на облека	7.720	
		Вкупно основната намена 07		215.690
		Вкупно главата 2		215.690

1	2	3	4	5
Глава 3. Служба за обезбедување во зградите на сојузните органи				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
70	07-2-1	Редовна дејност	2,889.320	
71	07-2-2	Трошоци за обука на кадрите	18.080	
Вкупно основната намена 07				2,907.400
Вкупно главата 3				2,907.400
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 (позиции 46 до 71)				86,092.040
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ				
— Редовна дејност			8,582.910	
— Други намени			77,509.130	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4				86,092.040
РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
72	07-2-1	Редовна дејност	1,913.840	
73	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	906.930	
74	07-2-2	Трошоци на постапката	79.200	
75	07-2-2	Издавање на збирка одлуки на Уставниот суд на Југославија	148.500	
76	07-2-2	Патни трошоци во странство	69.300	
77	07-2-2	Надоместок за одвоен живот од семејството на функционери	17.820	
78	07-2-2	Дневници на возачите	19.800	
79	07-2-2	Набавка на облеку на возачите	12.870	
80	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	49.500	
81	07-2-2	Трошоци на престојот на делегациите и за репрезентација	207.900	
Вкупно основната намена 07				3,425.660
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5 (позиции 72 до 81)				3,425.660
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
— Редовна дејност			1,913.840	
— Други намени			1,511.820	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5				3,425.660
РАЗДЕЛ 6. ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
82	07-2-1	Редовна дејност	1,843.470	
83	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	1,587.210	
84	07-2-2	Издавање судски одлуки	80.780	
85	07-2-2	Патни трошоци во странство	12.120	
86	07-2-2	Надоместок за одвоен живот од семејството на функционери	18.180	
87	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	100.980	
88	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	42.820	
89	07-2-2	Тековно одржување на зградата	70.680	
Вкупно основната намена 07				3,756.240
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
90	14-2-21	Набавка на телефонска централа	124.640	
91	14-2-21	Замена на телефонска инсталација	23.760	
92	14-2-21	Поправка на лифто	48.300	
Вкупно основната намена 14				196.700
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 (позиции 82 до 92)				3,952.940
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 6. ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
— Редовна дејност			1,843.470	
— Други намени			2,109.470	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6				3,952.940

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 7. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
93	07-2-1	Редовна дејност	1,041.440	
94	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	512.120	
95	07-2-2	Награди и надоместоци на судиите-поротници	26.190	
96	07-2-2	Патни трошоци и дневници на судиите-поротници	22.770	
97	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	39.600	
98	07-2-2	Надоместок за одвоен живот од семејството на функционери	17.820	
99	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	12.870	
Вкупно основната намена 07				1,672.810
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 (позиции 93 до 99)				1,672.810
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 7. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД				
— Редовна дејност			1,041.440	
— Други намени			631.370	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7				1,672.810
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
100	07-2-1	Редовна дејност	1,220.860	
101	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	450.370	
102	07-2-2	Патни трошоци во странство	15.150	
103	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	100.980	
104	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	40.390	
105	07-2-2	Надоместок за одвоен живот од семејството на функционери	54.530	
106	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	50.490	
Вкупно основната намена 07				1,932.770
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
107	14-2-21	Замена на телефонска мрежа и телефонска централа	108.900	
108	14-2-21	Поправка на лифто	49.500	
Вкупно основната намена 14				158.400
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 (позиции 100 до 108)				2,091.170
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
— Редовна дејност			1,220.860	
— Посебни намени			870.310	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8				2,091.170
РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
109	07-2-1	Редовна дејност	562.100	
110	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	206.610	
111	07-2-2	Трошоци за застапувања во земјата	9.900	
112	07-2-2	Трошоци на процесната и извршната постапка во земјата	9.900	
113	07-2-2	Трошоци за водење процеси во странство	28.750	
114	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	22.280	
Вкупно основната намена 07				839.540
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 (позиции 109 до 114)				839.540
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
— Редовна дејност			562.100	
— Посебни намени			277.440	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9				839.540

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 10. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
115	07-2-1	Редовна дејност	31,277.200	
116	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	78.000	
117	07-2-2	Лични и материјални расходи на дипломатско-конзуларните претставништва во странство	152,113.000	
118	07-2-2	За натамошно проциување на конзуларната служба	4,455.000	
119	07-2-2	Собирање и обработка на архивски материјал	465.300	
120	07-2-2	Трошоци за заседанијата на Специјалниот комитет на ООН за правните принципи на коегзистенцијата	792.000	
121	07-2-2	Членски влогови	7,933.500	
122	07-2-3	За потребите на документацијата	2,103.700	
123	07-2-3	Замена на патни исправи на нашите граѓани во странство	247.500	
124	07-2-3	Помош на палестинските бегалци	247.500	
125	07-2-3	За информативна дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	990.000	
126	07-2-3	Трошоци за репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	990.000	
127	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	5,167.300	
Вкупно основната намена 07				206,860.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
128	14-2-21	Изградба и продолжување на изградба на административни згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	4,257.000	
129	14-2-21	Набавка на уреди за радио-врски во земјата и во странство	2,475.000	
130	14-2-21	Набавка на опрема во земјата и во странство	1,541.000	
131	14-2-21	Големи поправки на административни згради во земјата и во странство	1,485.000	
Вкупно основната намена 14				9,758.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 (позиции 115 до 131)				216,618.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 10. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
— Редовна дејност			31,277.200	
— Други намени			185,340.800	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10				216,618.000
РАЗДЕЛ 11. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 08 — Народна одбрана				
132	08-2	Редовна дејност	7.544,904.000	
Вкупно основната намена 08				7.544,904.000
Вкупно главата 1				7.544,904.000
Глава 2. Совет на народната одбрана				
Основна намена 08 — Народна одбрана				
133	08-2	Редовна дејност	41,466.000	
Вкупно основната намена 08				41,466.000
Вкупно главата 2				41,466.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11 (позиции 132 и 133)				7.586,370.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 11. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
— Редовна дејност			7.586,370.000	
— Други намени			—	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11				7.586,370.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
Глава 1. — Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
134	07-2-1	Редовна дејност	32,096.930	
135	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	155.370	
136	07-2-2	За определени потреби	16,598.940	
137	07-2-2	Набавка на облека и обувки	508.260	
138	07-2-2	Школување на кадрите	1,201.600	
139	07-2-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според членот 35 од ОЗЗВР	200.670	
140	07-2-2	Селидбени трошоци	333.950	
141	07-2-2	Набавка на спортски реквизити	33.160	
142	07-2-3	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	170.870	
143	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	5,206.310	
Вкупно основната намена 07				56,596.060
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници				
144	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за финансирање на службата на внатрешните работи	15,901.870	
145	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија за финансирање на службата на внатрешните работи	12,774.730	
146	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Словенија за финансирање на службата на внатрешните работи	23,101.520	
147	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Србија за финансирање на службата на внатрешните работи	45,753.970	
148	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Хрватска за финансирање на службата на внатрешните работи	34,535.660	
149	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора за финансирање на службата на внатрешните работи	5,161.060	
Вкупно основната намена 10				137,228.810
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
150	14-2-21	За станбена изградба	7,623.000	
Вкупно основната намена 14				7,623.000
Вкупно главата 1				201,447.870

Глава 2. Сојузен совет за безбедност на сообраќајот

Основна намена 07 — Работа на државните органи				
151	07-2-1	Редовна дејност	113.150	
152	07-2-2	Организирање на општојугословенски натпревар во рамките на школски куп	69.300	
153	07-2-2	Организирање на меѓународна сообраќајна изложба во рамките на саем	79.200	
154	07-2-2	Спроведување на општојугословенска сообраќајно-воспитна акција	59.400	
155	07-2-2	Организирање на II сојузно советување за сообраќајното образование на децата и младината	59.400	
156	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	49.500	
157	07-2-2	Учество во трошоците на органите и организациите на спроведување на унапредување на сообраќајната превентива	79.200	
158	07-2-2	Надоместок на надворешни соработници	19.800	
159	07-2-2	Трошоци за одружување на седниците на Советот	9.900	

1	2	3	4	5
160	07-2-2	Патни трошоци во странство	9.900	
161	07-2-2	Членарина на меѓународните организации	2.530	
		Вкупно основната намена 07		551.280
		Вкупно главата 2		551.280
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 (позиции 134 до 161)		201,999.150
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 12.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
		-- Редовна дејност		32,210.080
		— Други намени		169,789.070
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12		201,999.150
РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО				
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
162	07-2-1	Редовна дејност	9,362.270	
163	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	159.910	
164	07-2-2	Изработка на прописи	1,039.500	
165	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	445.500	
166	07-2-2	Трошоци на меѓународна соработка во земјата	149.490	
167	07-2-2	Патни трошоци во странство	513.220	
168	07-2-2	Трошоци на мешовитите комисии за водостопанство	198.000	
169	07-2-2	Надоместок за работа на членовите на комисиите	66 030	
170	07-2-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	21.780	
171	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот на производи и семе	29.700	
172	07-2-2	Трошоци на Југословенскиот комитет на меѓународната хидролошка деценија	537.570	
173	07-2-2	Надоместок за анализи за пазаришни истражувања	841.500	
174	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	9.900	
175	07-2-2	Членарина на меѓународните организации	5,915.400	
176	07-2-2	За работа на Југословенската група на мешовитата комисија за Гердап	129.910	
177	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	1,851.300	
178	07-2-3	За безбедност на пловидбата во поморскиот и речниот сообраќај	7,742.470	
179	07-2-3	За туристичка пропаганда во земјата и во странство	11,722.100	
180	07-2-3	Придонес за светската програма на храна на WEP	1,113.750	
		Вкупно основната намена 07		41,849.300
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
181	14-2-21	За набавка на опрема за Југословенскиот комитет за хидролошка деценија	455.400	
182	14-2-21	За работи на поморските пловни патишта за потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта	891.000	
183	14-2-21	Набавка на опрема за потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта	1,089.000	
184	14-2-21	За работи на внатрешните пловни патишта за потребите на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта	2,118.600	
185	14-2-21	Набавка на опрема за потребите на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта	396.000	
		Вкупно основната намена 14		4,950.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 16 — Интервенции во стопанството		
186	16-2-21	Регреси за вештачки губриња	279,457.200	
187	16-2-21	Регреси на име разлика во каматната стопа на житарски претпријатија за залихи на пченица	19,800.000	
188	16-2-21	Премии за суров памук и волна	9,721.800	
189	16-2-21	Премии за млеко	148,500.000	
190	16-2-21	За унапредување на водостопанството	3,034.000	
191	16-2-21	За унапредување на земјоделството и шумарството	5,940.000	
192	16-2-21	Надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Скопје	32,670.000	
193	16-2-21	Надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Титоград	6,930.000	
194	16-2-21	За покритие на обврските за повластено возење	21,285.000	
		Вкупно основната намена 16		527,338.000

		Основна намена 17 — Буџетски обврски од поранешните години		
195	17-2	За исплата на регресот за 1969 година на име разлика на каматната стопа на житарските претпријатија за залихи на пченица	39,600.000	
		Вкупно основната намена 17		39,600.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 (позиции 162 до 195)		613,737.300

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 13.

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО

— Редовна дејност	9,362.270
— Други намени	604,375.030
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13.	613,737.300

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
196	07-2-1	Редовна дејност	6,452.590	
197	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	166.840	
198	07-2-2	Прибавување докази за југословенскиот имот во странство	9.900	
199	07-2-2	Трошоци за работа на царинската комисија	29.700	
200	07-2-2	Унапредување на службата на девизната инспекција	9.900	
201	07-2-2	Закупи и одржување на деловните простории на одделенијата на Девизниот инспекторат во републиките	79.200	
202	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	396.850	
203	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	39.600	
204	07-2-2	Патни трошоци во странство	168.300	
205	07-2-2	Надоместок за одвоен живот на функционерите од семејството	39.600	
206	07-2-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	69.300	
207	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	34.650	
208	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	9.900	
		Вкупно основната намена 07		7,506.330
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 (позиции 196 до 208)		7,506.330

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 14.

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

— Редовна дејност	6,452.590
— Други намени	1,053.740
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14	7,506.330

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
209	07-2-1	Редовна дејност	4,321.100	
210	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	159.960	
211	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации и гости	990.000	
212	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	455.400	
213	07-2-2	Надоместок за одвоен живот на функционерите од семејството	35.640	
214	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	39.600	
215	07-2-2	Надоместок за преведување од странски јазици различни стручни материјали и странски публикации	19.800	
216	07-2-2	Дополнување на опремата и инвентарот	49.500	
217	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	333.000	
218	07-2-3	За определени потреби	99.000	
Вкупно основната намена 07				6,503.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 209 до 218)				6,503.000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 15.
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

— Редовна дејност	4,321.100
— Други намени	2,181.900
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15	6,503.000

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Основна намена 07 — Работа на државните органи

219	07-2-1	Редовна дејност	2,018.930	
220	07-2-2	Трошоци за престој на странски гости	574.200	
221	07-2-2	Издавање на билтени	346.500	
222	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	396.000	
223	07-2-3	Издавачка дејност, актуелни пишани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, ТВ-стории и репортажи, фото-информации и посебни акции	4,758.000	
224	07-2-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство („Меѓународна политика“, „Југословенска ревија“, „Југословенски новости“, „Југословенски преглед“, и „Актуелни прашања на социјализмот“)	6,972.000	
225	07-2-3	Радио-програма за странство, размена на радио-емисии и ТВ-стории со странство, информативно-политички емисии, новинско-агенциски услуги и изработка на филмски новости	27,285.000	
Вкупно основната намена 07				42,170.630

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

226	14-2-21	Набавка на опрема	58.000	
Вкупно основната намена 14				58.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 (позиции 219 до 226)				42,228.630

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 16.
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

— Редовна дејност	2,018.930
— Други намени	40,209.700
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16	42,228.630

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
227	07-2-1	Редовна дејност	62,167.350	
228	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	79.440	
229	07-2-2	Закупи	1,480.830	
230	07-2-2	Надоместоци на штета според членот 52 од Царинскиот закон	59.400	
231	07-2-2	Трошоци на царинарницата во Слободната зона во Солун	446.620	
232	07-2-2	Патни трошоци во странство	116.820	
233	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	106.710	
Вкупно основната намена 07				64,457.170
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 (позиции 227 до 233)				64,457.170
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 17. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
— Редовна дејност				62,167.350
— Други намени				2,289.820
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17				64,457.170
РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
234	07-2-1	Редовна дејност	727.430	
235	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	63.550	
236	07-2-2	Изработка на репродукциони оригинали и стручно-технични прописи	78.010	
237	07-2-2	Изработка на техничка документација	97.810	
238	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	79.200	
239	07-2-2	Патни трошоци во странство	27.950	
240	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	9.650	
241	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	13.660	
242	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	6.200	
243	07-2-3	За премеј на земјиште	21,780.000	
Вкупно основната намена 07				22,883.460
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 (позиции 234 до 243)				22,883.460
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 18. СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА				
— Редовна дејност				727.430
— Други намени				22,156.030
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18				22,883.460
РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
244	07-2-1	Редовна дејност	10,481.970	
245	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	79.430	
246	07-2-2	Трошоци на погоните	891.000	
247	07-2-2	Закупи	247.500	
248	07-2-2	Калибража на радио-уредите	99.000	
249	07-2-2	ПТТ трошоци	2,772.000	
250	07-2-2	Надоместоци за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	396.000	
251	07-2-2	Надоместоци на надворешни соработници	128.700	
252	07-2-2	Трошоци за курсеви и семинари	128.700	
253	07-2-2	Надоместоци за службени облеку	376.200	
254	07-2-2	Патни трошоци во странство	39.600	
255	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	320.000	
Вкупно основната намена 07				15,960.100

1	2	3	4	5
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
256	14-2-21	За финансирање на програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба		20,790.000
		Вкупно основната намена 14		20,790.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 (позиции 244 до 256)		36,750.100
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 19.		
		СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА		
		— Редовна дејност		10,481.970
		— Други намени		26,268.130
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19		36,750.100
		РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА РАДИО-ВРСКИ		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
257	07-2-1	Редовна дејност	689.800	
258	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	63 640	
259	07-2-2	Одржување на контролно-мерните уреди	39.600	
260	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	9 900	
261	07-2-2	Патни трошоци во странство	28.540	
		Вкупно основната намена 07		831.480
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
262	14-2-21	За финансирање на програмата за развој на контролно-мерните центри за радио-врски		1,993.900
		Вкупно основната намена 14		1,993.900
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 (позиции 257 до 262)		2,825.380
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 20.		
		СОЈУЗНА УПРАВА ЗА РАДИО-ВРСКИ		
		— Редовна дејност	689.800	
		— Други намени	2,135.580	
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20		2,825.380
		РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА		
		Основна намена 03 — Културно-просветна дејност		
263	03-2-2	За задачи и работи од надлежноста или од интерес за федерацијата од областа на просветата и културата, што ги вршат определени установи	7,426.000	
264	03-2-2	Додатни средства за проширување на дејноста и задачите на Архивот на Југославија и Музејот на револуцијата на народите на Југославија	1,485.000	
265	03-2-2	Заштита на спомениците на културата	28.000	
		Вкупно основната намена 03		8,939.000
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
266	07-2-1	Редовна дејност	933.480	
267	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	155.370	
268	07-2-2	Трошоци за печатење на билтени и извештаи од областа на образованието и културата	49.500	
269	07-2-2	Трошоци за престој на странски гости	48.500	
270	07-2-2	Учество во унапредување на просветно-културната дејност	39.600	
271	07-2-2	Патни трошоци во странство	207.900	
272	07-2-2	Трошоци за семинари	97.000	
273	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	396.000	
274	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врске со одржувањето на згради и инвентар	112.600	

1	2	3	4	5
275	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот и неговите работни тела	131.100	
276	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	69.300	
277	07-2-2	Учество на Југославија во финансирањето на Програмата за размената во областа на просветата помеѓу СФРЈ и САД (Фулбрајтова програма)	371.250	
278	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	57.070	
279	07-2-2	Дотации на Фондот за унапредување на ликовните уметности „Моша Пијале“	198.000	
280	07-2-2	Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	551.350	
281	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	9.900	
		Вкупно основната намена 07		3.427.920

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

282	14-2-21	За инвестициони потреби на Музејот на револуцијата на народите на Југославија		1.572.000
283	14-2-21	За изградба на магазински простор за потребите на Југословенската кинотека		891.000
		Вкупно основната намена 14		2.463.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 (позиции 263 до 283)				14.829.920

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 21.
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА**

— Редовна дејност	933.480
— Други намени	13.896.440
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21	14.829.920

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**Основна намена 07 — Работа на државните органи**

284	07-2-1	Редовна дејност	981.360	
285	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	159.960	
286	07-2-2	Надоместоци за одвоен живот на функционерите од семејствата	18.170	
287	07-2-2	Трошоци за работа на Советот	393.700	
288	07-2-2	Меѓународни собири, размена на научни работници, меѓународни организации, преводи и елаборати	450.470	
289	07-2-2	Изработка на библиографии, информации, стручни елаборати, обработка на податоци и други материјали потребни за работа на Советот	131.270	
290	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	45.580	
		Вкупно основната намена 07		2.180.510
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 (позиции 284 до 290)				2.180.510

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 22.
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

— Редовна дејност	981.360
— Други намени	1.199.150
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22	2.180.510

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**Основна намена 04 — Социјални грижи**

291	04-2-2	Инвалидски примања на воените инвалиди од војните	460.316.340	
292	04-2-2	За исплата на боречки додаток	44.550.000	
		Вкупно основната намена 04		504.866.340

1	2	3	4	5
		Основна намена 05 — Здравствена заштита		
293	05-2-2	Трошоци за лекување на странски државјани		50.000
		Вкупно основната намена 05		50.000
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
294	07-2-1	Редовна дејност	2,033.480	
295	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	151.700	
296	07-2-2	Одржување на гробиштата и спомениците на паднатите борци на сојузничките армии во Југославија	99.000	
297	07-2-2	Патни трошоци во странство	89.100	
298	07-2-2	Патни трошоци на странски стручњаци и наши стручњаци што ги придружуваат странските стручњаци во земјата	45.540	
299	07-2-2	Трошоци за седници на Советот	59.400	
300	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	79.200	
301	07-2-2	Надоместок за работа на членовите на Комисијата за фармакопеја	7.250	
302	07-2-2	Надоместок за работа на членовите на постојаната стручна комисија за лекови	61.380	
303	07-2-2	Преведување на инвалидска документација од странски јазици	14.850	
304	07-2-2	Издавање на „Билтен“	49.500	
305	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	24.750	
306	07-2-2	Набавка на стручна литература	7.920	
307	07-2-2	За определени работи од областа на здравствената заштита од интерес за федерацијата, што се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита и со републичките институции	3,184.830	
308	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати од областа на социјалната заштита	346.500	
309	07-2-2	За заштита од јонизирачко зрачење и за научно-истражувачка работа во оваа област	2,138.400	
310	07-2-3	Ексхумација на посмртните останки и уредување на партизанските гробишта во Италија	4,108.500	
311	07-2-3	Интеграција на бегалците	297.000	
312	07-2-3	Материјално обезбедување, сместување и здравствена заштита на бегалците	2,044.350	
313	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	309.740	
		Вкупно основната намена 07		15,152.390
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 (позиции 291 до 313)		520,068.730

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 23.
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

— Редовна дејност	2,033.480
— Други намени	518,035.250
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23	520,068.730

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ТРУД

		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
314	07-2-1	Редовна дејност	1,894.570
315	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	153.530
316	07-2-2	Патни трошоци на членовите на Советот	64.350
317	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите на Југославија	128.700
318	07-2-2	Трошоци за печатење на билтени и извештаи	44.550
319	07-2-2	Трошоци за репрезентација	34.650
320	07-2-2	Патни трошоци во странство	104.000
321	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	846.450
322	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	34.650
323	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	750
324	07-2-3	За задачите во врска со запослувањето во земјата и во странство	1,980.000

1	2	3	4	5
325	07-2-3	Изработка на прописи и елаборати во областа на трудот	198.000	
326	07-2-3	Трошоци на Сојузната комисија за работно време за изработка на прописи и елаборати во врска со скратувањето на работното време	247.500	
327	07-2-3	Трошоци околу организирањето и упатувањето на југословенски социјални работници на работа во СР Германија (станарина и додаток на плати)	1,230.570	
328	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	6.000	
Вкупно основната намена 07				6,968.270
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 (позиции 314 до 328)				6,968.270

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 24.
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ТРУД**

— Редовна дејност	1,894.570
— Други намени	5,073.700
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24	6,968.270

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

Основна намена 07 — Работа на државните органи

329	07-2-1	Редовна дејност	695.010	
330	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	159.960	
331	07-2-2	Трошоци за екстрадиција	60.700	
332	07-2-2	Патни трошоци на членовите на Советот	44.550	
333	07-2-2	Патни трошоци во странство	17.320	
334	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	99.000	
335	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	9.900	
336	07-2-2	Преведување од странски јазици на замошници и документи	4.950	
337	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	1.980	
Вкупно основната намена 07				1,093.370
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 (позиции 329 до 337)				1,093.370

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 25.
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО**

— Редовна дејност	695.010
— Други намени	398.360
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25	1,093.370

**РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО
ПЛАНИРАЊЕ**

Основна намена 07 — Работа на државните органи

338	07-2-1	Редовна дејност	4,781.010	
339	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите	159.920	
340	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	4,375.800	
341	07-2-2	Трошоци за спроведување на анкети	242.550	
342	07-2-2	Патни трошоци во странство	89.100	
343	07-2-2	Надоместоци на надворешни соработници	39.600	
344	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	4.550	
345	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	59.400	
Вкупно основната намена 07				9,751.930
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 (позиции 338 до 345)				9,751.930

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 26.
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

— Редовна дејност	4,781.010
— Други намени	4,970.920
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26	9,751.930

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
346	07-2-1	Редовна дејност,	1,994 780	
347	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	495 000	
348	07-2-2	Трошоци за печатење публикации	49.500	
349	07-2-2	Патни трошоци во странство	11.880	
350	07-2-2	Закупи	146.520	
351	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	19.800	
Вкупно основната намена 07				2,717.480
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 (позиции 346 до 351)				2,717.480

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 27.
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

— Редовна дејност	1,994.780
— Други намени	722.700
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27	2,717.480

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Основна намена 07 — Работа на државните органи				
352	07-2-1	Редовна дејност	25,711.300	
353	07-2-2	Закупи и трошоци за одржување на зградите	89.100	
354	07-2-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	49.500	
355	07-2-2	Патни трошоци во странство	148.000	
356	07-2-2	Членарина на меѓнародни организации	3.650	
Вкупно основната намена 07				26,001.550

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

357	14-2-21	За адаптирање на административната зграда на Сојузниот завод за статистика	990.400	
Вкупно основната намена 14				990.400
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 (позиции 352 до 357)				26,991.950

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 28.
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

— Редовна дејност	25,711.300
— Други намени	1,280.650
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28	26,991.950

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Основна намена 07 — Работа на државните органи				
358	07-2-1	Редовна дејност	2,215.390	
359	07-2-2	Придонес за Програмата на ОН за развој (UNDP)	9,386.310	
360	07-2-2	Придонес за Претставништвото на ООН во Југославија	900.000	
361	07-2-2	Придонес на Центарот за земјоделски студии во Бари	227.530	
362	07-2-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	17,652.500	
363	07-2-3	Трошоци за подготовка за заминување стручњаци, за партиципација во платите на југословенските стручњаци и помош во организирање на центарот за обука на кадрите во земјите во развој	3,113.600	
364	07-2-3	Изработка на филмови, студии, експертизи, техничка документација, публикации и меѓународни семинари за земјите во развој	1,633.500	

1	2	3	4	5
365	07-2-3	Трошоци на заседанијата на меѓународните мешани комисии и на советувањата и патни трошоци во земјата и во странство	599.500	
366	07-2-3	Надоместок за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	9.900	
367	07-2-3	Изработка, преведување и умножување на разни слаборати, извештаи, анализи и слично	99.000	
		Вкупно основната намена 07		35,837.230
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 (позиции 358 до 367)		35,837.230
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 29.		
		СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА		
		— Редовна дејност		2,215.390
		— Други намени		33,621.840
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29		35,837.230
		РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
368	07-2-1	Редовна дејност	846.940	
369	07-2-2	Надоместок на членовите на стручни комисии	5.870	
370	07-2-2	Закупи	123.240	
371	07-2-2	Придонес за користење градско земјиште	1.760	
372	07-2-2	Патни трошоци во странство	12.670	
		Вкупно основната намена 07		990.480
		Основна намена 16 — Интервенции во стопанството		
373	16-2	За геолошко-рударски истражувачки работи		24,750.000
		Вкупно основната намена 16		24,750.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 (позиции 368 до 373)		25,740.480
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 30.		
		СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД		
		— Редовна дејност		846.940
		— Други намени		24,893.540
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30		25,740.480
		РАЗДЕЛ 31. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
374	07-2-1	Редовна дејност		1,683.270
		Вкупно основната намена 07		1,683.270
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
375	14-2-21	За набавка на опрема		41.500
		Вкупно основната намена 14		41.500
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31 (позиции 274 до 375)		1,724.770
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 31.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА		
		— Редовна дејност		1,683.270
		— Други намени		41.500
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31		1,724.770

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
376	07-2-1	Редовна дејност	7,442.300	
377	07-2-2	Надоместок на Радио-Белград за емитирање водо-стојот на Дунав	514.800	
378	07-2-2	Патни трошоци во странство	39.600	
379	07-2-2	Членарина на Светската метеоролошка организација	213.500	
380	07-2-2	Придонес од Југославија за специјалниот фонд на СМО	156.250	
381	07-2-3	Школување на хидрометеоролошки кадри	84.150	
Вкупно основната намена 07				8,450.600
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
382	14-2-21	Замена на опрема		247.500
Вкупно основната намена 14				247.500
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 (позиции 376 до 382)				8,698.100
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 32. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
— Редовна дејност			7,442.300	
— Други намени			1,255.800	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32				8,698.100
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
383	07-2-1	Редовна дејност	1,158.510	
384	07-2-2	Трошоци за печатење патентни списи	19.800	
385	07-2-2	Патни трошоци во странство	5.640	
386	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	24.750	
387	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	19.800	
388	07-2-2	Членарини на меѓународни организации	60.900	
Вкупно основната намена 07				1,289.400
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 (позиции 383 до 388)				1,289.400
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
— Редовна дејност			1,158.510	
— Други намени			130.890	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33				1,289.400
РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
389	07-2-1	Редовна дејност	909.110	
390	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	79.420	
391	07-2-2	Трошоци за престој на странски стручњаци	59.400	
392	07-2-2	Стипендии на странски стручњаци	115.830	
393	07-2-2	Набавка на стручни публикации	9.900	
394	07-2-2	Патни трошоци во странство	89.000	
395	07-2-2	Трошоци за одржување седници на пленумите на Сојузната комисија за нуклеарна енергија и други активности	99.000	
396	07-2-2	Контрибуција на меѓународни организации	1,036.300	
Вкупно основната намена 07				2,397.960
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 (позиции 389 до 396)				2,397.960
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 34. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА				
— Редовна дејност			909.110	
— Други намени			1,488.850	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34				2,397.960

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
Основна намена 03 — Културно-просветна дејност				
397	03-2-2	Културно-просветна соработка со странство	4,950.000	
398	03-2-2	Стипендии за специјализации и постдипломски студии на државјани од земјите во развој	1,980.000	
Вкупно основната намена 03				6,930.000
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
399	07-2-1	Редовна дејност	865.620	
400	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	99.000	
401	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врска со одржувањето на зградите и инвентарот	56.300	
Вкупно основната намена 07				1,020.920
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 (позиции 397 до 401)				7,950.920
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 35.				
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
— Редовна дејност				865.620
— Други намени				7,085.300
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35				7,950.920
РАЗДЕЛ 36. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
402	07-2-1	Редовна дејност	357.000	
403	07-2-2	Патни трошоци во странство	115.830	
404	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	11.090	
405	07-2-2	Набавка на странски книги и публикации	1.880	
406	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации и гости	99.000	
407	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	168.300	
Вкупно основната намена 07				753.100
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 (позиции 402 до 407)				753.100
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 36.				
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА				
— Редовна дејност				357.000
— Други намени				396.100
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36				753.100
РАЗДЕЛ 37. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
408	07-2-1	Редовна дејност	174.360	
409	07-2-2	Патни трошоци во странство	24.750	
Вкупно основната намена 07				199.110
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 (позиции 408 и 409)				199.110
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 37.				
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ				
— Редовна дејност				174.360
— Други намени				24.750
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37				199.110

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 38. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
410	07-2-1	Редовна дејност	193.700	
411	07-2-2	Трошоци за работата на Комисијата и на нејзините работни тела	31.480	
412	07-2-2	Патни трошоци во странство	9.000	
413	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите на Југославија	74.000	
414	07-2-2	Обработка на стручни теми од областа на физичката култура и расходи врзани за унапредувањето на физичката култура	1,287.000	
Вкупно основната намена 07				1,595.180
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 (позиции 410 до 414)				1,595.180
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 38. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
— Редовна дејност			193.700	
— Други намени			1,401.480	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38				1,595.180
РАЗДЕЛ 39. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
415	07-2-1	Редовна дејност	181.900	
416	07-2-2	Соработка со органите на UNESCO	99.000	
417	07-2-2	Изработка на студии и теми за потребите на соработката со UNESCO	49.500	
418	07-2-2	Трошоци за работата на Комисијата и одборите	54.450	
419	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	14.850	
420	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врска со одржувањето на зградите и инвентарот	17.400	
421	07-2-2	Патни трошоци во странство	113.850	
422	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	1,091.580	
Вкупно основната намена 07				1,622.530
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 (позиции 415 до 422)				1,622.530
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 39. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)				
— Редовна дејност			181.900	
— Други намени			1,440.630	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39				1,622.530
РАЗДЕЛ 40. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА UNICEF				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
423	07-2-2	Патни трошоци во земјата	29.700	
424	07-2-2	Патни трошоци во странство	44.550	
425	07-2-2	Печатење на монографии и билтени	30.870	
426	07-2-2	Придонес за UNICEF	2,756.000	
427	07-2-3	Обврски по програмата на UNICEF (извршување на југословенските обврски по договорот за изградба на млекари со помош од UNICEF)	200.000	
Вкупно основната намена 07				3,060.920
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 (позиции 423 до 427)				3,060.920
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 40. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА UNICEF				
— Редовна дејност			3,060.920	
— Други намени				
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40				3,060.920

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 41. КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
428	07-2-2	Патни трошоци во земјата	34.650	
429	07-2-2	Патни трошоци во странство	48.510	
430	07-2-2	Членарини на меѓународни организации	3,150.630	
Вкупно основната намена 07				3,233.790
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 (позиции 328 до 430)				3,233.790
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 41.				
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ				
— Редовна дејност				3,233.790
— Други намени				
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41				3,233.790
РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ)				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
431	07-2-2	Патни трошоци во странство	140.000	
432	07-2-2	Патни трошоци на членовите на Југословенската национална комисија за МОТ и надоместок за учеството во работата и патни трошоци на членовите на работната група за статутарни и програмски прашања на МОТ	12.000	
433	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	5.000	
434	07-2-2	Изработка на елаборат во врска со подготовките за Европеката регионална конференција	20.000	
435	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	1,491.780	
Вкупно основната намена 07				1,668.780
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 (позиции 431 до 435)				1,668.780
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 42.				
ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ)				
— Редовна дејност				1,668.780
— Други намени				
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42				1,668.780
РАЗДЕЛ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ООН ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO)				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
436	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	2,210.960	
Вкупно основната намена 07				2,210.960
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 (позиција 436)				2,210.960
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ООН ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO)				
— Редовна дејност				2,210.960
— Други намени				
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43				2,210.960

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 44. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
437	07-2-1	Редовна дејност	1,249.340	
438	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	49.500	
Вкупно основната намена 07				1,298.840
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 (позиции 437 и 438)				1,298.840
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 44. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА				
— Редовна дејност			1,249.340	
— Други намени			49.500	
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44				1,298.840
РАЗДЕЛ 45. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ				
Основна намена 04 — Социјални грижи				
439	04-2-2	Надоместок на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и други одликувања		28,091.660
Вкупно основната намена 04				28,091.660
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
440	07-2-1	Редовна дејност	1,260.950	
441	07-2-2	Печатење на буџетот и завршната сметка	9.900	
442	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	10.890	
443	07-2-2	Надоместоци на надворешни соработници	29.700	
444	07-2-2	Адаптација, уредување и опремање на станови	137.610	
445	07-2-2	Трошоци за неуселени станови, деловни простории и друго	45.540	
446	07-2-2	Трошоци за преселување	14.850	
447	07-2-3	Надоместоци на Сојузниот завод за јавна управа за извршување на програмски задачи	1,257.300	
448	07-2-3	Надоместоци за национализиран имот во земјата	1,267.200	
449	07-2-3	Надоместоци и провизии на Службата на општественото книговодство	6,672.600	
450	07-2-3	Трошоци за закуп на Етиописката амбасада	36.000	
451	07-2-3	За определени потреби	230.400	
Вкупно основната намена 07				10,972.940
Основна намена 09 — Општи дополнителни средства на другите општествено-политички заедници				
452	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	502,670.000	
453	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	243,867.000	
454	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	136,002.000	
455	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Србија за Социјалистичка Автономна Покраина Косово	346,961.000	
Вкупно основната намена 09				1,229,500.000
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници, органи, установи и организации				
456	10-2	Дополнителни средства на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија за изградба на станови за учесниците на НОБ	19,800.000	
457	10-2	Посебни дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за финансирање изградбата на материјалната база на општествените служби	19,800.000	

1	2	3	4	5
458	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензиското осигурување	74,250.000	
459	10-2	Обврски спрема фондовите на социјалното осигурување во смисла на членот 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување	977,130.000	
460	10-2	Дополнителни средства на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за валоризација на најниските боречки пензии	75,240.000	
461	10-2	Дополнителни средства на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за валоризација на пензиите на воените осигуреници	8 ⁰⁰ 160.000	
462	10-2	Дополнителни средства на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за усогласување на пензиите на пензионираниите работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и работниците на внатрешните работи во републиките што работеле на работи од исклучителна надлежност на федерацијата	16,039.190	
Вкупно основната намена 10				1.265,419.190
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
463	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени на раководните места	4,950.000	
464	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени и за подобрување на кадровската структура	4,950.000	
465	14-2-21	За работите за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска	4,923.100	
466	14-2-21	За довршување на спомен-домот „Гуро Салај“	495.000	
Вкупно основната намена 14				15,318.100
Основна намена 17 — Буџетски обврски од поранешни години				
467	17-2	За отплата на кредитите за земјоделски вишоци користени за финансирање на сојузниот буџет во 1965 и 1966 година	184,886.000	
468	17-2	Обврски по внатрешни заеми	80,190.000	
469	17-2	Обврски на државата по странските заеми и за национализиран странски имот	39,100.000	
Вкупно основната намена 17				304,176.000
Основна намена 18 — Издвојувања во резервниот фонд				
470	18-2	Издвојувања во резервниот фонд на федерацијата		127,830.000
Вкупно основната намена 18				127,830.000
Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (тековна буџетска резерва)				
471	19-2	Тековна буџетска резерва	13,355.000	
472	19-2	За нови назначувања на работници и приправници во органите на федерацијата	8,400.000	
473	19-2	За подобрување на кадровската структура и за награднување на стручните кадри	19,800.000	
474	19-2	За зголемување на личните доходи на функционерите и работниците на органите на федерацијата	34,871.000	
Вкупно основната намена 19				76,426.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 (позиции 439 до 474)				3.057,733.890

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 45. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ				
		— Редовна дејност		1,260.950
		— Други намени		3,056,472.940
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45		3.057,733.890
РАЗДЕЛ 46. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
475	07-2-1	Редовна дејност	366.230	
476	07-2-2	Лични доходи на работниците на располагање	2,102.380	
477	07-2-2	Материјални трошоци во врска со решавањето на прашањата на работниците на располагање	19.800	
		Вкупно основната намена 07		2,488.410
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
478	14-2-21	За купување станови за пензионираните работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи		4,023.000
		Вкупно основната намена 14		4,023.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 (позиции 475 до 478)		6,511.410
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 46. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ				
		— Редовна дејност	366.230	
		— Други намени	6,145.180	
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46		6,511.410
РАЗДЕЛ 47. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
479	07-2-1	Редовна дејност	2,592.390	
480	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите за репрезентација	2,817.640	
		Вкупно основната намена 07		5,410.030
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
481	14-2-21	Набавка на опрема за потребите на објектите за репрезентација		1,013.500
		Вкупно основната намена 14		1,013.500
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 (позиции 479 до 481)		6,423.530
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 47. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
		— Редовна дејност	2,592.390	
		— Други намени	3,831.140	
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47		6,423.530
РАЗДЕЛ 48. УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД				
Основна намена 07 — Работа на државните органи				
482	07-2-1	Редовна дејност	6,157.050	
483	07-2-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	6,110.520	

1	2	3	4	5
484	07-2-2	Дополнување на опремата	207.900	
485	07-2-2	Осигурување на зградите и опремата	306.900	
486	07-2-2	Телефонски трошоци на заедничката централа	475.200	
487	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	69.810	
		Вкупно основната намена 07		13,327.380
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 (позиции 482 до 487)		13,327.380
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 48.		
		УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ		
		НА НОВ БЕЛГРАД		
		— Редовна дејност		6,157.050
		— Други намени		7,170.330
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48		13,327.380
		РАЗДЕЛ 49. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
488	07-2-1	Редовна дејност	2,963.420	
489	07-2-2	Трошоци за франкирање на пошта	114.480	
490	07-2-2	Надоместок за национализиран имот	30.600	
491	07-2-2	Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал	30.940	
		Вкупно основната намена 07		3,139.440
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 (позиции 488 до 491)		3,139.440
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 49.		
		СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ		
		— Редовна дејност		2,963.420
		— Други намени		176.020
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49		3,139.440
		РАЗДЕЛ 50. УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ, БЕЛГРАД		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
492	07-2-1	Редовна дејност	7,447.450	
493	07-2-2	Дополнување на опремата	693.500	
494	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите	396.000	
		Вкупно основната намена 07		8,536.950
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 (позиции 492 до 494)		8,536.950
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 50.		
		УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ, БЕЛГРАД		
		— Редовна дејност		7,447.450
		— Други намени		1,089.500
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50		8,536.950
		РАЗДЕЛ 51. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
495	07-2-1	Редовна дејност	6,861.270	
496	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите	4,005.540	
		Вкупно основната намена 07		10,866.810
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51 (позиции 495 и 496)		10,866.810
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 51.		
		УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ		
		— Редовна дејност		6,861.270
		— Други намени		4,005.540
		ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51		10,866.810

III.

Член 7

Овој буџет се применува од 1 јануари 1970 година.

670.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Сојузниот буџет за 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 година.

ИП бр. 861

27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

Член 1

Во постапката за извршување на сојузниот буџет за 1970 година органите на федерацијата имаат определени права и обврски.

Член 2

Износите по обврските на федерацијата за 1970 година кои се утврдени со посебни сојузни прописи, а кои се искажуваат во посебниот дел на сојузниот буџет за 1970 година, се намалуваат за 1% и така намалени се распоредуваат во тој дел на сојузниот буџет, исклучувајќи ги општите дополнителни средства за други општествено-политички заедници.

Член 3

Средствата на сојузниот буџет за 1970 година распоредени на органите на федерацијата за посебните намени определени во членот 41 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), ако со посебен закон не е определено поинаку, се користат:

1) врз основа на посебната претсметка што ја донесува старешината на органот, ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува органот;

2) врз основа на програмата за користење на тие средства што ја утврдува старешината на органот, ако органот не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата распоредени со програмата се користат врз основа на писмен договор што го склучува старешината на органот — носител на средствата со непосредниот корисник на средствата.

Член 4

Органите на федерацијата кои со рационално користење на средствата распоредени за посебните намени определени во членот 41 точка 1 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, а што тие ги користат за извршување на задачите врзани за нивната дејност, ќе остварат заштеди, можат дел од тие заштеди да користат за потребите на својата дејност или за заедничка потрошувачка, во височината определена во завршната сметка на сојузниот буџет за 1970 година.

Член 5

Средствата распоредени за геолошко-рударски истражувачки работи, за унапредување на земјоделството и шумарството и за унапредување на водостопанството се користат врз основа на програмите и под условите кои, на предлог од носителите на средствата, ги донесува Сојузната скупштина.

Се овластуваат носителите на средствата заради извршување на програмите од ставот 1 на овој член да ги утврдуваат, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиските услови и начинот на користењето на тие средства.

Член 6

Средствата предвидени во одделни раздели на сојузниот буџет за 1970 година за изработка на теми, анализи и проекти, за кои не се склучени договори, се трошат врз основа на јавен конкурс.

Член 7

Ако приходите што ги остваруваат органите на федерацијата, како и вонредните и други приходи што му припаѓаат на сојузниот буџет бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на тие приходи.

Решение за врќање на приходите од ставот 1 на овој член донесува Сојузниот извршен совет, ако со посебен закон не е регулирано поинаку.

Член 8

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1970 година како помош од општествената заедница за извршување на определени задачи на општествено-политичките организации и здруженија, Сојузниот извршен совет ги распоредува на одделни организации, и тоа:

- 1) на општествено-политичките организации — за покривање на дел од трошоците за редовната дејност и за посебни намени;
- 2) на масовните општествени организации — за учество во трошоците за одделни активности и акции што се од интерес за федерацијата;
- 3) на стручно-професионалните организации — за учество најмногу до 50% од износот на трошоците за меѓународни акции што се од интерес за федерацијата.

Член 9

Приходите што органите на федерацијата ги остваруваат со вршење технички, сметководствени, административни и слични услуги на другите органи и организации, во 1970 година ќе се користат како средства за посебни намени, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Приходите што со својата дејност ги остваруваат Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун и техничките служби основани за потребите на органите на федерацијата, ќе ги користат таа Дирекција и службите како средства за вршење на редовната дејност и за посебни намени.

Сојузниот извршен совет може во 1970 година на органите на федерацијата да им одобри користење на средствата што тие ќе ги остварат со вршење и на други услуги и да им ги определи условите и начинот на користење на тие средства. Вака остварените средства можат да се користат само за посебни намени.

Приходите со кои органите на федерацијата врз основа на посебни прописи располагаат преку посебни сметки, ќе се користат и натаму преку посебните сметки за целите и на начинот што се утврдени со тие прописи, а според претсметката и завршната сметка за користењето на тие средства, кои, по претходно прибавено мислење од Сојузниот извршен совет, ги одобрува Сојузната скупштина.

Член 10

Средствата предвидени за регреси за вештачко фубре за потребите на земјоделството и шумарството, за премии за млеко, суров памук и волна и за повла-

стиците во патничкиот сообраќај ќе се користат, до донесување на закон, на начинот и под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Член 11

Обврските настанати во 1969 година според прописите за регреси и премии од областа на земјоделството, а ненамирани до крајот на 1969 година, можат да се исплатуваат врз товар на средствата на сојузниот буџет за 1970 година распоредени за истите намени.

Член 12

Додека со закон не се регулира прашањето за амортизација на предмети од опрема на органите на федерацијата, Сојузниот извршен совет може да пропише амортизација на предмети од опрема на техничките служби основани за потребите на органите на федерацијата.

Член 13

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1970 година, во разделот 10. Државен секретаријат за надворешни работи, позиција 122 — За потребите на документацијата, се пренесуваат на посебна сметка и можат да се користат за истите цели и по 31 декември 1970 година, ако не бидат потрошени до тој рок.

Член 14

Средствата распоредени со сојузниот буџет за 1968 и 1969 година за инвестиции, што не се потрошени до крајот на 1969 година, ќе се користат за истите инвестиции и во 1970 година — до конечно извршување на програмата.

Средствата на органите на федерацијата што од 1964 до 1967 година при исплатите за инвестиции се издвојувани кај Југословенската инвестициона банка и Југословенската банка за надворешна трговија и на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството, според прописите за стопанско-планските мерки, ќе се уплатуваат во корист на сојузниот буџет според втасаноста на одделните рати.

Средствата распоредени со сојузниот буџет за 1967 година за инвестиции, што не се потрошени до крајот на 1969 година, ќе се уплатат во корист на сојузниот буџет.

Средствата распоредени со сојузниот буџет за 1970 година за инвестиции, ќе се користат за истите цели и по 31 декември 1970 година, ако не бидат потрошени до тој рок.

Член 15

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година — за унапредување на водостопанството (позиција 71), за унапредување на земјоделството и шумарството (позиција 72) и за геолошко-рударски истражувачки работи (позиција 152), а што не се потрошени до крајот на 1969 година, се пренесуваат во 1970 година и можат да се користат за намените предвидени со програмите донесени врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68 и 50/69).

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1970 година за намените од ставот 1 на овој член, а што не ќе бидат потрошени до крајот на 1970 година, се пренесуваат во 1971 година и можат да се користат за намените предвидени со програмите донесени врз основа на членот 5 став 1 од овој закон.

Потрошокот на средствата од ставот 1 односно ставот 2 на овој член посебно ќе се искажува во завршната сметка на сојузниот буџет за годината во која се пренесени.

Член 16

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година — за надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Скопје (позиција 73), за надоме-

сток на Железничкото транспортно претпријатие Титоград (позиција 74) и за покривање на обврските за повластено возење (позиција 75), а што не се потрошени до крајот на 1969 година, се пренесуваат во 1970 година и можат да се користат за намиравање на обврските од тие намени настанати во 1969 година.

По исклучок, обврските настанати во 1969 година на име надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Скопје и на Железничкото транспортно претпријатие Титоград, а ненамирани до крајот на 1969 година, можат да се исплатуваат и врз товар на средствата на сојузниот буџет за 1970 година распоредени за истите намени, ако тие обврски не можат да се намират од средствата според ставот 1 од овој член.

Член 17

Измена на намената и на височината на средствата што на орган на федерацијата му се распоредени со сојузниот буџет за 1970 година за определени дејности во рамките на основната намена 03 — Културно-просветна дејност — распоредна подгрупа 03-2-2 — За посебни намени, и на основната намена 07 — Работа на државните органи — распоредна подгрупа 07-2-2 — За посебни намени и распоредна подгрупа 07-2-3 — За намени што не можат да се распоредат по други основни намени, органот може да врши со вирман до крајот на буџетската година во рамките на намените од иста распоредна подгрупа, за што старешината на органот, како наредбодавец донесува посебно решение.

Писмено решение за извршениот вирман органот доставува до Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет и до Службата на општественото книговодство кај која се води во целост книговодството за извршувањето на сојузниот буџет.

Член 18

Средствата што органите на федерацијата ќе ги распоредат во своите фондови врз основа на завршната сметка за 1969 година, не можат да се користат ако во рок од два месеца од денот на доставувањето на завршната сметка до Сојузниот извршен совет тие органи добијат забелешки на својата завршна сметка.

Ако органот на федерацијата не ги усвои забелешките од Сојузниот извршен совет, ќе ја извести Сојузната скупштина за причините поради кои не ги усвоил, во рок од 15 дена од денот на добивањето на забелешките.

Ако Сојузната скупштина не ги усвои причините на органот поради кои не се усвоени забелешките од Сојузниот извршен совет, може да донесе одлука за распоред или употреба на средствата од ставот 1 на овој член согласно дадените забелешки.

Член 19

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

671.

Врз основа на членот 217 став 1 тачка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Оп-

штествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 863
27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68) во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Автономната покраина самостојно ги утврдува своите приходи во рамките на своите права и должности утврдени со покраинскиот уставен закон во согласност со уставот, а од изворите утврдени со овој закон.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

По членот 33 се додава нов член 33а, кој гласи: „Приходите на автономната покраина се:

- 1) покраински придонеси:
 - а) придонес од личниот доход од работен однос;
 - б) придонес од личниот доход од земјоделска дејност;
 - в) придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;
 - г) придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги;
 - д) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
 - е) придонес од вкупниот приход на граѓаните;
- 2) покраински даноци:
 - а) данок на промет на производи и услуги;
 - б) данок на наследства и подароци;
 - в) данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила;
- 3) покраински такси:
 - а) административни такси;
 - б) судски такси.“

Член 3

Во членот 1645 во ст. 1 и 3 зборовите: „1967 и 1968“ се заменуваат са зборовите: „1967, 1968, 1969 и 1970“.

Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

672.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНИТЕ ШУМСКИ КОМУНИКАЦИИ

Се прегласува Законот за дополнение на Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на основните шумски комуникации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 декември 1969 година.

ПР бр. 868
27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНИТЕ ШУМСКИ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на основните шумски комуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 27/69) во членот 1 по ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Средствата на федерацијата од ставот 1 на овој член се даваат во вид на кредит со рок за враќање кој не може да биде пократок од 15 години.“

Ако со инвестициона програма за изградба на шумски комуникации се предвидува дека ќе се врши експлоатација на пат чија изградба се предвидува со таа програма во време пократко од 15 години, кредитот од ставот 2 на овој член ќе се даде со рок за враќање кој ќе биде ист како и времето кое се предвидува за експлоатација на патот.

Каматната стопа по кредитите дадени од средствата на федерацијата од ставот 1 на овој член, изнесува 2% годишно.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

673.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за книговодство на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-

цата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 867
24 декември 1969 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68) во членот 1 став 3 зборовите: „во поглед водењето на книговодството права и обврски“ се заменуваат со зборовите: „права и обврски во поглед водењето на книговодството“.

Член 2

Во членот 15 став 3 по зборовите: „тие организации“ се додаваат запирка и зборовите: „а за самостојните организации на здружен труд што немаат својство на правно лице податоците од билансот на успехот“.

Член 3

Во членот 16 став 2 по зборовите: „здружен труд“ се става точка а оттаму до крајот зборовите се бришат.

Член 4

Во членот 17 став 1 по зборот: „книговодството“ се додаваат зборовите: „заклучниот лист и“.

Во ставот 3 по зборовите: „тие организации“ се додаваат запирка и зборовите: „а за самостојните организации на здружен труд што немаат својство на правно лице само податоците за резултатот на работењето во текот на годината“.

Член 5

Во образецот Биланс на успехот, кој е составен дел на Законот за книговодството на работните организации, во одделот А. Утврдување на доходот, во колоната 2 се вршат следните дополненија:

— под ред. бр. 8 по бројот: „715“ се додаваат зборовите: „и дел 709“;

— под ред. бр. 16 пред бројот: „759“ се додава зборот: „дел“;

— под ред. бр. 18 по бројот: „765“ се додаваат зборовите: „и дел 759“.

По редниот број 29, пред називот на пододделот: „Распределба на доходот според намената“, се додава назив на оддел: „Б. Распределба на доходот“, во колоната 3 под ред. бр. 53 бројот: „67“ се заменува со бројот: „68“, во колоната 2 под ред. бр. 56 по бројот: „454“ се додаваат запирка и бројот: „740“, а текстот од ред. бр. 62 до 80 се заменува со текстот кој гласи:

„62 дел 850 Загуба

63 830 Остварен доход (ред. бр. 60 плус ред. бр. 61 минус ред. бр. 62 = ред. бр. 13)

64 Зголемување на доходот

65 Намалување на доходот

66 Доход за распределба (ред. бр. 63 плус ред. бр. 64 минус ред. бр. 65)

67 дел 850 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 53 минус ред. бр. 66)

68 Вкупно (ред. бр. 66 плус ред. бр. 67 = ред. бр. 53)

В. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

I. Утврдување на загубата

69	Пренесена загуба (конто 185 од претходната година)
70 дел 850	Загуба на супстанција = ред. бр. 28
71 дел 850	Загуба поради неостварен доход = ред. бр. 67
72	Зголемување на загубата
73	Намалување на загубата
74	Вкупно (ред. бр. 69 плус ред. бр. 70 плус ред. бр. 71 плус ред. бр. 72 минус ред. бр. 73 = ред. бр. 82)

II. Покривање на загубата

75 дел 859	Покривање на загубата од резервниот фонд
76 дел 859	Покривање на загубата од заедничкото работење — учество на други содоговарачи
77 дел 859	Покривање на загубата од доходот на други самостојни организации на здружен труд
78 дел 859	Покривање на загубата од други извори без обврска за враќање
79 група 24	Покривање на загубата на товар на законските обврски од доходот
80 дел 185	Покривање на загубата на товар на деловниот фонд
81 дел 185	Непокриена загуба
82	Вкупно (ред. бр. 75 до ред. бр. 81 = ред. бр. 74)“.

Член 6

Во образецот Деловен резултат во текот на годината, кој е составен дел на Законот за книговодството на работните организации, во одделот А. Утврдување на доходот, во колоната 2 се вршат следните дополненија:

— под ред. бр. 8 по бројот: „715“ се додаваат зборовите: „и дел 709“;

— под ред. бр. 16 пред бројот: „759“ се додава зборот: „дел“;

— под ред. бр. 18 по бројот: „765“ се додаваат зборовите: „и дел 759“.

Во одделот Б. Привремена распределба на доходот, текстот од ред. бр. 44 до 59 се заменува со текстот кој гласи:

„44	Средства на текуштата заедничка потрошувачка исплатени во текот на годината
45	Остатак на доходот
46	Вкупно (ред. бр. 30 до ред. бр. 45)

II. Структура на доходот добивка — загуба

47	800 Укалкулиран дел на доходот во почетните залихи
48	453 Укалкулирани договорни обврски
49	454, 740 Укалкулирани законски обврски
50	455 Укалкулирани лични доходи
51	800 Вкупно укалкулиран дел од доходот (ред. бр. 47 до ред. бр. 50)
52	800, 809 Укалкулиран дел од доходот во завршните залихи

- 53 809 Укалкулиран дел на доходот во фактурираната реализација (ред. бр. 51 минус ред. бр. 52)
- 54 810 Добивка
- 55 дел 850 Загуба
- 56 830 Остварен доход (ред. бр. 53 плус ред. бр. 54 минус ред. бр. 55) = ред. бр. 13
- 57 Зголемување на доходот
- 58 Намалување на доходот
- 59 Доход за распределба (ред. бр. 56 плус ред. бр. 57 минус ред. бр. 58)
- 60 дел 850 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 46 минус ред. бр. 59)
- 61 Вкупно (ред. бр. 59 плус ред. бр. 60 = ред. бр. 46)“.

Во делот Посебни податоци, во колоната 3 под ред. бр. 34 зборот: „годината“ се заменува со зборовите: „пресметковниот период“, а под ред. бр. 36 зборовите: „деловниот фонд што е користен“ се заменуваат со зборовите: „обртните средства што се користени“.

Член 7

Во образецот Заклучеч лист, зборовите: „на ден _____ 196 ____ година“ се заменуваат со зборовите: „на ден _____ 19 година“.

Во колоните 10 и 11 зборот: „на“ се брише.

Во колоната 10 зборот: „Контото“ се брише.

Во колоната 11 зборот: „Состојба“ се брише.

Колоните 12 и 13 се бришат.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

674.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 16 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 декември 1969 година.

Пр бр. 855

17 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 5/69, 8/69 и 20/69) по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„На заштитните работилници, посебно организирани самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот во работни организации и посебни установи за рехабилитација на инвалидите од членот 101 став 1 точ. 2 до 4 на Основниот закон за инвалидското осигурување, што ги исполнуваат условите од членот 103б став 1 од тој закон, им се отстапува каматата на деловниот фонд што ја плаќаат на средствата на својот деловен фонд, со тоа што износот на пресметаната камата да го внесат во својот посебен наменски фонд од членот 103 став 3 на тој закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 мај 1970. година.

675.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 866

27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68 48/68 и 11/69) по членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи:

„Покраински данок на промет е данок на промет на стоки на мало и данок на надоместоци за услуги.“

Член 2

Во главата II називот на одделот 1 се менува и гласи:

„1. Републички, покраински и општински данок на промет на стоки на мало“.

Член 3

Во членот 22, ст. 1 и 2 и 3, во членот 23 во уводната реченица, во членот 24 став 1, во членот 25 став 1, во членот 25а, во членот 26 ст. 1 и 2 и во членот 34 став 1 по зборот: „републички“ се додаваат запирка и зборот: „покраински“ — со соодветно членување.

Во членот 24 став 2 и во членот 25 став 5 по зборот: „општински“ се додаваат запирка и зборот: „покраински“.

Во членот 25а по зборот: „Републиките“ се додаваат запирка и зборовите: „автономните покраини“.

Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

676.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 16 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 декември 1969 година.

ПР бр. 856

17 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.**ЗА К О Н****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ**

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68 и 55/68) по членот 9в се додава нов член 9г, кој гласи:

„На заштитните работилници, посебно организирани самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот во работни организации и посебни установи за рехабилитација на инвалидите од членот 101 став 1 точ. 2 до 4 од Основниот закон за инвалидското осигурување, што ги исполнуваат условите од членот 103б став 1 од тој закон, им се отстапува сојузниот придонес од личниот доход од работен однос пресметен од личниот доход на работниците запослени во тие работилници, организации, односно установи, со тоа што средствата од отстапениот придонес да ги внесат во својот посебен наменски фонд од членот 103 став 3 на тој закон.“

Член 2

Овај закон влегува во сила на 1 мај 1970 година.

677.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за измена и дополнително на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 864

27 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.**ЗА К О Н****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ**

Член 1

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68 и 55/68) во членот 2 став 1 точката: „3%“ се заменува со стопата: „2,70%“.

Член 2

По членот 9г се додава нов член 9д, кој гласи: „На стопанска организација со седиште на територијата на стопански недоволно развиена република или автономна покраина во која вложуваат средства за заедничко работење стопанските организации чии седишта се на териториите на стопански развиените републики или автономни покраини ѝ се отстапува сојузниот придонес од личниот доход од работен однос во траење од 5 години, под услов вложените средства да изнесуваат најмалку 30% од вредноста на основните и обртните средства на работната организација во која се вложени средствата. Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува и на самостојните организации на здружен труд во состав на работната организација, кога средствата за заедничко работење се вложуваат непосредно во самостојната организација на здружен труд со седиште на територијата на стопански недоволно развиената република или автономна покраина.“

Отстапувањето на придонесот од ст. 1 и 2 на овој член почнува со денот на започнувањето на заедничкото работење. Ако заедничкото работење започнало пред 1 јануари 1970 година, отстапувањето на придонесот тече од тој ден.

Како стопански недоволно развиени републики и автономни покраини од ст. 1 и 2 на овој член се подразбираат републиките и автономните покраини определени со Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

678.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 862

27 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67 и 32/68) во членот 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Автономна покраина во рамките на правата и должностите утврдени со покраинскиот уставен закон, во согласност со уставот, ги има на својата територија правата и овластувањата што според овој закон ги има републиката.“

Член 2

Во членот 12 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Републиката која во својот состав има автономни покраини може да пропише посебни стопи што се применуваат на териториите на автономните покраини за секој вид републички придонеси.“

Член 3

По исклучок од членот 16 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, височината на придонесите и даноците за 1970 година што ја пропишуваат Социјалистичка Република Србија и другите општествено-политички заедници во таа република, може да се утврди според прописите за определувањето на основните и стопите на придонесите и даноците, што тие ќе ги донесат до 28 февруари 1970 година.

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се плаќаат придонесите при исплатувањето на личните доходи (придонеси по одбивање), исплатени пред денот на влегувањето во сила на прописите на општествено-политичките заедници од ставот 1 на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат придонеси според стопите што важеа на 31 декември 1969 година.

Роките за разрез на придонесите и даноците на граѓаните од членот 133 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните во Социјалистичка Република Србија за 1970 година се продолжуваат за 30 дена.

Член 4

Овај закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

679.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измена и дополнење на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1969 година.

ПР бр. 869

27 декември 1969 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за пензиското осигурување „Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, и 11/69) по членот 232в се додава нов член 232г, кој гласи:

„(1) По исклучок од одредбите на членот 102 од овој закон, пензиите што до 31 декември 1967 година заклучно ги оствариле уживателите на пензии што работеле на определени должности од чл. 58 и 59 и ги исполниле условите за пензија според членот 61 од овој закон, односно пензиите на уживателите на пензии на кои старосната или инвалидската пензија им е преведена според одредбите на членот 220а од овој закон а кои работеле во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи или на работи на службата на државната безбедност или контролата на меѓународниот патнички промет во органите на внатрешните работи во републиките, се усогласуваат според одредбите на овој член.

(2) Пензиите од ставот 1 на овој член се усогласуваат така што за утврдување на новиот износ на усогласената пензија се зема основ кој му одговара на просечниот личен доход што работниците го оствариле во 1967 година, работејќи на исто или слично работно место на кое во моментот на пензионирањето работеле уживателите на пензии од ставот 1 на овој член. Новиот пензиски основ се утврдува со примена на соодветниот валоризационен фактор на пензискиот основ од кој е определена односно преведена пензијата според членот 220а на овој закон. Овие валоризациони фактори ги утврдува со пропис сојузниот секретар за внатрешни работи, посебно за преведените пензии и посебно за пензиите остварени во раздобјето од 1965 до 1967 година зависно од годината на пензионирањето, врз основа на распоредувањето на уживателите во групи определени според звањето и стручната спрема, чинот односно положбата и функцијата што уживателот на пензија ги имал во моментот на пензионирањето, односно според осигуреничкиот разред по кој пензијата е преведена. За уживателите на пензии од ставот 1 на овој член, што работеле во органите на внатрешните работи во републиките, валоризационите фактори се утврдуваат врз основа на податоците прибавени од републичките секретаријати за внатрешни работи.

(3) Распоредувањето на уживателите на пензии во соодветни групи во смисла на ставот 2 од овој член, ќе го изврши по службена должност Сојузниот секретаријат за внатрешни работи за уживателите на пензии што биле работници на тој Секретаријат, а за распоредување на уживателите на пензии што работеле на работите на Службата на државната безбедност или контролата на меѓународниот патнички промет во органите на внатрешните работи во републиките — Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, а врз основа на прибавените податоци од републичкиот орган на внатрешните работи. Потврда за извршеното распоредување во соодветна група на уживателот на пензија му издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

(4) Средствата за покривање на усогласувањето на пензиите според овој член, им се обезбедуваат на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување од сојузниот буџет, во височина на разликата помеѓу износите на пензиите што на уживателите на пензии им припаѓаат според овој член и износите на пензиите што им припаѓаат според одредбите на главата IV од овој закон.“

Член 2

Во членот 236а бројот: „800“ се заменува со бројот: „860“ а зборовите: „во 1968 година“ се заменуваат со зборовите: „во 1969 година“.

Член 3

Според одредбите на членот 1 од овој закон ќе се изврши усогласување на пензиите на сите затечени уживатели на старосни, инвалидски и семејни пензии

Новите износи на пензиите припаѓаат од 1 јануари 1970 година, со тоа што и тие износи ќе се зголемат и со примена на прописите донесени заради усогласување на пензиите за 1969 година во смисла на членот 97 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 4

Според одредбите на членот 2 од овој закон ќе се изврши определување на новите износи на пензиите на сите затечени уживатели на старосни, инвалидски и семејни пензии.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

680.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за инвалидското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 16 декември 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1969 година.

ПР бр. 871

26 декември 1969 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател,
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67) членот 93 се брише.

Член 2

Во членот 101 став 1 точката 2 се менува и гласи: „2) со практична работа односно со изучување определено занимање во посебни организации за стручно оспособување и запослување на инвалидите (во натамошниот текст: заштитни работилници). Во заштитните работилници се оспособуваат и запослуваат инвалидите кои, според состојбата на инвалидноста и преостанатата работна способност и својата општа здравствена состојба, не можат да се оспособуваат за работа, односно да се запослуваат под истите услови како другите работници.“

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: „3) со практична работа во посебно организирани самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот во работните организации. Во овие самостојни организации на здружен труд се оспособуваат и запослуваат инвалидите на трудот кои, според состојбата на инвалидноста и преостанатата работна способност и својата општа здравствена со-

стојба, не можат да се оспособуваат за работа, односно да се запослуваат под истите услови како другите работници (точка 1);“.

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 4 до 6.

Член 3

Членот 103 се менува и гласи:

„(1) Заштитните работилници ги основаат работните организации, заедниците на социјалното осигурување, заедниците за работите на запослувањето, општествено-политичките заедници и општествениите и други организации. Овие организации односно заедници можат да се спогодат заеднички да основаат заштитна работилница.

(2) Заштитните работилници се основаат и работат како установи, согласно одредбите од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65 и 50/68). Заштитните работилници се основаат со основна задача да вршат професионална рехабилитација или запослување на инвалидите. Дејноста на заштитните работилници е од посебен општествен интерес.

(3) Од средствата што врз основа на ослободувањето од плаќање општествени обврски односно отстапувањето приходи од страна на општествено-политичките заедници им остануваат на заштитните работилници, се формира посебен наменски фонд во заштитната работилница, кој служи за унапредување на условите за рехабилитација односно запослување на инвалидите.

(4) Одредбата од ставот 3 на овој член согласно се применува и врз посебно организираниите самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот во работните организации (член 101 став 1 точка 3).“

Член 4

По членот 103 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 103а

Во заштитните работилници се врши професионална рехабилитација и запослување на:

1) инвалидите на трудот што имаат право на професионална рехабилитација односно право на запослување според овој закон;

2) децата на осигураниците и уживателите на пензија и децата што се уживатели на семејна пензија, а што имаат право на професионална рехабилитација според овој закон;

3) воените од војните и мирновремените воени и со нив изедначените инвалиди и децата на паднати борци, што имаат право на професионална рехабилитација според прописите за воените инвалиди од војните;

4) инвалидните лица што на професионална рехабилитација ги упатува надлежниот општински орган.

Член 193б

(1) Како заштитни работилници односно посебно организирани самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите (член 101 став 1 точ. 2 и 3) се сметаат оние организации односно самостојни организации на здружен труд во кои постои со републички пропис утврден однос помеѓу бројот на инвалидите на рехабилитација односно запослените инвалиди и вкупниот број на запослените лица во заштитната работилница односно во посебно организираната самостојна организација на здружен труд.

(2) Со републички пропис поблиску се утврдуваат условите за основање заштитни работилници и посебно организирани самостојни организации на здружен труд од членот 101 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон и поблиску се определуваат намените за кои можат да се користат средствата на фондот од членот 103 став 3 на овој закон.

Член 103в

(1) Посебните установи за рехабилитација на инвалидите (член 101 став 1 точка 4) се основаат со задача:

1) да вршат рехабилитација на инвалидите на трудот односно на осигурениците;

2) да вршат стручно оспособување на персоналот за работа на рехабилитација на инвалидите на трудот;

3) да ги следат и проучуваат мерките и методите за профилакса, медицинска и професионална рехабилитација и професионална ориентација, резултатите од нивното спроведување, како и мерките за усовршување на протетичките средства;

4) да ги проучуваат прашањата во врска со посебната опрема и адаптација на работните места, како и употребата на посебните средства и уреди за работа при вршење на професионална рехабилитација, приспособување за работа и запослување на инвалидите на трудот;

5) да им даваат стручна помош на работните и други организации и установи во спроведувањето на рехабилитацијата и запослувањето на инвалидите на трудот.

(2) Врз посебните установи за рехабилитација на инвалидите согласно се применуваат одредбите од членот 103 став 1 до 3 и членот 103б на овој закон.

Член 5

По членот 104 се додава нов пододдел со тринаесет нови членови, кои гласат:

„б) Професионална рехабилитација на децата-инвалиди

Член 104а

(1) Право на професионална рехабилитација имаат и децата на осигурениците и уживателите на старосна или инвалидска пензија, како и децата — уживатели на семејна пензија, ако рехабилитацијата им е потребна заради оспособување за живот и работа и ако постои веројатност дека со рехабилитација можат да се оспособат за живот и работа (во натамошниот текст: децата-инвалиди).

(2) Како деца-инвалиди во смисла на овој член се сметаат:

1) децата на осигурениците што се наоѓаат во работен однос и на осигурениците изедначени со нив (чл. 14 до 16 и 18);

2) децата на осигурениците од точката 1 на овој став на кои работниот однос или друго својство им престанало, а кои го задржале правото на инвалидско осигурување во смисла на членот 24 став 1 точ. 1, 4, 5 и 7 од овој закон;

3) децата на инвалидите на трудот што уживаат материјално обезбедување определено по основот на правото на професионална рехабилитација или привремен надоместок определен по основот на правото на запослување;

4) децата на уживателите на старосна или инвалидска пензија;

5) децата — уживатели на семејна пензија.

(3) Децата-инвалиди од ст. 1 и 2 од овој член се деца неспособни за самостоен живот и работа поради:

1) инвалидност предизвикана со повреда или болест во смисла на овој закон;

2) попреченост во физичкиот или психичкиот развој, во смисла на посебните прописи за категоризацијата и евидентирањето на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој.

4) Лицата од ст. 1 до 3 на овој член можат да остваруваат право на професионална рехабилитација до наполнети 45 години живот (мажи) односно 40 години живот (жени).

(5) Детето на осигуреник (точ. 1 и 2 став 2) има право на професионална рехабилитација ако осигуреникот од кого го изведува тоа право ги исполнува условите во поглед на пензискиот стаж за здобивање со правата од инвалидското осигурување во случај на инвалидност поради болест или повреда вон од работа.

(6) Детето на осигуреник-запослен инвалид на трудот од II или III категорија на инвалидност чија инвалидност е предизвикана со несреќа при работата или со професионална болест, а кој се запослил користејќи го своето право на запослување во смисла на овој закон, има право на професионална рехабилитација без оглед на условите во поглед на пензискиот стаж од ставот 5 на овој член.

Член 104б

(1) Право на професионална рехабилитација имаат децата-инвалиди што не можат да се оспособат за живот и работа со школување, со изучување на определено занимање или со практична работа на соодветни работни места под редовните услови, ако се исполнети следните услови:

1) со оглед на природата на причината за неспособноста (член 104а став 3) и на степенот на неспособноста, да постои веројатност дека со професионална рехабилитација детето може да се оспособи за живот и работа;

2) детето да завршило осумгодишно училиште, односно задолжително специјално образование и воспитување предвидено со републички прописи за специјалното школство, ако со овој закон за определени случаи не е определено поинаку;

3) со оглед на општата состојба на здравјето, да постои веројатност дека детето ќе може да ја користи со рехабилитацијата стечената способност да се издржува со сопствена работа;

4) со оглед на душевната развиеност и другите лични својства, да постои можност оспособувањето по пат на рехабилитација да може да се постигне во рок од најмногу четири години.

(2) Децата-инвалиди што не го исполнуваат условот во поглед на претходното школување од точката 2 на ставот 1 од овој член затоа што немале фактични можности да завршат осумгодишно училиште, што престареле за такво школување, или што поради природата на причината за нивната инвалидност и општата физичка или психичка состојба (слепи, глуви и други деца попречени во физичкиот или психичкиот развој) не можеле успешно да го завршат таквото школување, имаат право на професионална рехабилитација ако наполниле 15 години живот и ако се исполнети другите услови од членот 104а на овој закон и ставот 1 на овој член.

Член 104в

Со право на професионална рехабилитација се здобива дете-инвалид ако условите за здобивање со тоа право се исполнети во моментот на поднесувањето на барањето за поведување постапка за остварување на правото.

Член 104г

(1) За децата-инвалиди кои поради природата на причината за нивната инвалидност или поради здравствената состојба, според републичките прописи за специјалното школство, се обврзани на специјално воспитување и образование, за чие спроведување е неопходно сместување во установи од интернатски тип, ако се исполнети условите од чл. 104а и 104б став 1 точ. 1 и 4 на овој закон, дел од трошоците за нивното сместување во таквите установи се подмирува, како и другите трошоци во врска со професионалната рехабилитација, врз товар на фондот на здравственото осигурување на комуналната заедница на социјалното осигурување кај која е здравствено осигурено лицето од кое детето го изведува правото на професионална рехабилитација, односно детето-инвалид како уживател на семејна пензија (во натамошниот текст: фондот).

(2) Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога од страна на надлежниот општински орган детето-инвалид е сместено во друго семејство во друго место, ако за задолжителното основно школување му е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од неговото живеалиште.

(3) Собранието на републиката заедница на социјалното осигурување го утврдува со одлука делот на трошоците од ст. 1 и 2 на овој член што го поднесува фондот, како и делот од трошоците што го поднесува лицето од кое детето го изведува правото на рехабилитација односно детето-инвалид како уживател на семејна пензија, земјки ги притоа предвид приходите на домаќинството и бројот на членовите на домаќинството. Со оваа одлука се утврдува и кои приходи влегуваат во приходите на домаќинството, како и кој се смета за член на домаќинството.

Член 104д

(1) За децата-инвалиди на воени осигуреници трошоците што според овој закон ги поднесува фондот паѓаат на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана.

(2) Надлежноста и постапката за остварување на правото на професионална рехабилитација на децата-инвалиди од ставот 1 на овој член ги пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 104е

Децата-инвалиди имаат право на надоместок на патните и превозните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правото на професионална рехабилитација, согласно чл. 128 до 130 од овој закон.

Член 104е

Ако дете-инвалид што се здобило со право на професионална рехабилитација претрпи повреда во смисла на членот 46 став 1 од овој закон при вршење на практични работи или вежби за време на професионална рехабилитација, оваа повреда се смета за несреќа при работа во смисла на ставот 2 од тој член, поради која детето-инвалид се здобива со оние права од инвалидското осигурување што им припаѓаат на инвалидите на трудот — осигуреници од членот 22 став 1 точка 1 на овој закон.

Член 104ж

Работите на определено работно место или работите на определено занимање односно степенот образование за кој детето-инвалид ќе се оспособи со професионална рехабилитација, се определуваат со оглед на основното образование, годините на животот на детето, физичките и психичките способности и склоностите на детето, потребното траење на оспособувањето за определени работи и потребата од работници во одделни видови занимања односно работи, за што задолжително се прибавува мислење од стручна служба за избор на занимања, како и мислење од стручна комисија за категоризација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развик.

Член 104з

(1) Професионалната рехабилитација на децата-инвалиди се врши со изучување на определено занимање или со оспособување за вршење работи на определено работно место во заштитните работилници, во посебни установи за рехабилитација, во работни или други организации и установи, како и на соодветни курсеви и во специјални стручни училишта за децата попречени во физичкиот и психичкиот развик.

(2) Траењето на професионалната рехабилитација на децата-инвалиди се определува со оглед на начинот на вршењето на рехабилитацијата во смисла на ставот 1 од овој член, и на видот и степенот на стручната спрема што треба да се постигне со рехабилитацијата (член 104ж).

Член 104с

Со републички пропис се регулира начинот на здобивањето со соодветен степен на стручно образование на децата-инвалиди по успешно завршената професионална рехабилитација. Со овој пропис поблиску се регулира и траењето на професионалната рехабилитација на децата-инвалиди.

Член 104и

(1) Правото на професионална рехабилитација на дете-инвалид определено според овој закон престанува ако настанат и такви промени во физичката или психичката состојба на детето-инвалид што го оневозможуваат натамошното спроведување на професионалната рехабилитација.

(2) Правото на професионална рехабилитација на дете-инвалид определено според овој закон престанува:

1) ако детето-инвалид не го започне користењето на рехабилитацијата во рок од една година од денот определен за стапување на рехабилитација, освен ако било попречено од причини што се вон од неговата волја;

2) ако дете-инвалид своеволно го прекине користењето на рехабилитација или ако со неизвршување на должностите во врска со спроведувањето на рехабилитација го оневозможува своето оспособување за работа.

(3) Детето-инвалид на кое правото на професионална рехабилитација му престанало под околностите од ставот 1 на овој член, се здобива повторно со тоа право ако врз основа на ново барање се утврди дека пак настапила промена во неговата физичка или психичка состојба кои повторно овозможуваат спроведување на професионалната рехабилитација според овој закон.

(4) На детето-инвалид на кое правото на професионална рехабилитација му престанало под околностите од ставот 2 на овој член, ако е помладо од 18 години — му се воспоставува правото на професионална рехабилитација, а ако е постаро од 18 години — може да му се воспостави право на рехабилитација по оценувањето на новото барање (член 1966 став 4).

Член 104ј

За време на траењето на професионалната рехабилитација сè до нејзиното успешно завршување, децата-инвалиди се сметаат како полно и трајно неспособни за работа во смисла на важечките прописи за здобивањето и користењето со правото на семејна пензија и со правото на додаток на деца.

Член 104к

По успешно завршената професионална рехабилитација детето-инвалид до стапувањето на работа ги има истите права и должности што според овој закон ги има инвалид на трудот во периодот од завршувањето на професионалната рехабилитација до стапувањето на соодветната работа на која е упатен, со тоа што како основ за определување на привремениот надоместок служи пензискиот основ од членот 67 став 1 точка 3 на овој закон.

Член 6

Во називот на пододделот над членот 105 означата: „б)“ се заменува со ознака: „в)“.

Член 7

По членот 109 се додава нов член 109а, кој гласи:

„(1) Инвалидите на трудот кај кои во текот на користењето на правата здобиени според овој закон ќе настанат промени во состојбата на работната способност и ќе биде утврдено дека не постои инвалидност, ги имаат истите права и должности што според овој закон ги имаат инвалидите на трудот до стапувањето на соодветната работа, ако во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението за губење на правата стечени врз основа на инвалидност му се пријават заради запослување на надлежниот завод за запослување работници. Правото на запослување и привремениот надоместок до стапување на соодветната работа припаѓаат без оглед на годините на живот, ако не се исполнети услови за здобивање со правото на старосна пензија според Основниот закон за пензиското осигурување.

(2) Во решението за губење на правата стечени врз основа на инвалидност задолжително се внесува поука за рокот за пријавување до заводот за

запослување заради остварување на правата предвидени во ставот 1 на овој член.

(3) На лицата од ставот 1 на овој член согласно се применуваат одредбите од чл. 128 до 131 на овој закон.“

Член 8

Во членот 116 став 3 на крајот се додаваат зборовите: „односно посебно организирани самостојни организации на здружен труд за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот во работните организации (член 101 став 1 точ. 2 и 3).“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„(4) Запослувањето на инвалидите може да се врши и така што тие да вршат соодветна работа дома за сметка на работната или друга организација, државен орган, заштитна работилница или посебно организирана самостојна организација на здружен труд за рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот во работната организација, ако тоа е можно со оглед на видот на работата и на организацијата на работата.“

Член 9

Во членот 126 по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„(8) Ако работната организација со својот општ акт установи додатни надоместоци и пропише критериуми и мерила за доделување и определување додатен надоместок кон остварениот личен доход за запослените инвалиди на трудот, тој надоместок влегува во личниот доход за утврдување на пензискиот основ, во смисла на членот 8 од Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на основот за плаќање придонес за социјално осигурување на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66). На инвалидите на трудот кај кои инвалидноста настапила како последица од болест или повреда вон од работата, овој додатен надоместок им се засметува за утврдување на пензискиот основ најмногу до износот кој, заедно со надоместокот од ставот 1 на овој член, не го надминува полниот износ на разликата пресметана според ст. 1 и 2 од овој член.“

Член 10

По членот 196 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 196а

(1) Постапката за остварување на правото на професионална рехабилитација на децата-инвалиди ја поведува надлежниот завод за социјално осигурување (член 196б) на барање од родителот или старателот на детето, од самото дете-инвалид ако е деловно способно, или од надлежниот општински орган.

(2) Надлежниот општински орган (став 1) поднесува барање за поведување постапка ако родителот односно старателот, и покрај предупредувањето на можноста за рехабилитација, му оневозможува на детето да го оствари правото на професионална рехабилитација.

Член 196б

(1) За правото на професионална рехабилитација, за правото на запослување по завршената рехабилитација и за правото на привремен надоместок (член 104к) на децата-инвалиди решава комуналниот завод за социјално осигурување, надлежен за подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување кај која во времето на поднесувањето на барањето за остварување на тоа право е здравствено осигурено лицето од кое детето го изведува правото на професионална рехабилитација односно детето-инвалид како уживател на семејна пензија (во понатамошниот текст: надлежниот комунален завод).

(2) За утврдувањето на инвалидноста, на нејзината причина, на видот и степенот, за постоењето на можност за оспособување (член 104б став 1 точ. 1, 3 и 4) и за начинот на оспособувањето по пат на професионална рехабилитација за определена работа односно занимање, како и за траењето на рехабилитација, решава надлежниот комунален завод по

прибавен наод, оценка и мислење од инвалидската комисија од чл. 184 и 185 на овој закон.

(3) Инвалидската комисија (став 2) дава наод, оценка и мислење по претходно консултирање од стручната служба за избор на занимања во секој одделен случај, а ако е во прашање дете попречено во физичкиот или психичкиот развиток, и врз основа на наод, оценка и мислење од надлежната првостепена стручна комисија за тоа дете — во смисла на прописите за категоризацијата на децата попречени во физичкиот и психичкиот развиток, како и врз мислење од управата на училиштето што го посетувало тоа дете.

(4) За воспоставување на правото на професионална рехабилитација што престанало под околностите од членот 104и став 2 на овој закон решава надлежниот комунален завод без претходно оценување — ако барањето е поднесено за дете-инвалид помладо од 18 години, а ако барањето е поднесено за дете-инвалид постаро од 18 години — по оценување на околностите поради кои дошло до престанок на правото и на постоењето на услови за успешно продолжување и завршување на рехабилитација во соодветниот рок.“

Член 11

Одредбите од членот 104к односно 109а на Основниот закон за инвалидското осигурување се применуваат и ако успешно завршената професионална рехабилитација на детето-инвалид настапила односно ако непостоењето на инвалидност кај инвалидот на трудот е утврдено пред денот на влегувањето во сила на овој закон, со тоа што правата од тие одредби да им припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на овој закон ако детето-инвалид односно оспособениот инвалид на трудот е пријавен кај надлежниот завод за запослување на работниците односно ако на тој завод му се пријави во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за професионалната рехабилитација на децата од осигурениците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/60).

Со денот определен за почеток на применувањето на републичките прописи донесени во смисла на членот 103б на Основниот закон за инвалидското осигурување, престанува да важи Правилникот за заштитните работилници за професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/61).

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

681.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1969 година.

ПР бр. 873

27 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Член 1

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67 и 54/68) во членот 14 ст. 1 до 3 се менуваат и гласат:

„(1) Личната инвалиднина им припаѓа на воените инвалиди од војните според групата во која се распоредени (член 3).

(2) На воените инвалиди од војните од I до VII група личната инвалиднина им припаѓа во месечни износи, и тоа:

Група	Процент на воен инвалидитет	Месечен износ на инвалиднината динари
I	100% и потребна постојана нега и помош	1.077,50
II	100%	769,90
III	90%	590,40
IV	80%	436,65
V	70%	309,95
VI	60%	191,90
VII	50%	130,40

(3) На воените инвалиди од војните од VIII до X група личната инвалиднина им припаѓа во еднократен годишен износ, и тоа:

Група	Процент на воен инвалидитет	Годишен износ на инвалиднината динари
VIII	40%	751,55
IX	30%	564,55
X	20%	377,60

Член 2

Во членот 15 став 1 зборовите: „14.400 динари“ се заменуваат со зборовите: „720 динари“, а зборовите: „по 2.400 динари“ се заменуваат со зборовите: „по 240 динари“.

Ставот 3 се заменува со два нови става, кои гласат:

„(3) Исплатата на семејната инвалиднина се врши во еднакви износи двапати годишно, и тоа во јануари и јули.

(4) Во случај на загуба на правото на семејна инвалиднина, примените износи на семејна инвалиднина нема да се вратат.“

Член 3

Во членот 16 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) вдовицата — кога ќе наполни 45 години возраст односно кога ќе стане неспособна за стопанисување;“.

Во ставот 2 последната реченица се брише.

Член 4

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Родителите и другите лица од членот 8 став 1 точка 2 на овој закон имаат право на семејна инвалиднина во износите од членот 15 став 1 на овој закон иако членовите на потесното семејство (член 16) го оствариле правото на семејна инвалиднина.

(2) Очувот, маштеата, посвоителот или хранителот, што ги исполнува условите за признавање на правото на семејна инвалиднина има предимствено право од родителот кој не ги извршувал родителските должности.“

Член 5

Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Дедото и бабата имаат право на семејна инвалиднина ако нема живи членови на семејството од членот 8 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон.“

Член 6

Во членот 21а став 1 по зборовите: „став 2“ зборот: „и“ се заменува со запирка, по зборовите: „член 113“ се додаваат зборовите: „и 117“, а на крајот на ставот се додаваат зборовите: „во смисла на членот 16 став 1 од овој закон“.

Член 7

Во членот 36 ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„(2) Височината на постојаниот инвалидски додаток за воените инвалиди од војните зависи од процентот на воениот инвалидитет и од степенот на телесното оштетување, и изнесува од 106,50 до 2.210,20 динари месечно.

(3) Височината на постојаниот инвалидски додаток за уживателите на семејна инвалиднина изнесува од 400 до 580 динари месечно.“

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 износот: „3.000“ се заменува со износот: „240“.

Член 8

Во членот 39 став 1 точка 1 износот: „15.000“ се заменува со износот: „400“, а во точката 2 износот: „10.000“ се заменува со износот: „300“.

Член 9

Членот 50 се менува и гласи:

„Воените инвалиди од војните имаат право на здравствена заштита за сето време додека им е потребна таа заштита, без оглед дали тоа право го користат во врска со воениот инвалидитет или независно од него.“

Член 10

По членот 50 се додаваат седум нови членови, кои гласат:

„Член 50а

(1) Здравствената заштита опфаќа:

1) лекарски прегледи и други видови медицински помощи заради следење и проверување на здравствената состојба и утврдување на здравствената способност за работа на определено место или за воена служба;

2) преземање стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба односно попрекување на заболување (вакцинации и други имунизации, хемопрофилактика, санирање на бацилоносители, дезинфекции и други заштитни мерки во станот кога се медицински индицирани поради појава на заразни болести и друго);

3) лекарски прегледи, лекување на болни, други видови медицинска помош и медицинска рехабилитација (во здравствени и други специјализирани установи, во станот на болен и сл.), како и лекување со целосно снабдување во природни лекувалишта;

4) превенција, нега и лекување болести на забите и устата;

5) лекарска и друга стручна нега и помош пред, за време и по породување, во здравствени установи и во станот на родилка;

6) давање лекови, помошен материјал што служи за употреба на лекови, и санитарски материјал потребен за лекување;

7) забнотехничка помош и забнопротетички средства;

8) протези, ортопедски и други помагала и помошни и санитарни справи.

(2) Како лекарски и други видови медицинска помош што на воени инвалиди од војните им се обезбедуваат во смисла на точката 1 став 1 на овој

член, се подразбираат здравствените услуги што како мерки на превентивната заштита непосредно им се даваат на корисниците на здравствената заштита на нивно барање или врз основа на програма на заедницата на здравственото осигурување и договор склучен со здравствените установи — на сите осигурени лица, како и прегледите и другите видови медицински услуги, што им се вршат на корисниците на здравствена заштита заради утврдување на здравствената способност за воена служба според посебните прописи.

(3) Како стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба, во смисла на членот 2 став 1 на овој член, се подразбираат мерките што се преземаат врз основа и во рамките на утврдената програма на дејноста на заедницата на здравственото осигурување за унапредување на здравствената состојба и здравствената заштита на корисниците на таа заштита, а како стручни медицински мерки за попрекување на заболувањето во смисла на таа точка, се подразбираат здравствените услуги што на корисниците на здравствената заштита им се даваат кога се медицински индичирани или кога се задолжителни врз основа на прописи.

Член 50б

Воените инвалиди од војните што се во работен однос имаат право на надоместок на личниот доход за време на попреченост за работа, ако:

- 1) поради болест или повреда се привремено неспособни за работа односно ако заради лекување или медицински испитувања се сместени во стационарни здравствени и други специјализирани установи;
- 2) се попречени да работат поради определено лекување или медицински испитувања што не можат да се вршат надвор од редовното работно време на корисниците на здравствената заштита;
- 3) се упатени на неопходно лекување според прописите за воените инвалиди од војните;
- 4) се изолирани како бацилоносители или поради појава на заразни болести во нивната околина;
- 5) се определени да негуваат заболел член на потесното семејство;
- 6) се определени за придружник на заболел упатен на лекување или на лекарски преглед во друго место.

Член 50в

(1) На воените инвалиди од војните им припаѓа надоместок на личниот доход во височина од 100% од основот за надоместок, во сите случаи и за сето време на попреченост за работа. Надоместокот во височина од 100% од основот се исплатува и додека воениот инвалид од војните се наоѓа во здравствена или друга специјализирана установа во која има сместување и исхрана.

(2) На воените инвалиди од војните што се уживатели на пензија или се уживатели на материјално обезбедување односно на привремен надоместок според прописите за инвалидското осигурување, им се исплатуваат овие примања во ненамален износ, додека се наоѓаат во стационарна здравствена или друга специјализирана установа во која имаат сместување и исхрана.

Член 50г

Основ за надоместок на личниот доход сочинува просекот на личниот доход што воениот инвалид од војните го остварил во претходната година пред годината во која настапил случајот според кој се здобива правото на надоместок.

Член 50д

Работните организации односно заедниците на здравственото осигурување ќе им исплатуваат надоместок на воените инвалиди од војните во височина од 100% од основот за надоместок, а разликата ќе ја рефундираат од општинскиот орган на управата на товар на републичките средства што на општинските органи на управата им се ставаат на располагање за оваа цел.

Член 50г

Воените инвалиди од војните што се социјално осигурени по кој и да било основ, задолжително користат здравствена заштита регулирана со прописите за здравственото осигурување, а според овој закон можат да ги користат само оние видови здравствена заштита што не се опфатени со тие прописи.

Член 50е

На товар на средствата обезбедени според овој закон паѓаат трошоците на здравствената заштита од членот 50а на овој закон за корисниците што немаат својство на осигурено лице според прописите за здравственото осигурување и трошоците на здравствената заштита за корисниците што имаат својство на осигурено лице кога користат здравствена заштита според овој закон, а која не им е обезбедена според прописите за здравственото осигурување.

Член 11

Во членот 102 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Лицата што имаат право на здравствена заштита според овој закон, а кои имаат својство на осигурено лице според прописите за здравственото осигурување и се осигурени според тие прописи, користат протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи, лекување во природни лекувалишта и лекување во странство според овој закон на товар на средствата на републиката (член 11).“

Во ставот 2 зборовите: „според Основниот закон“ се заменуваат со зборовите: „според прописите“.

Член 12

Во членот 129 став 1 во уводната реченица се бришат запирката и зборовите: „посебен инвалидски додаток“.

Член 13

Членот 130 се менува и гласи:

„Сојузниот совет за здравство и социјална политика ги определува вкупните износи на инвалидските принадлежности наведени во членот 74 од овој закон за оние лица со постојан престој во странство на кои им се исплатуваат тие принадлежности преку трансфер.“

Член 14

По членот 131б се додава нов член 131в, кој гласи:

„(1) Износите на личната инвалидинина определени во членот 14 ст. 2 и 3 на овој закон го опфаќаат и зголемувањето заради усогласување на личните инвалидинини со движењето на просечните животни трошоци во 1969 година — во однос на 1968 година, во смисла на членот 44 од овој закон.“

(2) Ако порастот на просечните животни трошоци во 1969 година — во однос на 1968 година, биде погolem од 8%, во 1970 година ќе се изврши дополнително усогласување во височина на настанатата разлика.“

Член 15

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

682.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПЕНЗИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН

Се прогласува Законот за измени на Основниот закон за посебните услови за здобивање со пензија на работниците запослени во рудниците на јаглен, што го

усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1969 година.

ПР бр. 870
27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПЕНЗИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН

Член 1

Во Основниот закон за посебните услови за здобивање со пензија на работниците запослени во рудниците на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68) во членот 2 став 2 по бројот: „141“ точката се заменува со запирка, а зборовите: „и 145 од Основниот закон за пензиското осигурување“ се заменуваат со зборовите: „145, 146, како и 149 од Основниот закон за пензиското осигурување — во поглед на периодот од II светска војна“.

Член 2

Во членот 6 бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

683.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ЗА 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на стопата на придонесот за додаток на деца на воените лица во активна служба во Југословенската народна армија за 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1969 година.

ПР бр. 865
27 декември 1969 година
Белград

Председател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Председател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ЗА 1970 ГОДИНА

Член 1

Стопата на придонесот за додаток на деца на воените лица во активна служба во Југословенската народна армија за 1970 година изнесува 1,41% од основницата за пресметување на придонесот од членот 40 од Законот за додаток на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67).

Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

684.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за издвојување средства за станбена изградба, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 1969 година.

ПР бр. 872

27 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 56/65 и 50/68) во членот 2 став 1 зборовите: „заклучно до 1969 година“ се заменуваат со зборовите: „заклучно до 1970 година“.

Член 2

Во членот 3 став 2 на крајот на точката 4 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) во 1970 година — 50% од износот на амортизацијата што станбеното претпријатие ќе го оствари од станарината.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

685.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 8 став 4 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година, Сојузната скупштина, по претходно прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Се одобруваат претсметките на приходите и распоредот на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1970 година, и тоа:

1) претсметките на посебните сметки на Сојузниот секретаријат за стопанство:

а) за работи на ветеринарството — со вкупно планираните приходи од 4,850.400 динари, вкупно распоредените приходи од 4,260.400 динари и нераспоредените приходи (резерва) од 590.000 динари;

б) за заштита на растенијата — со вкупно планираните приходи од 3,012.390 динари, вкупно распоредените приходи од 2,913.470 динари и нераспоредените приходи (резерва) од 98.920 динари;

в) на Сојузниот пазарен инспекторат — со вкупно планираните приходи од 1,205.000 динари, вкупно распоредените приходи од 1,164.950 динари и нераспоредените приходи (резерва) од 40.050 динари;

2) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за царини — со вкупно планираните приходи од 25,000.000 динари, вкупно распоредените приходи од 23,580.000 динари и нераспоредените приходи (резерва) од 1,420.000 динари;

3) претсметката на посебната сметка на Сојузната геодетска управа — со вкупно планираните приходи од 6,750.000 динари и вкупно распоредените приходи од 6,750.000 динари;

4) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба — со вкупно планираните приходи од 11,600.000 динари и вкупно распоредените приходи од 11,600.000 динари;

5) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за радио-врска — со вкупно планираните приходи од 215.000 динари и вкупно распоредените приходи од 215.000 динари;

6) претсметката на посебната сметка на Сојузниот совет за здравство и социјална политика — со вкупно планираните приходи од 1,050.000 динари и вкупно распоредените приходи од 1,050.000 динари;

7) претсметката на посебната сметка на Сојузниот завод за патенти — со вкупно планираните приходи од 2,496.000 динари и вкупно распоредените приходи од 2,496.000 динари;

8) претсметката на посебната сметка на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали — со вкупно планираните приходи од 11,100.000 динари и вкупно распоредените приходи од 11,100.000 динари;

9) претсметката на посебната сметка на Сојузната комисија за преглед на филмови — со вкупно планираните приходи од 277.400 динари, вкупно распоредените приходи од 267.400 динари и нераспоредените приходи (резерва) од 10.000 динари;

10) претсметката на посебната сметка на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун — со вкупно планираните приходи од 783.296 динари и вкупно распоредените приходи од 783.296 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 135

27 декември 1969 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Радомир Коматина, с. р.

Претседател

на Соборот на народите,

Мика Шпиљак, с. р.

686.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1970 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1970 година, утврдени, согласно Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), во вкупен износ од 1.742,734.300 динари, можат да се користат за нестоковни или стоковни плаќања на сојузните органи, установите, органите на општествените организации што својата дејност ја вршат на територијата на целата Југославија и граѓанските правни лица, како и за подмирување на другите потреби на федерацијата, и тоа:

Динари

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) за нестоковни плаќања до износ од | 328,145.450 |
| 2) за стоковни плаќања до износ од | 1.143,090.900 |

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на оваа точка се издвојува износ од 269,319.200 динари за намирување на непредвидените и недоволно предвидените расходи на федерацијата (средства на резервата).

За користењето на средствата на резервата од ставот 2 на оваа точка одлучува Сојузниот извршен совет.

2. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 став 1 на оваа одлука се издвојува износ од 2,178.750 динари на име дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија.

3. Со распоредот на девизите за 1970 година, кој е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат во границите на износите од точката 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизите за одделни корисници.

4. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 на оваа одлука можат да се користат 55% во девизи што се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања, а 45% во други девизи.

Сојузниот извршен совет или орган што ќе го овласти тој може, придржувајќи се кон односите од ставот 1 на оваа точка, да им одобрува користење девизи на одделни корисници и во однос поинаков отколку што е односот определен во ставот 1 на оваа точка.

5. Сојузниот извршен совет или органот што ќе го овласти тој ќе го распореди износот на девизите од редниот број 66 на Распоредот на девизите за 1970 година на одделни корисници.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 137

27 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-поли-
тичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА

Реден број	Назив на корисникот	Износ во динари врз база на единствениот курс	
1	2	3	
1	Сојузна скупштина нестоковни плаќања	796.900	
	стоковни плаќања	1.250.000	2.046.900
2	Совет на федерацијата нестоковни плаќања		87.500
3	Секретаријат на Претсе- дателот на Републиката нестоковни плаќања	1.901.000	
	стоковни плаќања	304.000	2.205.000
4	Сојузен извршен совет нестоковни плаќања	2.746.000	
	стоковни плаќања	20.919.000	23.665.000
5	Служба за обезбедување во зградите на сојузните органи		4.200
6	Уставен суд на Југосла- вија		62.500
	нестоковни плаќања		9.000
7	Врховен суд на Југосла- вија		10.000
	нестоковни плаќања		22.400
8	Сојузно јавно обвинител- ство		
	нестоковни плаќања		10.000
9	Сојузно јавно правобра- нителство		
	нестоковни плаќања		22.400
10	Државен секретаријат за надворешни работи		
	нестоковни плаќања	175.343.000	
	стоковни плаќања	7.139.300	182.482.300
11	Државен секретаријат за народна одбрана		
	нестоковни плаќања	29.805.800	
	стоковни плаќања	1.042.430.200	1.072.236.000
12	Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
	нестоковни плаќања	3.064.900	
	стоковни плаќања	3.780.100	6.845.000
13	Сојузен совет за безбед- ност на сообраќајот		12.000
	нестоковни плаќања		
14	Сојузен секретаријат за стопанство		
	нестоковни плаќања		
	— за редовна дејност	1.985.000	
	— за туристичка пропа- ганда	10.591.000	
	стоковни плаќања	259.000	12.835.000

1	2	3
15	Југословенска национал- на комисија за соработка со ООН за исхрана и зем- јоделство (ФАО)	
	нестоковни плаќања	2.211.000
16	Сојузен секретаријат за финансии	
	нестоковни плаќања	997.000
17	Сојузен секретаријат за надворешна трговија	
	нестоковни плаќања	1.196.000
18	Сојузна управа за царини	
	нестоковни плаќања	616.300
19	Сојузна геодетска управа	
	нестоковни плаќања	19.000
20	Сојузна управа за цивил- на воздушна пловидба	
	нестоковни плаќања	360.000
	стоковни плаќања	4.755.900
		5.115.900
21	Сојузна управа за радио- врски	
	нестоковни плаќања	27.000
	стоковни плаќања	1.466.800
		1.493.800
22	Сојузен совет за образо- вање и култура	
	нестоковни плаќања	283.400
	стоковни плаќања	7.000
		290.400
23	Југословенска национал- на комисија за ООН за просвета, наука и кул- тура (УНЕСКО)	
	нестоковни плаќања	1.192.000
24	Сојузна комисија за кул- турни врски со странство	
	нестоковни плаќања	526.000
25	Сојузен совет за коорди- нација на научните деј- ности	
	нестоковни плаќања	1.017.000
26	Сојузен совет за здрав- ство и социјална поли- тика	
	нестоковни плаќања	3.834.000
	стоковни плаќања	85.000
		3.919.000
27	Комисија за соработка со меѓународните здравстве- ни организации	
	нестоковни плаќања	3.199.700
28	Национална комисија за УНИЦЕФ	
	нестоковни плаќања	48.000
29	Сојузен совет за труд	
	нестоковни плаќања	658.000
30	Југословенска национал- на комисија за Меѓуна- родна организација на трудот (МОТ)	
	нестоковни плаќања	1.570.500
31	Сојузен совет за право- судство	
	нестоковни плаќања	21.000
32	Сојузен завод за статис- тика	
	нестоковни плаќања	95.000
	стоковни плаќања	4.192.800
		4.287.800

1	2	3	1	2	3
33	Сојузен завод за стопанско планирање нестоковни плаќања	65.000	51	Сојузен фонд за финансирање на научните дејности нестоковни плаќања	3,769.000 18,792.000
34	Сојузен завод за цени нестоковни плаќања	12.000	52	Фонд на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта нестоковни плаќања	50.000
35	Сојузен завод за меѓународна техничка соработка нестоковни плаќања		53	Фонд за кредитирање и осигурување на извозните работи нестоковни плаќања	80.000
	— научно-техничка соработка (План I)	3,876.000	54	Сојузен завод за мери и скапоцени метали нестоковни плаќања	93.000 501.000
	— научно-техничка соработка (План II)	6,250.000	55	Сојузна конференција на ССРНЈ нестоковни плаќања	1,000.000
36	Сојузен геолошки завод нестоковни плаќања	7.800	56	Републичка конференција на ССРН на Словенија нестоковни плаќања	12,408.000
37	Југословенски завод за стандардизација нестоковни плаќања	194.700	57	Сојуз на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија нестоковни плаќања	125.000
38	Сојузен хидрометеоролошки завод нестоковни плаќања	388.000 836.000	58	Сојуз на синдикатите на Југославија нестоковни плаќања	1,487.500
39	Сојузен завод за патенти нестоковни плаќања	64.800	59	Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите нестоковни плаќања	85.000
40	Сојузна комисија за нуклеарна енергија нестоковни плаќања	1,123.800	60	Југословенски сојуз на организациите за физичка култура нестоковни плаќања	900.000 700.000
41	Сојузна комисија за верски прашања нестоковни плаќања	118.900	61	Постојана конференција на градовите на Југославија нестоковни плаќања	68.000
42	Сојузна комисија за прашања на иселениците нестоковни плаќања	22.000	62	Совет на народната техника на Југославија нестоковни плаќања	77.000 70.000
43	Сојузна комисија за физичка култура нестоковни плаќања	18.000	63	Сојуз на извидниците на Југославија нестоковни плаќања	9.000
44	Секретаријат за информации на Сојузниот извршен совет нестоковни плаќања	315.500 125.000	64	Противпожарен сојуз на Југославија нестоковни плаќања	21.000
45	Секретаријат за сојузен буџет и општи работи нестоковни плаќања	30.000	65	Југословенски олимписки комитет нестоковни плаќања	31.250
46	Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи нестоковни плаќања	25.000	66	Други општествени организации нестоковни плаќања	850.000
47	Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи нестоковни плаќања	104.000	67	Служба на општествено-то книговодство нестоковни плаќања	157.000 3,016.000
48	Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи нестоковни плаќања	6.000 200.000	68	Народна банка на Југославија нестоковни плаќања	1,079.000 921.000
49	Управа на зградите на сојузните органи нестоковни плаќања	40.000			2,000.000
50	Сервис за административни и сметководствени работи нестоковни плаќања	77.800			

1	2	3
69	Сојузна стопанска комора нестоковни плаќања	23,000.000
70	Новинска агенција „Тан- југ“ нестоковни плаќања 6,165.000 стоковни плаќања 715.000	6,880.000
71	Филмски новости нестоковни плаќања 25.000 стоковни плаќања 287.000	312.000
72	Југословенска радио-те- левизија нестоковни плаќања 5,557.000 стоковни плаќања 29,502.000	35,059.000
73	Југословенска лотарија нестоковни плаќања	13.000
74	Југословенска кинотека нестоковни плаќања 16.400 стоковни плаќања 150.000	166.400
75	Југословенска концертна агенција нестоковни плаќања	850.000
76	Југословенски лексико- графски завод стоковни плаќања	280.000
77	Установа за одржување на внатрешните пловни патишта нестоковни плаќања	24.000
78	Југословенски регистар на бродовите нестоковни плаќања	14.600
79	Деловно здружение на југословенските новински претпријатија и новин- ските установи нестоковни плаќања	7,556.000
80	Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора нестоковни плаќања	37.500
81	Сојузен завод за социјал- но осигурување нестоковни плаќања — за редовна дејност 101.000 — за здравствена за- штита 5,313.000	5,414.000
82	Сојузен завод за урбани- зам и комунални и стан- бени прашања нестоковни плаќања	5.000
83	Југословенски центар за техничка и научна доку- ментација нестоковни плаќања 40.000 стоковни плаќања 15.000	55.000
84	Сојузен завод за јавна управа нестоковни плаќања 70.000 стоковни плаќања 164.000	234.000
85	Југословенски завод за продуктивност на трудот нестоковни плаќања	58.000
86	Автосервис на сојузните органи нестоковни плаќања 4.000 стоковни плаќања 150.000	154.000

1	2	3
87	Завод за заштита на ав- торски мали права нестоковни плаќања	4.600
88	Југословенска авторска агенција нестоковни плаќања	17.000
89	Институт за проучување на туризмот нестоковни плаќања	11.000
Вкупно:		1.471,236.350
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
нестоковни плаќања — —		328,145.450
стоковни плаќања — — —		1.143,090.900
ВКУПНО:		1.471,236.350

687.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 декември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1969 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКА- ТА ПОЛИТИКА ВО 1970 ГОДИНА

I. Развој во 1969 година

Задачите утврдени со Резолуцијата за основите на економската политика за 1969 година се остваруваат, па и се надминуваат во материјалното производство во речиси сите стопански области, во извозот — посебно на конвертибилното подрачје —, како и во запосленоста. Тоа е значаен резултат по раздобјето на побавниот растеж.

Високите стопи на растежот на стопанската активност се резултат на напорите на стопанството производството да го приспособи кон барањата на пазарот, преземените мерки за динамизирање и поддржување на стопанската активност, како и поповолните конјунктурни движења на светскиот пазар. Дојде и до понатамошно поместување во структурата на побарувачката, што оваа година поефикасно го следеше производството, потоа до понатамошно проширување и диверзификација на економските односи со странство, и врз таа основа — до унапредување на технологијата и организацијата на трудот, до осовременување на производствените програми и методи на стопанисувањето. Зголемена е продуктивноста на општествениот труд, подобро е користењето на производствените и услужните капацитети и направени се понатамошни чекори во развивањето на кооперацијата, специјализацијата и интеграцијата во стопанството.

Во научноистражувачката и развојната дејност во 1968 и 1969 година е остварен определен напредок. Уделот на средствата што се издвојуваат за оваа дејност во националниот доход порасна; најголемиот дел на порастот на средствата, како и на зголемувањето на истражувачките кадри е остварен во истражувачко-развојните единици во индустријата. И во областа на образованието и културата продолжени се позитивните тенденции. Учеството на средствата за образование во националниот доход се движи во согласност со среднорочниот план, но не се остварува планот на зголемувањето на училишниот простор.

Производството на недоволно развиените републики и краишта го довласува приближно растежот на стопанството во целост. Извозот на стоки од овие подрачја расте со значително побрзо темпо од просечниот растеж на стопанството во целост. Запосле-

носта се зголемува приближно по истата стопа како во целото стопанство. Меѓутоа, се забележува поопшто застојување на инвестициите во основни средства во однос на соодветниот пораст за целото стопанство. Во рамките на ваквите глобални резултати постојат значителни разлики во развојот на одделни подрачја, при што според резултатите заостанува Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, а посебно Социјалистичка Автономна Покраина Косово. И покрај значајните резултати, поставената цел по поглед побрзиот развој на недоволно развиените републики и краишта — во однос на просечниот растеж на стопанството, не се остварува.

Позитивните резултати во областа на материјалното производство поволно се одразија врз личниот и општествениот стандард во целост, како и врз развојот во одделните области на нестопанските општествени дејности.

Покрај наведените позитивни движења во 1969 година евидентни се и многуте резултати што претставуваат нови квалитети во работењето и во развојот на општествено-економските односи, како што се: понатамошен развој на самоуправните односи, подобрување на квалификационата структура на запослените, ориентација за подолгорочно конципирање на деловната политика и др.

Меѓутоа, до сега малку е направено на остварувањето на Законот за доходот во поглед на самоуправното и општественото договарање за условите на здобирањето и за распределбата на доходот во работните организации и во пошироките асоцијации.

Остварени се почетни резултати во обезбедувањето на постојани средства за непосредна детска заштита, што претставува неопходна основа за поинтензивен развој на оваа област во наредниот период.

Развојот на социјалната заштита сè уште заостанува зад движењето на нараснатите општествени потреби.

Забележен е и тренд на извесно подобрување и стабилизација на средствата за основна здравствена заштита. Материјалните услови и развојот на здравствените работни организации ги карактеризира застој во изградбата на нови објекти и во модернизацијата на опремата, што има за последица неостварување на целите на среднорочниот план за изградбата на материјалната основа на здравството.

Импулсите на побрзиот растеж немаа секогаш здрава економска основа. Бидејќи потрошувачката растеше надвор од реалните материјални рамки. Стопанскиот растеж и резултатите ги следеа поради тоа и мошне заострени проблеми.

Тие, пред сè, се проявени во поизразитата нестабилност, што се одрази и низ порастот на цените и животните трошоци и во релативно високиот расчекор помеѓу растежот на номиналните и реалните лични доходи. Дефицитот на платниот биланс е сè уште значаен, што влијаеше и врз зголемувањето на задолжувањето во странство. Предизвикан е широк притисок врз зголемувањето на цените. дојде и до осетни неусогласености во нивното движење, при што се вложи положбата на определени производители, особено на сировини и репродукциони материјали. Покрај тоа, остро се изразија и појавите на неликвидност во стопанството и тешкотиите во меѓусебните плаќања.

Во условите што се потенцирани со сè уште постојните тешкотии на работењето во некои групации, како и со недоволното остварување на политиката на разбременување на стопанството и јакнење на неговата репродуктивна способност, повторно растат барањата проблемите на сè поголем број дејности да се решават со олесненија, со зголемување на цените и сл. Незадоволителните резултати во некои работни организации и групации во поглед зголемувањето на ефикасноста на работењето, укажуваат на неоправданоста на поголем број вакви барања.

Сите овие појави закануваат да ги загрозат позитивните ефекти на стопанската експанзија.

Целите на економската политика главно се спроведувани со кредитно-монетарни мерки, со мерки на надворешнотрговската политика, со интервенции на подрачјето на некои цени, како и со интервенции преку резерви.

На поефикасното работење на стопанството му пречеше недоволно приспособениот систем на проширената репродукција, фискалниот систем, кредитниот и банкарскиот систем и девизниот и надворешнотрговскиот режим.

Во ваквите услови намалена е ефикасноста на мерките за спроведување на целите на економската политика, а некои мерки не секогаш го следеа остварувањето на нужните цели на таа политика. Пазарните и економските законитости дејствуваат со многу ограничувања. Оттаму и обносувањето на работните организации, на банките и на другите фактори сè уште е недоволно усогласено со пазарните критериуми. Некои мерки на економската политика и, врз основа на тоа, ориентацијата на стопанските организации не со во доволна мера насочени кон понатамошно порешително отворање на нашето стопанство и кон прифаќање на критериумите на произвидението стопанства во деловната и развојната политика.

Очекуваните резултати во поглед на самоуправното спогодување и договарање во одделни области не се остварија.

Развојот во последните месеци на 1969 година покажува две тенденции: извесно забавување на растежот и понатамошно јакнење на нестабилноста. Автономно продолжување на овие тенденции би довело до зголемување на нестабилноста, до влошување на односите во платниот биланс и до понатамошно намалување на конкурентската способност на стопанството, како и до несакано забавување на динамиката на стопанскиот растеж. Според тоа, економската политика за 1970 година се утврдува имајќи ги предвид сите овие околности.

II. Основни цели на општествено-економската политика за 1970 година

Појдовната основа на економската политика за 1970 година је сочинуваат поставките на општествената и стопанската реформа и на среднорочниот план и зајакнатите напори за нивно доследно остварување. Остварувајќи ја таа цел економската политика за 1970 година ќе се потпира врз постигнатите резултати и пројавените позитивни тенденции на развојот во 1969 година, настојувајќи што поскоро да се отстранат и надминат негативните појави и движења.

Пред економската политика за 1970 година е сложената задача на консолидација и стабилизација на стопанските текови, со понатамошен брз растеж, иако нешто побавно отколку во 1969 година. Со таквата политика треба да се создаваат поволни услови за утврдување и за почеток на реализацијата на задачите во претстојниот нав среднорочен период на развојот. При тоа битно е да се поддржи експанзијата на она производство и на онаа активност во стопанството воопшто што наоѓа оправдување во реалната побарувачка и на пазарот, а особено во извозниот пласман.

За да обезбеди реализација на вака поставените цели на развојот на стопанството, економската политика за 1970 година ќе биде насочена во правецот на: постигање оптимален растеж на стопанството; спроведување на стабилизационата политика со намалување на дефицитот на платниот биланс; нормализација на растроените деловни односи во стопанството; и обезбедување на адекватни односи во распределбата на националниот доход, а особено во правецот на јакнењето на репродуктивната способност на стопанството. Со таквата насоченост на економската политика ќе се влијае врз намалувањето на трошоците на производството, врз зголемувањето на економичноста и рентабилноста на стопанисувањето, врз оптималниот растеж на стопанството, врз порастот на националниот доход.

Економската политика за 1970 година ќе биде насочена и кон обезбедување услови за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и краишта во однос растежот во целост.

1. Во 1970 година се предвидува реален пораст на општествениот производ на вкупното стопанство од 6,5 до 7,5%, со пораст на индустриското производство од 9 до 10%. Ваквите движења во производството се засноваат врз очекуваниот понатамошен висок пораст на извозот, побрзиот развој на недоволно развиените републики и краишта од просечниот развој во земјата, побрзиот растеж на стопанските инвестиции во осеновни средства во однос на општествениот производ, со подобрување на нивната структура, како и во согласното зголемување на општествениот и личниот стандард во однос на порастот на националниот доход.

Растежот на стопанската активност треба да овозможи зголемување на запосленоста за околу 3%. Основните задачи на економската политика во областа на запосленоста и запослувањето се состојат во понатамошното одржување и стабилизација на растежот на запосленоста во рамките кои се економски реални. Стручните кадри, попродуктивното ангажирање на вишоците во границите на постојната запосленост, како и стручното оспособување на некавалификувани работници, посебно на стопански недоволно развиените подрачја, имаат во тоа првенство.

Утврдената економска политика и условите за стопанисување претставуваат постојана и систематска активност на сите самоуправни фактори во стопанството, на нивните асоцијации и општествено-политичките заедници на сите нивоа. Работните организации треба да ја утврдат сопствената политика на производството и доходот — која би обезбедувала постигање на поквалитетни ефекти во стопанисувањето, пред сè со зголемување на продуктивноста на трудот, со подобро користење на капацитетите, со посовремени производствени програми, со подобрување на кадровската структура, со воведување на современи форми на организација, со развивање на процесите на кооперацијата и специјализацијата при пошироко интегрирање во стопанството, појдувајќи од долгорочната деловна политика и достигнувањата на науката и современата технологија.

2. Поддржувањето на стабилизацијата на сите полиња и со сите расположиви средства, со остварување на оптималните стопи на растежот, претставува втора битна компонента на економската политика за 1970 година. На зачувувањето на стабилноста со соодветен растеж на стопанството, покрај мерките на кредитно-монетарната политика, паралелно треба да влијаат и мерките во областа на политиката на доходот, фискалната политика и политиката на цените, како и мерките за остварување на поусогласени односи во надворешнотрговската размена.

На оптималниот растеж на стопанството и на зачувувањето на стабилизацијата ќе придонесе поттикнувањето особено на оние стопански гранки, групации и дејности, чие производство се заснова претежно врз домашните сировини и има компаративни предности.

На полето на пазарот и цените економската политика треба да обезбеди постабилни и поусогласени движења. Поради тоа неопходно е да се отстапи од мерките и акциите што можат да иницираат задвижување на цените, а истовремено да се преземаат мерки за попречување на нивниот автономен растеж. Некои корекции на цените ќе бидат нужни во согласност со движењата на пазарите, а особено кај сировините и репродукционите материјали со цел за усогласување на растроените односи, но нивното спроведување треба да биде засновано врз објективно утврдените критериуми и претпазливо, за да се избегнат пошироки дејства врз движењето на цените.

На подрачјето на економските односи со странство, ќе се преземаат соодветни мерки дефицитот

на тековниот платен биланс во 1970 година поосетно да се намали. Ова претпоставува извозот на стоки и услуги да се зголеми значително над стопата на растежот на производството, додека увозот треба да биде под порастот на извозот.

3. Отстранувањето на растројствата во деловните односи во стопанството и во вонстопанските дејности е предуслов поусогласено да се одвиваат тековите на стопанисувањето. Посебно, мерките на овој сектор би требало да придонесат кон постепено разрешување на должничко-доверителските односи, поадекватно однесување во поглед извршувањето на обврските, санирање на финансиската ситуација на некои работни организации, подоследна примена на економските критериуми во работењето и воведување на посовремени инструменти во платниот промет. Сојузниот извршен совет и сите надлежни органи и понатаму ќе ги следат проблемите на неликвидноста и за тоа ќе ја известуваат Сојузната скупштина и по потреба ќе предлагаат понатамошни мерки.

4. Заради побрз развој и ефикасност на процесот на самоуправното и општественото договарање, потребно е на најширок план да се афирмира, па и со закони и други самоуправни акти да се изградува системот и правилата на функционирањето на самоуправните договори.

За обезбедување на поадекватни односи во распределбата на националниот доход, како и за поефикасно стопанисување, нужно е да се зголемува репродуктивната и акумулативната способност на стопанството. За таа цел растежот на општата потрошувачка треба да биде побавен од движењето на националниот доход. Потребно е исто така да се зголеми акумулацијата во структурата на општествениот производ. Од посебно значење е унапредувањето на политиката на распределбата во работните организации. Самоуправното и општественото договарање и спогодување во областа на здобивањето и распределбата на доход треба побрзо да се спроведува и развива како составен дел на поширокото самоуправно дејствување на работните луѓе, заради усогласување на нивните поединечни и заеднички интереси и јакнење на нивното влијание и одговорност за целокупниот стопански и општествен развој.

5. Со поефикасна здравствена заштита, со понатамошно зголемување на реалните вредности на пензиите и инвалидините, со унапредување на детската заштита и со воспоставување на поефикасен систем на социјалната заштита, треба да се создаваат услови за понатамошно јакнење на социјалната сигурност на луѓето.

6. Со соодветни мерки и законски прописи федерацијата ќе обезбеди свое учество во обновата и изградбата на уништените добра во Бања Лука и Босанска Краина.

7. Потребно е да се вложат понатамошни напори за јакнење на сенародната одбрана и нејзината материјална база.

8. Остварувањето на целите на економската политика бара ангажирање на сите самоуправни, претставнички и општествено-политички фактори врз нејзиното спроведување, со што се создава услов во стопанските движења да се реализираат поусогласени односи и развој на целокупната стопанска дејност во согласност со материјалните и платнобилансните можности на земјата.

III. Мерки за остварување на целите на општествено-економската политика за 1970 година

Понатамошниот растеж на стопанската активност во постабилни услови исклучително ја истакнува потребата од координирани мерки на широкото подрачје на економската политика, бидејќи тие мерки мораат селективно да дејствуваат истовремено и против забавувањето на стопата на растежот и против растечката внатрешна и надворешна нестабилност.

1. Зголемување на репродуктивната и акумулативната способност на стопанството, како еден од битните фактори на развојот на стабилноста и јакнењето на самоуправните односи треба да се обезбеди со поусогласени напори и мерки на сите работни организации, нивни асоцијации, како и на општествено-политичките и интересните заедници на работните луѓе.

Најважен предуслов за постигање на оваа цел се напорите на самите работни организации со добро работење, со побрзо воведување на рационализација на трудот, со унапредување на технологијата, со поадекватно стимулирање на креаторската работа на рационализаторите, како и со јакнењето на интеракционите процеси, што побрзо да го зголемат доходот. Наедно треба да се преземаат мерки во распределбата на доходот да се остваруваат поусогласени односи помеѓу одделни видови потрошувачка, помеѓу работните организации и општествената заедница, како и помеѓу одделни гранки и дејности.

На сите нивоа потребно е да се води сметка за тоа во 1970 година да не се преземаат мерки со кои би се зголемиле обврските на стопанството и населението. Исто така е потребно сите фактори да водат таква политика која би овозможила намалување на сегашните оптоварувања на работните организации и јакнење на репродуктивната способност на стопанството.

Една од основите за реализација на ваквата политика претставува зголеменото штедење во буџетската и општата потрошувачка, остварените вишоци на буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници во 1969 година, поадекватните услови на кредитирањето од страна на деловните банки, мерките за постабилни движења на цените и животните трошоци, и друго.

Заради разбременување на стопанството, со прописи ќе се намали придонесот од личниот доход што ѝ припаѓа на федерацијата — од 3% на 2,7%. Со соодветни прописи и мерки и другите општествено-политички заедници треба да обезбедат побавен растеж на потрошувачката на нивните буџети од растежот на националниот доход, а пораст на фондовите — во согласност со движењето на националниот доход.

Стопата на зголемувањето на сојузниот буџет ќе биде во согласност со растежот на националниот доход. Ненамирените буџетски обврски на федерацијата, кумулирани неколку години, нема да можат да се обезбедат од редовните приходи на буџетот на федерацијата во 1970 година. Со посебни прописи ќе се регулира нивното извршување.

Усогласувањето на книговодствената вредност на средствата со пазарните вредности врз основа на веќе донесените прописи, ќе овозможи пореална основа за водење на деловната политика на работните организации.

2. Остварувањето на основните цели на економската политика во 1970 година зависи на најголема мера од организираната активност на работните организации. Во работните организации и во нивните асоцијации треба интензивно да се продолжи изградувањето на механизмот на договарање за клучните прашања на развојот, како и развивањето на кооперацијата и специјализацијата со домашни и странски партнери. Самоуправното договарање во идната година во значителна мера треба да послужи како основа за општественото планирање на развојот на стопанството, за изнаоѓање соодветни системски решенија и за реализација на утврдената политика.

Самоорганизирањето, спогодувањето и интеграцијата во стопанството треба да се поддржуваат и со мерките на економската политика, за деловно поврзаното, силното, интегрираното самоорганизирано стопанство да стане носител на развојот на стопанството во целост. Со поддржувањето на таквата ориентација се создаваат услови за стабилизација на стопата на растежот и за посилено вкло-

пување на нашето стопанство во меѓународната поделба на трудот.

Интегрираното стопанство овозможува и понатамошен развој на научните истражувања. Во 1970 година потребно е поосетно да се зголеми учеството на средствата за научноистражувачката дејност и во националниот доход, пред сè од средствата на работните организации и банките.

Во сегашната економска ситуација особено е значајно вниманието на работните организации решително да се ориентира кон сопственото работење и користење на сопствените можности за успешен развој на производството и за подобрување на економиката на стопанисувањето, а не кон решавање на проблемите на економската положба со барање за разни повластици или преку зголемување на цените.

3. Појдувајќи од основните цели на економската политика за 1970 година, кредитно-монетарната политика треба да го обезбеди предвиденото зголемување на производството и прометот. Од друга страна, целите на економската политика ќе бидат поддржани и со селективни мерки на кредитно-монетарната политика.

Во согласност со целите на економската политика во 1970 година, земајќи го предвид веќе оствареното односно предвиденото номинално зголемување на националниот доход, се оценува номиналниот пораст на паричната маса до 12%, а порастот на краткорочните кредити на банките до 14%. Зголемување на паричната маса ќе се обезбеди со примена на постојните инструменти, како што се задолжителните резерви на деловните банки кај Народната банка на Југославија, со политиката на реесконтните лимити и лимитите на задолжувањата на банките кај Народната банка на Југославија, со регулирање на височината на посебните кредити и сл. Во таа смисла Народната банка на Југославија, во рамките на своите законски овластувања, ќе презема мерки во областа на кредитно-монетарната политика.

Со селективната кредитна политика ќе се поддржи особено порастот на производството што е наменето за извозот на стоки и услуги, а посебно на стоки произведени претежно од домашни сировини. Мерките на кредитната политика ќе бидат исто така насочени и кон поддржување на извозот на опрема и бродови, кон изведување инвестициони работи на кредит во странство, како и кон продажба на опрема и бродови во земјата. Со кредитната политика и понатаму ќе се осигуруваат средства за производството на пченица. Во 1970 година треба, во смисла на заклучоците на Сојузната скупштина за состојбата и проблемите на земјоделството во текот на спроведувањето на стопанската реформа, на потрајни основи да се постави политиката на кредитирањето на земјоделството заради поефикасно решавање на специфичните проблеми на оваа област. Со кредитите на Народната банка на Југославија ќе се осигурат средства за водење на утврдената политика на стоковните резерви.

И понатаму ќе се поддржува штедењето на населението за слободните парични средства да се насочат во тековите на општествената репродукција.

4. Во 1970 година треба да се оствари понатамошно подобрување на условите за развој на научноистражувачката дејност и да се поддржува ориентацијата кон истражувањата чии резултати имаат директно влијание врз производството и неговата модернизација.

Во 1970 година треба да се настојува да се пронајдат решенија со кои ќе се усовршува системот на организацијата и финансирањето на научноистражувачките дејности врз основите на самоуправањето и тие да се разработат до конкретните мерки на политиката во областа на науката. При тоа особено е важно да се пронајдат инструменти кои повеќе отколку досега ќе ги поттикнуваат вложувањата на стопанството, на општествените служби,

на фондовите и, особено, на банките во научно-истражувачката и развојната дејност.

Меѓу првенствените задачи во областа на научноистражувачката работа во 1970 година се и: интензивирање на работата врз создавање и усовршување на истражувачките кадри, поцелосно користење на постојните кадри, а особено од универзитетите и академските на науките, зголемена ориентација кон опремање на научни институции со современа истражувачка опрема, како и планска работа на создавање современ систем на научни информации и документација.

Федерацијата со издвојувањето на средствата за науката во височина од 0,2% од општествениот производ, ќе одговори на своите обврски во 1970 година. Овие средства ќе се насочуваат кон клучните проекти од поширок општествен и економски интерес, преку кои се врши интеракција на истражувачките програми и координација и здружување на интересите и средствата на разни општествени фактори во земјата, како и поврзување на меѓународен план, а исто така ќе се насочуваат и кон определени активности кои придонесуваат за подобрувањето на општите услови за развој на научната дејност. Потребно е и републиките и автономните покраини да донесат свои закони со кои ќе ја регулираат стабилноста на средствата за науката.

Во текот на наредната година потребно е поинтензивно да се остваруваат општествените цели во областа на образованието на сите училишта, особено во поглед на: стопата на опфатот на децата со основно образование и редовно завршување на образованието, реструктурирањето на мрежата на образовно-воспитните установи според барањата на општествениот и стопанскиот развој, модернизацијата на системот на образованието и воспитувањето и образовната технологија, инвестициите за установите на образованието, како и стандардот на провештните работници. Принципот на доход заснован врз цената на образованието, треба да биде подоследно применуван како основа за здобивање, располагање и распределба на средствата во оваа област.

Заради што подобро остварување на поставените задачи потребно е да се одржи динамичниот растеж на материјалната основа на образованието. Средствата за образование, што се обезбедуваат според постојните инструменти, треба да растат во согласност со порастот на националниот доход. Развојот на образованието и неговите материјални услови треба повеќе да се врзуваат за доходот на работните организации, односно за бруто личниот доход на работните луѓе. Остварувањето на додатни средства ќе зависи од активноста на самите работни организации во областа на образованието, и од нивниот директен однос со другите работни организации, со банките и со населението воопшто. Развивањето на овој директен однос потребно е да се стимулира со мерки, со кои републиките, покраините и општините ќе ги поттикнуваат вложувањата на средства во образованието, со соодветни измени во инструментите на економскиот систем. Треба да се разгледаат можностите во рамките на републиките и автономните покраини да се утврдуваат изворите на финансирањето и начинот на располагањето и распределбата на овие средства.

Во стопански недоволно развиените подрачја треба порешително да се подобруваат материјалните и кадровските услови на образованието при одобрувањето и користењето на средствата. Потребно е средствата на Фондот за кредитирање на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта да се насочуваат, повеќе одошто до сега, кон образованието на стручните кадри.

Преку републичките и покраинските заедници на образованието треба да се поттикнува разработката на мерки за создавање поволни материјални услови за развој на образованието во стопански не-

доволно развиените подрачја и да се применуваат според принципот на солидарност.

Со поголемо вложување на средства од различни извори треба да се намалува заостанувањето на инвестициите во образованието во однос на предвидувањата на тековниот среднорочен план, да се стимулира вложувањето на банкарските средства во проширувањето на капацитетите за образование и за модернизација на образовно-васпитната работа и да се овозможи користење на кредитни средства под поповолни услови, со учество на заинтересираните општествено-политички заедници.

Перманентното образование, а во неговите рамки образованието на запослените без доволна општо-образовна и стручна подготовка, претставува една од прворазредните задачи на работните организации и на заедниците на образованието, на стопанските комори и на синдикалните организации. Активноста на функционалната ликвидација на неписменоста во текот на 1970 година би морала да биде поинтензивна.

На подрачјето на културата потребно е да се поддржат и стимулираат започнатите процеси за остварување на нови системски решенија во општествено-економските односи, заради обезбедување поповолни услови за развој. И во оваа област на работата и животот на човекот, доходот и цената на услугите треба да станат сè повеќе основа на развојот на културното творештво односно на задоволувањето на културните потреби на работниот човек и граѓанинот. Со усовршувањето на системот треба во поголема мера да се создаваат услови за општествена репродукција на културата врз економските основи.

5. Во 1970 година треба да се осигури пошироко дејствување на пазарниот механизам во сите текови на општествената репродукција, што е еден од битните услови за подоследно спроведување на политиката на цените. Во врска со тоа, потребно е да се обезбеди поголема синхронизација на мерките на економската политика и да се користи поширок спектар на соодветни мерки за одржување на глобалната рамнотежа помеѓу потрошувачката и материјалните можности, особено во политиката на распределбата и во даночната политика.

Со измена на постојните прописи, со општествените договори и со економските интервенции треба да се влијае во правецот на најголемо можно задржување на достигнатото ниво на цените на стоките и услугите. Поради тоа потребно би било да се воздржиме од зголемување на постојните и од воведување на нови придонеси и даноци, како и од понатамошно зголемување на цените на комуналните и други услуги.

Одговорноста за реализацијата на политиката на цените лежи и врз општините, автономните покраини и републиките.

На одделни сектори потребно е усогласување на режимот на увозот со режимот на цените. Ќе се тежнее кон либерализација на цените на оние стоки за кои важат либерализираниот режим на увозот. Исто така, ќе се тежнее кон либерализација на увозот за оние стоки чији цени се формираат слободно на домашниот пазар.

На определени сектори ќе се продолжи со либерализација на цените заради изедначување на режимот на цените, појдувајќи од сировините до финалните производи.

За делот на производството кој се задржува под режимот на контролата на цените ќе се изградат, договорно со стопанството, трајни механизми за усогласување на цените, зависно од движењето на цените во надворешнотрговската размена и на домашниот пазар. За делот на услугите кај кои е задржана контролата на цените во надлежност на федерацијата, ќе се извршат само нужни корекции на цените. Потребно е да се забрза веќе поведената самоуправни процедура за измена на цената на транспортот на железницата.

Ќе се одложи зголемувањето на станарината за првите шест месеци на 1970 година, а зависно од

резултатите на општите движења на цените и на животните трошци ќе се одлучи за тоа дали ова зголемување ќе се одложи и за второто полугодие на 1970 година. За да не влијае одлагањето врз обемот на станбената изградба, со мерки на кредитната политика ќе се поддржува нејзиното зголемување.

Системот и политиката на цените на електричната енергија, како и евентуалните корекции во таа област, треба да се поврзат со решавањето на целокупниот систем на електростопанството во Југославија, вклучувајќи ја и проширената репродукција, постимулативниот тарифен систем, како и политиката на резерви во електроенергетскиот биланс.

Со мерките на економската политика, вклучувајќи ја и царинската политика и поадекватниот увоз, ќе се влијае врз постабилните движења и побрзото приспособување на цените на домашниот пазар кон цените на странските пазари, посебно на секторите во кои цените не се движат во согласност со цените во надворешнотрговската размена.

Постојните договори склучени во рамките на одделни групации на стопанството во производството и увозот, како и механизмот на утврдувањето на цените со договори, нужно е да се испитуваат на сите нивоа, за да се обезбеди цените што произлегуваат од ваквите договори да бидат во согласност со општата политика на цените. Треба да се попречува системот на договарање да се искористува за остварување на монополистички тенденции.

Во спроведувањето на стабилизационата политика во 1970 година, во случај на потреба, општествено-политичките заедници ќе определат поголемо издвојување — отколку што е утврдено со важечките прописи — за сопствени резерви на буџетите и фондовите, на банките и на другите носители на средствата.

Во 1970 година работните организации и нивните асоцијации, како и органите на општествено-политичките организации, во соработка со синдикатите и со стопанските комори, треба порешително да работат на спроведувањето во живот на Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации.

Сојузниот извршен совет и соодветните републички, покраински и општински органи, ќе преземат иницијатива за организирање на соработката со Синдикатот и со стопанските комори, заради поттикнување на практична акција за побрз развој на самоуправното и општественото насочување во областа на здобивањето и распределбата на доходот.

Во првото тримесечје на 1970 година за овие прашања ќе расправува и Сојузната скупштина.

6. Со мерките на економската политика што се однесуваат на надворешнотрговскиот и девизниот режим треба да се овозможи поадекватно насочување на тековите на надворешнотрговската размена, за да се олесни остварувањето на предвидените односи помеѓу производството, извозот и увозот.

Со мерките во областа на надворешнотрговскиот режим и на кредитно-монетарната политика и понатаму ќе се стимулира зголемувањето на извозот, како и приливот на нестоковни приходи.

Во согласност со политиката на стабилизацијата и во рамките на платнобилансните можности ќе се врши понатамошна либерализација на увозот.

Со соодветни мерки на насочувањето, како и со напорите на работните организации, би требало да се остварат поусогласени односи во надворешнотрговската размена со одделни подрачја.

Во согласност со целите на платниот биланс за 1970 година ќе се преземат соодветни мерки заради отстранување дел од увозот на некои репродукциони материјали кој веќе подолго време расте без соодветно зголемување на извозот, што особено се однесува на увозот на делови за склопувачката индустрија, каде што за одделни видови производство ќе се менува и степенот на заштитата за финалните производи.

Ќе се усовршат критериумите за користење на царинските контингенти за увоз на определени стоки,

за да се отстранат неоправданите разлики во механизмот на царинската заштита.

Со регулирање на можноста за задолжување во странство, а со тоа и со лимитирање на увозот врз оваа основа, ќе се влијае врз нивото на увозот на опрема во согласност со предвидените пропорции.

Ќе се извршат соодветни измени во рамките на глобалната девизна квота, која ќе им осигури предност на стопанските организации што извезуваат повеќе.

Со соодветни измени во девизниот и надворешнотрговскиот режим треба да се настојува да се намалат административните влијанија, заради што поадекватна примена на надворешнотрговскиот и девизниот инструментариум.

Ќе се обезбеди поефикасна контрола на спроведувањето на важечките прописи на надворешнотрговскиот и девизниот режим.

7. Потребно е да се обезбеди инвестиционата потрошувачка да се движи во границите на расположивите средства.

Гарантниот потенцијал на банките за инвестиционите кредити треба да се регулира со посебни прописи.

Со напорите на работните организации, со поголема ефикасност на работењето и со намалување на трошоците на работењето, со мерките за разбременување на стопанството, како и со политиката на распределбата на доходот на работните организации, потребно е да се зголеми расположивиот обем на средствата за инвестиции.

Стопанските организации и деловните банки својата деловна политика треба да ја насочат во посилна мера кон реконструкцијата и модернизацијата.

Врз основа на утврдените приходи на Федерацијата, а во согласност со Резолуцијата на Сојузната скупштина за мерките за понатамошна реализација на општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година, навремено ќе им се соопшти на корисниците преку банките, со какви средства федерацијата ќе може да алиментира одделни обврски за да можат работите на време да се усогласат со расположивите средства. При тоа треба да се настојува роковите на извршувањето на обврските што помалку да се продолжуваат.

Потребно е да се преземат ефикасни мерки за редовно и целосно користење на кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој.

До крајот на првото тримесечје на 1970 година Сојузниот извршен совет ќе го утврди начинот на реализацијата на инвестициите за зголемување на производите на сурова нафта и гас утврдени со среднорочниот план и со законот.

8. Стопанскиот растеж со кој се смета во 1970 година во значителна мера зависи од способноста на работните организации ефикасно да ја користат постојната и да ја усвојуваат новата техника и технологија. Заради тоа работните организации треба да преземаат мерки за подобрување на квалификационата структура, преку стручно оспособување на запослените работници и преку првенствено запослување на нови стручни кадри, како и за поадекватно наградување на висококвалификуваните стручњаци.

Бидејќи присуството на технолошки и други вишоци работници може да го забави понатамошниот процес на модернизацијата, потребно е работните организации, наспoredно со програмата на техничко-технолошкиот развој, да донесуваат и програми за преквалификација и запослување на тие вишоци и, во заедница со другите фактори, да обезбедуваат потребни средства за спроведување на таквите програми.

Стручното оспособување на неквалификуваните лица што бараат запослување претставува услов за нивниот продуктивен труд и запослување. Поради тоа неопходно е работните организации, заедниците и заводите за запослување, заедниците на образованието, како и другите фактори да ја разгледаат можноста за здружување на напорите и за создавање заед-

нички фондови за основно и стручно образование на тие работници, особено на стопански недоволно развиените подрачја.

Покрај мерките што веќе се преземени во текот на 1969 година заради постигање и овозможување на развојот и поширокото запослување терцијалните дејности, неопходно е општините и републиките да преземаат соодветни мерки и во текот на 1970 година да продолжат подинамичниот развој и запослувањето во тие дејности, како и да го поттикнуваат стопанисувањето со лични средства на трудот. Зголемувањето на запосленоста во областа на индустријата треба да се заснова првенствено врз поцелосното користење на расположивите капацитети.

И во идната година потребно е запослувањето во странство да се врши организирано и во согласност со постојното запослување, односно со склучување на нови меѓународни спогодби. Во врска со тоа, посебно внимание треба да му се обрне на организационото, кадровското и материјалното јакнење на службите во сите општествено-политички заедници, во заводите за запослување и во заводите за социјално осигурување, кои најнепосредно дејствуваат врз остварувањето на општествената политика, во областа на миграционите движења, заштитата и правата на работниците запослени во странство, како и нивното вклучување во стопанскиот живот по враќањето во земјата.

Исто така, потребно е понатаму да се развиваат информативните, културните и други активности помеѓу нашите работници, запослени во странство.

Неопходно е надлежните органи да ги проучат и предложат мерките кои ќе ги стимулираат работниците запослени во странство своите заштеди оптимално да ги ангажираат во земјата, во согласност со нивните сопствени и општествени интереси.

9. Побрзиот развој на недоволно развиените републики и краишта и во 1970 година претставува составен дел на политиката на забрзувањето на растежот на стопанството. Основата за остварување на ваквата политика е во продолжувањето на подинамичниот развој на производството, во активирањето на новите и во реконструирањето на постојните капацитети, во поголемите сопствени средства на стопанството за проширена репродукција, во зголемени средства на Фондот на Федерацијата за стопански развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, во поинтензивното користење на странските кредити, во подобрата динамика на обезбедувањето на средства за законските обврски на федерацијата и банките во согласност со нивните можности, како и во забрзувањето развојот на науката, образованието, здравството и културата. Исто така ќе се преземат и другите мерки предвидени со Резолуцијата на Сојузната скупштина за мерките за остварување на среднорочниот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година.

Заради остварување на условите за реализација на политиката на побрз развој на недоволно развиените републики и краишта, а особено на Социјалистичка Автономна Покраина Косово — во однос на просечниот растеж — федерацијата во 1970 година ќе обезбеди редовно намиривање на обврските спрема Фондот на федерацијата за стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, вклучувајќи ги тука и ненамирениите обврски од поранешните години.

Потребно е средствата на Фондот за кредитирање на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта наменети за техничка помош поефикасно да се користат и за таа цел да се прошири нивната намена и да се подобрат условите за користење.

Сојузниот извршен совет во почетокот на 1970 година ќе предложи постојани извори на средствата за забзан развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за периодот по 1970 година.

10. Со законските прописи и мерките на економската политика, како и со активноста на работните организации и банките ќе се влијае врз отстранувањето на причините на неликвидноста во стопан-

ството и во нестопанските дејности. Целокупната активност на сите фактори треба да биде насочена во правецот на постепено решавање на должничко-доверителските односи, санирање на финансиската ситуација на работните организации, подоследна примена на економските критериуми во работењето на банките и воведување на посовремени инструменти во платниот промет.

Мерките во таа област се насочени кон понатамошно изграднување на пазарниот механизам и ќе придонесат кон поголема стабилност, одговорност и сигурност на работните организации во нивното работење.

Треба да се забрза донесувањето на соодветни прописи за јакнење на фондовите на заедничките резерви на работните организации на сите нивоа, како самоуправни институции, и за унапредување на нивното функционирање, за да се придонесе поуспешно кон преовладување на тешкотиите и приспособување на работењето на работните организации кон условите на пазарот.

11. Во однос на одделни дејности, ќе се преземе односно ќе се разгледа следното:

а) Во областа на електростопанството, работните организации на електростопанството и Заедницата на југословенското електростопанство се должни да обезбедат доследно спроведување на заклучоците на соодветните собори на Сојузната скупштина и преку утврдување на енергетскиот биланс и преку меѓусебни договори да обезбедат рационално работење на електроенергетскиот систем и стабилно снабдување на потрошувачите.

Сојузниот извршен совет, во согласност со усвоените заклучоци, во текот на првото тримесечје на 1970 година ќе ги поднесе на Сојузната скупштина извештај за спроведувањето на Основниот закон за електростопанството, како и предлози на мерки за решавање на комплексот на односите во електростопанството.

б) Сојузниот извршен совет ќе ги разгледа и по потреба ќе ги предложи на Сојузната скупштина мерките што треба да овозможат остварување на програмата за изградбата на бродови за поморската и речната флота во домашните бродоградилишта, со поактивна улога на банките во кредитирањето на производството и набавката на бродови.

Исто така, ќе се преземат мерки кои треба да овозможат остварување на предвидената програма за набавка на вагони за железниците, со поактивна улога на банките во кредитирањето на дел од испораките од домашното производство.

в) Сојузниот извршен совет ќе презема потребни мерки доследно да се спроведат заклучоците на Сојузната скупштина за состојбата и за проблемите на земјоделството во текот на спроведувањето на стопанската реформа.

Во првото полугодие на 1970 година Сојузната скупштина ќе ги разгледа и ќе ги оцени резултатите на остварувањето на овие заклучоци и нивното влијание врз условите на стопанисувањето и здобивањето на доход во земјоделско-прехранбениот комплекс.

Од посебно значење е во 1970 година да се вложат максимални напори заради создавање стабилни услови за стопанисување во земјоделството, а посебно во сточарското производство. Заради обезбедување стабилен растеж на сточарското производство неопходно е да се создадат стабилни услови за стопанисување во оваа гранка на земјоделството. За таа цел потребно е што побргу да се усвојат долгорочните програми на мерките за понатамошно јакнење на фондот за унапредување на производството и пласманот на добитокот и добиточните производи, како асоцијации на производителите на добиток, преработувачите и организациите за промет на добиток и добиточни производи.

Ќе се разгледаат и ќе се донесат мерки со кои треба покомплексно да се решат постојните пробле-

ми на производството, преработката и пласманот на тутунот.

г) На Сојузната скупштина во почетокот на 1970 година ќе ѝ се поднесе извештај за економската ситуација на железничките транспортни претпријатија, како и за спроведувањето на програмата на модернизацијата на Југословенските железници бидејќи настанатите проблеми бараат и Сојузната скупштина да усвои определени ставови за понатамошната политика во таа област и за задачите и одговорноста на сите фактори за нејзиното спроведување.

д) Сојузниот извршен совет во својата надлежност ќе ги разгледа односно ќе ѝ ги предложи на Сојузната скупштина мерките со кои ќе се создадат услови работните организации во областа на туризмот и угостителството да работат поконкурентно и да одржуваат стабилни цени.

е) Ќе се испитаат и ќе се спроведат мерките кои и понатаму ќе ги подобрат условите за остварување на нестоковниот девизен прилив.

е) Сојузниот извршен совет во текот на 1970 година ќе поднесе извештај за остварувањето на заклучоците на Сојузната скупштина за запосленоста и запослувањето усвоени во јуни 1968 година.

12. Во областа на здравственото осигурување и здравствената заштита потребно е републиките и автономните покраини врз основа на сојузните закони навремено да донесат свои закони, да се формираат заедници на здравственото осигурување и да се донесат нивни самоуправни акти, и на тој начин да се обезбедат услови за спроведување на новиот систем на здравственото осигурување и здравствената заштита од почетокот на 1971 година. Потребно е понатаму да се развива материјалната основа на здравствената заштита во согласност со растежот на националниот доход. Неопходно е да се обезбедат посилни и постабилни извори на средства за инвестиции, посебно за модернизација на опремата во здравството, користејќи ги можностите на кредитирањето и здружувањето на средствата.

Со договорни односи помеѓу здравствените работни организации и заедниците на здравственото осигурување треба да се обезбеди подоследно спроведување на системот на доход во оваа област и порешително да се ослободуваме од формите на плаќање што имаат карактеристики на буџетирање. Неопходно е и понатаму да се поддржуваат и развиваат интеграционите процеси во здравството, со ориентација на пошироките подрачја.

13. Во инвалидско-пензиското осигурување во 1970 година треба да се заврши доградбата и усовршувањето на системот. Истовремено треба да се продолжат со напорите и мерките во таа област да се постигне стабилност на движењето и односите и јакнење на фондовите и резервите, заради успешна реализација на утврдената политика. За таа цел треба да се настојува политиката во таа област да се остварува врз долгорочни основи на планирањето и финансирањето.

14. Потребно е да се поддржуваат мерките за понатамошно усовршување на системот на социјална заштита, за јакнење и проширување на материјалната основа на социјалната заштита преку обезбедување на постабилни извори и преку здружување на средствата на сите одговорни и заинтересирани фактори што дејствуваат во оваа област. Во 1970 година Сојузната скупштина ќе донесе резолуција за социјалната заштита, која ќе претставува општествено-политичка платформа за развојот на оваа област.

И понатаму е неопходно да се зајакнува материјалната основа на детската заштита, во согласност со движењето на националниот доход. Треба да се преземат мерки и да се поттикнува активноста за побрз развој на непосредната детска заштита. За таа цел треба пошироко да се користат формите на општественото договарање на сите заинтересирани фактори во општината, автономната покраина и републиката, заради обединување на средствата и нивната рационална употреба.

15. Со цел за создавање услови за донесување на наредниот среднорочен план неопходно е навремено, а врз основа на анализата на остварувањето на целите на реформата и на среднорочниот план од 1969 до 1970 година, да се донесат соодветни решенија за доградба на општествено-економскиот систем, а особено на подрачјето на: проширената репродукција и распределбата, трајните обртни средства во стопанството, фискалната политика и даночниот систем, режимот на средствата, девизиот и надворешнотрговскиот систем, финансирањето на развојот на недоволно развиените републики и краишта итн.

* * *

За што подоследно и поцелосно извршување на задачите и ставовите што произлегуваат од оваа резолуција, Сојузниот извршен совет, сојузните органи, републиките, автономните покраини и општините, работните организации и нивните асоцијации, во својата надлежност и делокруг, треба да донесат свои програми на работата и да го следат и анализираат стопанскиот развој, заради предлагање и донесување соодветни мерки со кои би се обезбедило остварување на целите на општествено-економската политика утврдени со оваа резолуција. Сојузниот извршен совет повремено ќе ја известува Сојузната скупштина за реализацијата на целите на економската политика.

Сојузна скупштина

АС бр. 136

28 декември 1969 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател

на Стопанскиот собор,

д-р Васил Гривчев, с. р

Претседател

на Соборот на народите,

Мика Шпиљак, с. р.

688.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, а со цел за доследно спроведување на политиката на движењето на буџетската потрошувачка утврдена со Резолуцијата на Сојузната скупштина на основите на економската политика за 1969 година, Сојузната скупштина, на заједничката седница на Соборот на народите и на Општествено-политичкиот собор од 25 декември 1969 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА БУЏЕТСКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 1969 ГОДИНА

1. Општествено-политичките заедници треба да обезбедат расходите на буџетот и расходите на фондовите на општествено-политичките заедници да не се зголемуваат над нивото утврдено во првобитно донесените буџети на општествено-политичките заедници односно финансиски планови на фондовите на општествено-политичките заедници за 1969 година.

2. Општествено-политичките заедници треба вишоците на приходите што ќе се остварат над нивото утврдено во првобитно донесените буџети односно финансиски планови на фондовите на општествено-политичките заедници да ги издвојат на сопствени посебни сметки кај Службата на општественото книговодство.

3. Средства на резервните фондови што општествено-политичките заедници ги користеле во 1969 година како обртни средства на буџетот треба да се вратат во што пократок рок, а најдоцна до крајот на 1969 година, во смисла на важечките прописи.

4. Сојузната скупштина изразува уверение дека заедниците на образованието и самоуправните органи

на фондовите на општествените дејности ќе ги преиспитаат остварените приходи и намената на трошењето на средствата и дека тие средства ќе ги насочат така што да не влијаат врз зголемување на инфлациони тенденции.

Сојузна скупштина

АС бр. 46

26 декември 1969 година
БелградПретседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гаденир Коматина, с. р.Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шипљак, с. р.

689.

Врз основа на членот 150 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И ЗА МЕРКИТЕ НА ЗАШТИТАТА НА ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Општи одредби

Член 1

Врз основа на критериумите и задолжителните мерки на заштитата пропишани со оваа уредба, државните органи и работните и други организации во своите општи акти пропишуваат кои видови податоци од значење за народната одбрана од нивниот делокруг претставуваат тајни податоци на народната одбрана, како и мерките и постапката за нивната заштита.

Член 2

Државниот орган, работната и друга организација на секој таен податок на народната одбрана му го определува видот на тајноста.

Врз документот кој содржи податок од ставот 1 на овој член на определеното место се става пропишаната ознака на тајноста.

Документите што се однесуваат на тајни материјални средства или објекти ја носат ознаката на тајноста која е определена за материјалното средство или објектот на кој се однесува.

Во елаборатите, плановите, студиите, анализите и слични документи, како и во техничката и друга документација за материјалните средства и објекти, сите документи и прилози носат ознака на тајноста според ознаката на тајноста на податоците.

Член 3

Определувањето на тајноста на податоците се врши во моментот на преземањето на определените мерки, работи и задачи (во понатамошниот текст: моментот на настанувањето на податоците).

Определувањето на тајноста на податоците и на задолжителната мерка за нивна заштита го врши односно го наредува државниот орган, работната и друга организација која прва презема определени мерки, работи и задачи (во понатамошниот текст: органот од кој податокот потекнува).

Член 4

Видот на тајноста и на мерката и начинот на заштитата на податоците што ќе ги определи органот од кој податокот потекнува се задолжителни за секој кој со таквите податоци ќе располага.

Промена на видот на тајноста што му е определен на некој податок, како и престанок на неговата тајност, може да изврши односно да определи само органот од кој податокот потекнува или друг овластен орган.

Член 5

Обврската за чување на тајна трае додека органот од кој податокот потекнува или друг овластен орган не даде ослободување од обврската за чување на тајната.

Ослободување од обврската за чување на тајната може да даде органот од кој податокот потекнува или друг овластен орган, ако оцени дека тоа не е противно на интересите на народната одбрана.

Член 6

За исчезнати или откриени тајни податоци на народната одбрана од својот делокруг, државните органи и работните и други организации најбитно го известуваат надлежниот орган на народната одбрана или друг овластен државен орган, и преземаат потребни мерки да се отстранат последиците што би можеле да настанат и да се утврдат околностите под кои дошло до исчезнувањето односно до откривањето на тајните податоци.

Член 7

Одделни изрази употребени во оваа уредба ги имаат овие значења:

1) документи се сите пишувани, печатени, цртани или снимани материјали;

2) материјални средства се сите видови подвижни предмети наменети за потребите на народната одбрана, патенти од значење за народната одбрана и средствата и уреди во процесот на освојувањето и испитувањето наменети за народната одбрана;

3) објекти се сите видови градежни и други надземни и подземни објекти, изградени исклучително за воени потреби, како и други вештачки или природни објекти предвидени за користење за воени цели.

2. Критериуми за утврдување на тајни податоци на народната одбрана

Член 8

Како тајни податоци на народната одбрана се подразбираат документи, материјални средства, објекти, мерки и други факти од значење за народната одбрана, чие одавање на неповикани лица би можело да ѝ нанесе штета на народната одбрана.

Тајните податоци од значење за народната одбрана можат да претставуваат државна или службена тајна.

Согласно членот 150 став 3 од Законот за народната одбрана со посебен пропис се определува кои тајни податоци се сметаат за воена тајна.

Член 9

Државна тајна претставуваат податоци од значење за народната одбрана за кои ќе се утврди дека со нивното одавање на неповикано лице би можеле да настанат штетни последици за одбраната и безбедноста на земјата.

Како државна тајна се сметаат особено податоците што се однесуваат на:

1) планови на општествено-политичките заедници за одбрана и работа во воени услови; воено-политички проценени врз кои се заснова одбранбената политика на земјата; систем на воената организација на државните органи и општествено-политичките заедници; развојни и воени планови на работните организации од посебно значење за народната одбрана;

2) вкупни податоци за видот, количините и разместувањето на стокните резерви на федерацијата, републиката и автономната покраина неопходни за случај на војна и за капацитетите и можностите на военото производство; вкупни анализи и оценки на состојбата на подготовките за народна одбрана во рамките на републиката и автономната покраина или вкупни подготовки на нивното стопанство или подготовки на потесните региони од посебно значење за народната одбрана; вкупни податоци за научните и техничките пронајдоци од посебно значење за народната одбрана;

3) мерки на посебна готовност или претпазливост што се предвидуваат или наредуваат за случај на непосредна воена опасност;

4) организација на криптографска служба и систем на криптографска заштита на тајни податоци.

Врз документите што претставуваат државна тајна се става ознака: „Државна тајна“.

Член 10

Службена тајна претставуваат податоци од значење за народната одбрана кои според својот карактер не претставуваат државна или воена тајна, а за кои ќе се утврди дека нивното одавање на неповикано лице би можело да ѝ штети на народната одбрана.

Како службена тајна се сметаат особено податоците што се однесуваат на:

1) план за одбрана и воен план на работна и друга организација; воен план и воена организација на државен орган и општествено-политичка организација; објекти од значење за народната одбрана; научни и технички пронајдоци, ако тоа се податоци од значење за народната одбрана; обезбедување услови за работата во војна на работни организации од посебен интерес за републиката и автономната покраина; оценки, анализи и извештаи за состојбата на подготовките на одделни државни органи и работни и други организации, кои немаат карактер на извештаи, анализи и оценки за вкупните подготовки на народната одбрана;

2) организацијата, јачината и структурата на единиците на цивилната заштита на територијата на општината; објектите и материјалните средства чија евакуација или онеспособување е планирано за случај на војна; предлозите на уредби со законска сила врз основа на членот 217 ст. 2 и 3 од Уставот на СФРЈ.

Врз документите што претставуваат службена тајна се става ознаката: „Службена тајна“.

3. Задолжителни мерки на заштитата

Член 11

Задолжителните мерки на заштитата на податоците од делокругот на државните органи и работните и други организации, што се од значење за народната одбрана, опфаќаат:

1) проценување на податоците и утврдување на видот на нивната тајност;

2) определување кругот на лицата кои можат да бидат запознаени со тајните податоци, и обемот, условите и начинот на кој можат тие да бидат запознаени со тајните податоци;

3) определување на условите и начинот под кои овластените лица можат да работат врз тајните податоци и да ги користат во службата;

4) забрана на изнесување тајни податоци надвор од просторијата во која се чуваат или надвор од работните простории, и определување на условите под кои може да се дозволи изнесување на тајни податоци кога тоа потребите на службата го бараат;

5) забрана на пристап на неповикани лица во просториите каде што се работи со тајни податоци или се чуваат тајни податоци;

6) забрана на пристап кон тајни средства и објекти и забрана на јавно излагање на тајни средства;

7) забрана на снимање на тајни податоци и внесување апарати за снимање во просториите и објектите каде што се наоѓаат тајни податоци;

8) определување на начинот и средствата со кои може да се врши пренос на тајни податоци во службениот сообраќај;

9) чување и примена на техничките мерки на заштитата на тајните податоци;

10) евиденција за тајните податоци и евиденција за корисниците и за користењето на тајните податоци во службата;

11) посебни мерки на заштитата предвидени со оваа уредба за заштитата на определени податоци;

12) контрола на спроведувањето на пропишаните мерки на заштитата;

13) забрана на публикување на тајни податоци без одобрение од надлежниот орган.

Мерките на заштитата од ставот 1 на овој член се применуваат зависно од видот на тајните податоци и од условите под кои се врши заштитата.

Член 12

Посебните мерки на заштитата на тајните податоци што претставуваат државна тајна опфаќаат:

1) водење посебна евиденција за тајните документи и за другите податоци што претставуваат државна тајна, за лицата што се запознаени или што можат да се користат со таквите податоци во службата, за користењето на податоците од страна на овластените лица и за изнесувањето на податоците надвор од просторијата во која се чуваат или надвор од работните простории на лицата што ги користат;

2) пренесување податоци со курирска пошта и применување шифра при пренесување со технички средства за врска;

3) чување податоци во челични каси и во посебни простории;

4) обезбедување на просториите во кои се чуваат податоци со стража или на друг сигурен начин;

5) комисиско уништување на индига, матрици, претсметки, графикони, скици, податоци и други помошни материјали што се користени при работата;

6) писмено примопредавање на должност помеѓу лицата што раковоаат со државни тајни или чуваат такви тајни, и предавање на тајни податоци на овластени лица со писмена потврда на приемот.

Член 13

Покрај мерките предвидени во чл. 11 и 12 од оваа уредба, заради заштитата на тајните документи се определува: кој ќе работи на документот, во колку примероци ќе биде изработен документот и на кого ќе му се доставува, како и кој може да дозволи негово препишување, умножување, фотографирање и правење изводи од него.

Член 14

Мерките на заштитата на тајните материјални средства и објекти опфаќаат особено чување на тајноста на местото кај што се наоѓаат, нивната намена, техничките и борбените карактеристики и деловите на уредите осетливи на разурнување и оган.

Покрај мерките предвидени во чл. 11 до 13 од оваа уредба, посебните мерки на заштитата на средствата и објектите го опфаќаат начинот на нивното маскирање, водењето евиденција за посетите и за тоа кои средства и објекти се покажани и по чија наредба.

Член 15

Мерките на заштитата на тајните материјални средства ги спроведуваат назначувачот на средствата, производителот и корисникот односно лицето кај кое тие средства се чуваат.

Нарачувачот ги определува мерките на заштитата на тајноста на средствата од моментот на покренувањето на неговиот развој или набавка до предавањето на произведеното средство на користење и чување.

Производителот е должен да ги спроведува мерките на заштитата на тајната на материјалното средство што ќе ги определи нарачувачот, од моментот на стапувањето во деловни преговори околу учеството во развивањето и производството на средството — до предавањето на средството на нарачувачот.

Корисникот на тајното материјално средство и лицето кај кое се чува таквото средство, ги спроведува мерките на заштитата од моментот на преземањето на средствата на користење односно на чување.

Член 16

Мерките за заштитата на тајните објекти ги спроведуваат инвеститорот, проектантот, изведува-

чот на работите и корисникот односно лицето на кое ќе му се довери чувањето на таквите објекти.

Инвеститорот ги определува мерките за заштитата на тајноста на објектите од моментот на преземањето на првите дејствија за градење па до предавањето на објектот на користење или чување.

Проектантот е должен да ги спроведува мерките на заштитата на тајноста на објектот што ќе ги определи инвеститорот од моментот на стапувањето во деловниот однос со инвеститорот па до предавањето на објектот.

Изведувачот на работите е должен да ги спроведува мерките на заштитата на тајноста на објектот што ќе ги определи инвеститорот, од моментот на учеството во конкурсот за изведување на работите па до предавањето на завршениот објект на инвеститорот.

Корисникот на објектот и лицето на кое објектот ќе му се довери на чување, ги спроведуваат мерките за неговата заштита од моментот на преземањето.

Член 17

Со престанокот на должноста да ги спроведуваат мерките на заштитата на тајноста на материјалните средства и објектите, лицата од чл. 15 и 16 на оваа уредба не се ослободуваат од обврската за чување на тајните податоци со кои се запознаени или кои се наоѓаат кај низ.

4. Завршна одредба

Член 18

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 196

19 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

690.

Врз основа на членот 100 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕКВИЗИЦИЈА ВО ВОЕНА СОСТОЈБА

1. Општи одредби

Член 1

Реквизиција за потреби на оружените сили во воена состојба може да се нареди и да се спроведе ако оружените сили не можат да се снабдат со неопходни материјални средства на друг начин, а снабденоста со тие средства ја бараат неодољните воени потреби.

Член 2

Реквизиција може да нареди, согласно членот 99 став 2 од Законот за народната одбрана, воен старшина на положба командант на самостоен баталјон, на партизански одред или на повисока положба.

2. Спроведување реквизиција

Член 3

Реквизиција спроведува општинскиот орган на управата надлежен за спроведување реквизиција (во понатамошниот текст: надлежниот општински орган), а само по исклучок може да спроведе воен старшина.

Член 4

Наредбата за спроведување реквизиција се издава писмено и таа ги содржи следните податоци: назив на воената единица за чии потреби се врши реквизицијата, означување на предметите што ги опфаќа реквизицијата, нивната количина, рокот до кој мора да се спроведе реквизицијата, местото на

предавањето и други неопходни податоци за да може успешно да се спроведе реквизицијата.

Во итни случаи наредба за спроведување реквизиција може да се издаде и усно.

Член 5

Надлежниот општински орган ја спроведува реквизицијата преку комисија од три члена, што за таа цел ќе ја формира (комисија за реквизиција).

По исклучок, поради причини на итност или други важни причини од воена природа, надлежниот општински орган може да спроведе реквизиција и преку лица кои посебно ќе ги овласти за тоа.

Член 6

Врз основа на наредбата за спроведување реквизиција надлежниот општински орган, на предлог од комисијата за реквизиција, врши разрез на потребни видови и количини предмети на домаќинствата, водејќи сметка за нивните економски прилики и основните потреби, како и за поранешните давања за потребите на народната одбрана.

Член 7

Реквизиција се врши во присуство на сопственикот на предметите или на полнолетен член на неговото домаќинство.

Ако тоа го бара причината на итност, можат да се реквизираат предмети и кога сопственикот е отсутен, како и предмети што се наоѓаат на чување или на употреба кај трети лица и напуштени предмети.

Член 8

Комисијата за реквизиција односно лицето овластено за реквизиција му издава потврда за извршената реквизиција на сопственикот на реквизирираниот предмет или на член на неговото домаќинство, односно на лицето кај кое предметот се наоѓал на чување или употреба во моментот на реквизицијата.

Потврдата за извршената реквизиција содржи: вид и количина на реквизирираните предмети, нивна парична вредност, износ на исплатените надоместоци ако при реквизицијата е даден делумен или полн надоместок и назив на органот кој ги реквизирирал предметите.

Ако при реквизицијата не се исплати надоместок или се исплати само дел од надоместокот, во потврдата мора да се назначи на кој и кога треба сопственикот на предметите да му се обрне заради исплата на надоместокот односно на неисплатениот дел на надоместокот.

Член 9

Надлежниот општински орган е должен да спроведе собирање на реквизирираните предмети на определено место и да ѝ ги дотури на воената единица во местото назначено во наредбата за спроведување реквизиција.

Ако тоа причината на итност го бара, надлежниот општински орган може да им нареди на сопствениците реквизирираните предмети непосредно да ѝ ги предадат на воената единица во назначеното место, или може да земе превозни средства на граѓаните, работните и други организации и државни органи заради превоз на реквизирираните предмети до местото назначено во наредбата за спроведување реквизиција.

Член 10

За извршувањето на реквизицијата комисијата за реквизиција односно овластеното лице поднесува писмен извештај до надлежниот општински орган.

Извештајот за реквизицијата содржи: список на сопствениците на реквизирираните предмети, назив, количина и вредност на реквизирираните предмети, износи на исплатениот односно неисплатениот надоместок и времето на извршувањето на реквизицијата.

Член 11

Надлежниот општински орган води посебна евиденција за извештаите за реквизицијата и за потврдите за неисплатените надоместоци за реквизирираните предмети.

Член 12

Старешината на воената единица за чии потреби се реквирирани предметите при преземањето на предметите од надлежниот општински орган издава потврда за извршената реквизиција, која содржи попис на примените предмети, по видови, количина и вредности.

Член 13

Воените старешини кои според членот 99 став 2 од Законот за народната одбрана се овластени да наредат реквизиција, можат да наредат и сами да спроведат реквизиција:

1) ако во местото каде што е потребно да се спроведе реквизиција нема надлежен општински орган или тој орган е во неможност да спроведе реквизиција;

2) во зоната на борбените дејства во која е ограничена слободата на движењето или е извршена евакуација на населението;

3) ако извршувањето на борбената задача на единицата бара итно да се реквирираат предметите.

Член 14

Во случаите од членот 13 на оваа уредба воениот старешина спроведува реквизиција преку комисија од три члена, која за таа цел ја формира, или преку лица кои посебно ќе ги овласти за тоа.

Член 15

При спроведувањето на реквизицијата според одредбите на чл. 13 и 14 од оваа уредба согласно се применуваат одредбите на чл. 6, 7, 8 и 10 од оваа уредба.

3. Надоместок за реквирирани предмети**Член 16**

Надоместокот за реквирираните предмети се исплатува во пари, по правило, во моментот на извршувањето на реквизицијата.

Член 17

Износот на надоместокот за реквирираните предмети се определува според пропишаната или прометната цена на тие предмети на месниот пазар во моментот на извршувањето на реквизицијата.

Ако надоместокот не се исплатува во времето кога се реквирира предметот, надоместокот се определува според цените што важат во моментот на исплатувањето на надоместокот.

4. Завршна одредба**Член 18**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 194

19 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

691.

Врз основа на членот 80, во врска со членот 81 став 2 и членот 96 став 2 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОБВРСКА НА РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНИ****1. Материјални средства****Член 1**

Во време на мир, за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија и на вежби на територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници, на барање од ов-

ластените органи, работните организации се должни да ги даваат следните материјални средства и добиток (во понатамошниот текст: предмети):

1) моторни и приклучни возила за друмски сообраќај, и тоа:

а) патнички возила од сите видови и капацитети;
б) возила за пренос на товар и влечење од сите видови, капацитети и носивост;

в) специјални возила од сите видови и намени;
г) сите видови приколки, полуприколки и други приклучоци за моторни возила на друмскиот сообраќај;

2) автомобилски дигалки и дигалки-виљушкари од сите видови и капацитети;

3) сите видови градежни и инженерски машини и агрегати, со и без сопствен погон;

4) сите видови казани и уреди за топење битумен, шприц-машини, пумпи за асфалт и агрегати за осветление;

5) бродови, чамци и други пловни средства на поморскиот и речниот сообраќај, од сите видови и намени, со комплети опрема, резервни делови, алати и техничка документација;

6) објекти, постројки и уреди наменети за пловидба или снабдување, одржување и ремонт на пловни средства, и тоа:

а) луки и пристаништа, со уредите за опслужување на пловидбата, складовниот простор и средствата за натовар и истовар;

б) објекти и средства за снабдување на бродови со струја, вода и гориво;

в) објекти и уреди за бродски ремонт и ремонт на морско и речно осветление;

г) сигнални станици, објекти и средства за електронска навигација;

д) сите видови опрема и средства за подводна активност;

7) воздухоплови од сите видови;

8) аеродроми со хангари и други објекти и уреди за регулирање на воздушниот сообраќај;

9) складови на погонски материјал за воздушниот сообраќај;

10) земски радио-навигациони средства, радио-уреди, метеоролошки средства и средства и опрема за одржување врски и контрола на летањето;

11) сите видови електројски уреди и радио приемници со сила од 0,3 до 400W;

12) поштенски, телефонски и телеграфски линии;

13) извори на електрична енергија од 110 до 220 V;

14) пумпни станици, складови на погонско гориво и мазиво, складови за сместување на експлозивни материји со капацитет од 10.000 kg и поголеми и складови за сместување на човечка и добиточна храна, опрема и други материјали, освен складови за сместување на санитарски материјали;

15) велосипеди и моторцикли од сите видови;

16) сите видови запрежни возила;

17) јавачки, теглечки и товарен добиток;

18) јавачки, запрежен и товарен прибор кон јавачки, теглечки и товарен добиток;

19) станбени и други згради и земјиште со уреди и инсталации.

2. Начин на земање на предмети**Член 2**

Согласно членот 53 точка 8 од Законот за народната одбрана, надлежниот општински орган врши попис и води евиденција на предметите од работните организации што тие се должни да ги даваат за потребите на вежби и за воени пополнувања на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: попишаните предмети).

Член 3

Пописот на предметите се врши врз основа на евиденциите кои, според посебните прописи, ги во-

дат надлежните органи и организации односно врз основа на евиденциите што ги водат работните организации.

Ако за одделни предмети не постојат евиденциите од ставот 1 на овој член или податоците од тие евиденции се недоволни за попис, надлежниот општински орган непосредно врши преглед и попис на таквите предмети.

Член 4

Органите и организации кои, според посебните прописи, ја водат евиденцијата на предметите се должни на барање на надлежниот орган да достават податоци за предметите заради попис и евиденција за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници.

Работните организации се должни на надлежниот општински орган да му ги стават на увид податоците и исправите за предметите и да му овозможат преглед на предметите заради попис и евиденција.

Член 5

Евиденцијата на попишаните предмети содржи назив и седиште на работната организација и вид на предметот.

Зависно од видот на предметот, во евиденцијата на попишаните предмети се внесуваат и податоци за типот, марката, димензиите, носивоста, јачината на моторот, годината на производството и други индивидуални ознаки на предметите, како и неопходните податоци за состојбата односно за можностите за користење на предметите.

Образецот за евидентирање на попишаните предмети го пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 6

Надлежниот општински орган врши распоред на попишаните предмети од работните организации за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници, и им издава на работните организации исправи во кои ја назначува единицата на која попишаните предмети мораат да ѝ се предадат и времето и местото на предавањето.

Член 7

Работните организации се должни при предавањето на попишаните предмети, да ги предадат и соодветната опрема, приборот и резервни делови што им припаѓаат на тие предмети.

Член 8

Приемот на попишаните предмети го врши комисија од три члена или лице што ќе го определи старешината на единицата за чии потреби се земаат предметите.

Член 9

При приемот на попишаните предмети се утврдува дали предметот се наоѓа во исправна состојба и дали има опрема, прибор и резервни делови што му припаѓаат, и за тоа на работната организација ѝ се издава потврда.

По исклучок, во случај на непосредна воена опасност, воена состојба или општа или делумна мобилизација, утврдувањето на исправноста на примениот предмет и опрема, прибор и резервни делови што му припаѓаат може да се изврши дополнително.

3. Надоместок

Член 10

За користење предмети земени за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија и на вежби на територијалната одбрана и на цивилната заштита на општествено-политичките заедници, на работните организации им припаѓа надоместокот определен со Тарифата на надоместоките за користење предмети земени при вежби на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници (во

понатамошниот текст: Тарифата), која е отпечатена кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Ако надоместокот определен со Тарифата е помал од износот на задолжителните давачки што го товарат попишаниот предмет или од износите што работната организација му ги плаќа на друго лице за користење на неговиот предмет заради вршење на неопложни работи и задачи, на работната организација ѝ припаѓа надоместок во износот на задолжителните давачки односно во износот на закупнината на предметот кој им одговара на месните прилики.

Член 11

За користење станбени и други згради и земјишта со уреди и инсталации, од членот 1 точ. 14 и 19 на оваа уредба, надоместок се определува според закупнината што е вообичаена во местото каде што е зградата или земјиштето — во времето на нивното користење.

Член 12

За погонско гориво и мазиво и за добиточна храна, што се потрошени заради доставување на предметите односно за исхрана на добитокот до местото на предавањето, надоместокот се исплатува според месните пазарни цени, ако при враќањето на предметите на работната организација не ѝ се дава количината на погонско гориво и мазиво односно на добиточна храна што е потрошена при доставувањето на предметите.

Член 13

Надоместокот за користење на предметите припаѓа од денот на приемот до денот на враќањето на предметите на работната организација.

Во времето на користењето се засметува и времето потребно за доставување на предметите до местото на предавањето и времето потребно за враќање на предметите до седиштето на работната организација.

На работната организација ѝ се исплатува полн дневен износ на надоместок за времето на користењето на предметите над 12 часови, а половина дневен износ на надоместок — за време пократко од 12 часови.

Надоместокот за користење на предметите се исплатува во рок од 8 дена од денот на враќањето на предметите. Ако предметите се користат подолго од 30 дена, на барање од работната организација надоместокот се исплатува месечно назазад.

Член 14

На работните организации им припаѓа надоместок на превозните трошоци и дневници за патување на работниците во врска со предавањето и преземањето на предметите.

Надоместокот на превозните трошоци се исплатува по цените на превозот со средства на јавниот сообраќај, и тоа само ако местот на предавањето односно преземањето на предметите е оддалечено над 10 km од седиштето на работната организација.

Дневниците за патувањето се исплатуваат за времето потребно за доставување и предавање на предметите и за враќање на работниците до седиштето на работната организација, односно за времето потребно за доаѓање заради преземање на предметите и за враќање до седиштето на работната организација.

Кога предметот е земен за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија, дневниците за патувањето од ставот 3 на овој член се пресметуваат и се исплатуваат според прописите за патните и други трошоци во Југословенската народна армија.

Кога предметот е земен за потребите на вежби на територијалната одбрана или на цивилната заштита на општествено-политичките заедници, дневниците за патување се исплатуваат според републичките прописи.

Член 15

На работната организација не ѝ припаѓа надоместок на превозните трошоци и дневниците за патување на работниците, како ниту надоместок за погонско гориво и мазиво односно за добиточна храна потрошена при доставувањето на предметите, ако попишаниот предмет не е земен за вежба поради неисправност или неупотребливост, за која работната организација не го известила надлежниот општински орган на време.

Член 16

На работната организација ѝ припаѓа надоместок на штета ако предметот биде оштетен, уништен или исчезне за времето на воени вежби на Југословенската народна армија или вежби на територијалната одбрана или цивилната заштита на општествено-политичките заедници.

За уништен или исчезнат предмет височината на штетата се определува според месната пазарна вредност што тој предмет ја имал во моментот на земањето.

За оштетен предмет на работната организација ѝ припаѓа надоместок на штетата во височина на разликата помеѓу месната пазарна вредност на предметот во времето на земањето и неговата вредност во моментот на враќањето на работната организација, земајќи го предвид намалувањето на вредноста настаната со редовната употреба на предметот.

Ако оштетените предмет не може да се поправи односно ако заболениот добиток не може да се излекува, на работната организација ѝ припаѓа надоместокот утврден на начинот од ставот 2 на овој член, намален за преостанатата вредност на предметот односно на добитокот, ако предметот односно добитокот ѝ се враќа на работната организација.

Ако предметот е поправен пред неговото враќање, на работната организација ѝ припаѓа надоместок во износ на намалената вредност на предметот, а ако со поправката е зголемена вредноста на предметот, надоместокот за користењето на предметот предвиден со Тарифата се намалува за износот на зголемената вредност на предметот.

Член 17

Височината на штетата за оштетени, уништени или исчезнати предмети ја утврдува комисија за утврдување на штета, која се состои од три члена.

Членовите на комисијата за утврдување на штета за предмети земени за потребите на Југословенската народна армија ги определува старешината на единицата на положба на командант на самостоен баталјон или повисока положба, а за предметите земени за потребите на територијалната одбрана или цивилната заштита на општествено-политичките заедници — органот кој го наредил земањето на предметите.

Член 18

При утврдувањето на височината на штетата комисијата за утврдување на штетата ја утврдува разликата помеѓу вредноста на предметот во моментот на земањето на користење и вредноста во моментот на враќањето на предметот на работната организација, земајќи го предвид намалувањето на вредноста на предметот настаната со неговото редовно користење.

Член 19

Комисијата за утврдување на штетата ја известува работната организација за височината на штетата што ја утврдила на земиот предмет.

Извештај за височината на штетата комисијата му доставува на органот надлежен за донесување решение за исплатување на надоместокот.

Член 20

Врз основа на извештајот на комисијата за утврдување на штетата за височината на штетата, надлежниот орган донесува решение за исплатување на надоместокот за оштетените, уништените или исчезнатите предмети.

Ако работната организација не е согласна со височината на штетата што ја утврдила комисијата, надлежниот орган во решението за исплатување на надоместокот ќе ја упати работната организација дека разликата на штетата може да ја бара преку суд.

Во случајот од ставот 2 на овој член на работната организација со решението ѝ се доставува и препис на извештајот на комисијата за утврдување на штетата.

Член 21

Решението за исплатување на надоместок за користење на предметите и решението за исплатување на надоместок на штетата настаната на предметите земени за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија ги донесуваат воените старешини на положба командант на полк или на повисока положба.

Решението за исплатување на надоместокот за користење на предметите и решението за исплатување на надоместок на штетата настаната на предметите земени за вежби на единиците на територијалната одбрана или на цивилната заштита на општествено-политичките заедници ги донесуваат старешините на тие единици.

Член 22

Надоместокот на штетата се исплатува во рок од 8 дена од денот на донесувањето на решението за исплатување на надоместокот.

4. Преодни и завршни одредби

Член 23

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат и врз нерасправените случаи на надоместок за користење на предмети и надоместок на штета настанати на предметите земени за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија и вежби на територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, ако е тоа поповолно за работните организации.

Член 24

Одредбите на оваа уредба согласно се применуваат и на другите организации и граѓани.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за надоместоците за предмети и добиток земени при воени вежби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66).

Член 26

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 197

19 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

ТАРИФА

НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕДМЕТИ ЗЕМЕНИ ПРИ ВЕЖБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА, ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Височината на надоместокот од членот 10 на Уредбата за спроведување на материјалната обврска на работните и други организации и граѓани за предмети земени за потребите на воени вежби на Југословенската народна армија и вежби на територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници, изнесува месечно:

	Динари
1) за патнички автомобили и комбинирани возила (комби), според работната зафатнина на моторот, и тоа:	
— до 1000 cm ³ — — — — —	330
— над 1000 до 1500 cm ³ — — — — —	480
— над 1500 до 2000 cm ³ — — — — —	630
— над 2000 cm ³ — — — — —	870
2) за теренски автомобили, без оглед на бројот на седиштата — — — — —	870
3) за автобуси, според бројот на седиштата, и тоа:	
— од 9 до 23 седишта — — — — —	3.465
— над 23 до 39 седишта — — — — —	3.636
— над 39 седишта — — — — —	6.408
Височината на надоместокот од одредбата под 3 на оваа тарифа определена за автобуси ќе се исплатува само ако давател на автобусот е работна организација што се занимава со превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај.	
Височината на надоместок за автобуси на работни и други организации што не се занимаваат со превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај, без оглед на бројот на седиштата, изнесува 3.180 динари;	
4) на товарни возила (камиони, камионети) наменети за превоз на товари, според носивоста, и тоа:	
	Динари
— до 2 тона носивост — — — — —	600
— над 2 до 3 тона носивост — — — — —	930
— над 3 до 5 тона носивост — — — — —	1.440
— над 5 до 7 тона носивост — — — — —	1.950
— над 7 тона носивост — — — — —	4.170
5) за специјални возила, и тоа:	
— авто-работилница — — — — —	4.200
— противпожарен автомобил — — — — —	3.300
— санитарски автомобил — — — — —	840
— радио-станција — — — — —	840
— автомобил за превоз на губре — — — — —	1.230
6) за автомобилски приколки и специјални товарни приколки, според носивоста, и тоа:	
— до 2 тона носивост — — — — —	330
— над 2 до 4 тона носивост — — — — —	570
— над 4 тона носивост — — — — —	1.260
7) за моторцикли, според работната зафатнина на моторот, и тоа:	
— мопед „колибри“ — — — — —	63
— од 175 до 250 cm ³ — — — — —	90
— од 250 до 500 cm ³ — — — — —	120
— над 500 cm ³ — — — — —	190
8) за велосипеди — — — — —	30
9) за трактори:	
— на тркала, за 1 KS јачина на моторот — — — — —	15
— гасеничари, за 1 KS јачина на моторот — — — — —	20
10) за тракторски приколки, според носивоста, и тоа:	
— од 0,5 до 2,5 тона — — — — —	150
— од 3 до 4,5 тона — — — — —	270
— од 5 тона — — — — —	450
11) за бродови, по BRT, KS, односно за 1 тон носивост, и тоа:	
а) за бродови чии корисници се работни организации:	
— бродови на море за BRT — — — — —	175
— бродови со сопствен погон, на внатрешни пловни патишта, за KS — — — — —	88
— бродови без погон, на внатрешни пловни патишта, за 1 тон носивост — — — — —	15
б) за бродови чии сопственици се граѓани:	
— бродови на море, за BRT — — — — —	60
— бродови со сопствен погон, на внатрешните пловни патишта, за KS — — — — —	30
— бродови без погон, на внатрешни пловни патишта, за 1 тон носивост — — — — —	10
12) за користење објекти со опрема и уреди што им служат на нивната основна намена, како што се луки, пристаништа, аеродроми и слични објекти од членот 1 на оваа уредба, што за време на вежби не се користат за сместување на луѓе и материјали, — се дава надоместок во височина на фактични-	

	Динари
те трошоци што работната организација ги има по повод користењето на објектите за потребите на вежбите;	
13) за запрежни возила, според бројот на оските и видот, и тоа:	
а) кола со една оска (чеза, карета, сака) — — —	15
б) кола со две оски:	
— народна кола со канати, лотри — — —	70
— шпедитерска кола со федери или без федери — — —	108
14) за запрежен и јавачки прибор:	
— амут кожен — — — — —	9
— амут кожен со камут — — — — —	12
— амут кснопен — — — — —	9
— седло — војнички модел — — — — —	12
— самар дрвен — — — — —	3
15) за теглечки и товарен добиток (коњи, маски, мулиња и магариња), според групите, и тоа:	
— I група — теглечки коњи — тешки, средни и јавачки коњи — — — — —	270
— II група — теглечки коњи — лесни, мулиња, маски и магариња црни крупни — — —	240
— III група — товарни коњи — — — — —	210
— IV група — магариња — сиви мулиња — — —	90
16) за користење на други предмети од членот 1 на оваа наредба височината на надоместокот се утврдува врз основа на податоците од книговодството на давателот и се исплатува во височина на задолжителните давачки што го товарат предметот за периодот на вежбите.	

Дневниот износ на надоместокот според оваа тарифа се утврдува така што месечниот износ на надоместокот ќе се подели со бројот 30.

692.

Врз основа на членот 89 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

1. Утврдување на способноста за служење во цивилната заштита

Член 1

Способноста за служење во цивилната заштита се утврдува на барање на обврзникот на цивилната заштита кој веќе е распореден во единица на цивилната заштита.

Барањето за утврдување на способноста за служење во цивилната заштита му се поднесува на надлежниот општински орган.

Член 2

Способноста за служење во цивилната заштита ја утврдува лекарска комисија која, согласно на членот 53 точка 4 од Законот за народната одбрана, ќе ја определи општината (во понатамошниот текст: лекарската комисија).

Член 3

Лекарската комисија је утврдува способноста за служење во цивилната заштита врз основа на прегледот на обврзникот и лекарските наоди.

Утврдувањето на способноста лекарската комисија може да го изврши и врз основа на лекарската документација за лекувањето на обврзникот или лекарската документација прибавена во постапката за оценување на работната способност и инвалидитетот, ако тие наоди се доволни за утврдување на способноста на обврзникот.

Член 4

Лекарската комисија утврдува дали обврзникот е способен, ограничено способен или неспособен за служење во цивилната заштита.

Ако лекарската комисија утврди дека обврзникот е ограничено способен за служење во цивилната заштита, должна е да ги определи видовите на работите на кои обврзникот може да се распореди.

Обврзникот кој од страна на лекарската комисија е огласен за неспособен за служење во цивилната заштита, се ослободува од обврската за служење во цивилната заштита.

Член 5

Способноста на обврзникот на цивилната заштита за служење во цивилната заштита се утврдува со решение, кое врз основа на наодот на лекарската комисија го донесува надлежниот општински орган.

2. Извршување на обврската за служење во цивилната заштита

Член 6

Обврската за служење во цивилната заштита се извршува со вршење должности во единиците на цивилната заштита или со повремено учествување во заштитата и во спасувањето на населението и материјалните добра загрозуени со воени дејствија.

Член 7

Во врска со обврската за служење во цивилната заштита, обврзниците распоредени во единици на цивилната заштита се должни: да се обучуваат за заштита и спасување според пропишаната програма; да се одзоват на општа и поединечна покана во случај на мобилизација, непосредна воена опасност и воена состојба, пробни тревоги и вежби, како и заради извршување на други задачи и работи на цивилната заштита; при поаѓањето во единиците на цивилната заштита односно на местото определено во поканата да ги земат со себе личните предмети и прирачниот алат назначени во поканата и, во врска со извршувањето на должноста во единиците на цивилната заштита, да ги извршуваат наредувањата и упатствата на овластените органи.

Член 8

Обврзниците на цивилната заштита кои се распоредени во единица на цивилната заштита во месна заедница, населба, или станбена или друга зграда, должни се на старешината на единиците на цивилната заштита во која се распоредени да му ја пријават промената на станот односно живеалиштето или престојот и промената на семејната состојба од влијание врз нивната обврска на служење во цивилната заштита, во рок од осум дена од денот на настанатата промена.

694.

Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 27/69 и 51/69), во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа:

Член 9

На обврзниците распоредени во единици на цивилната заштита им се издава Книшка на цивилната заштита, во која се запишува: името и презимето, годината на раѓањето, занимањето и крвната група на обврзникот, податокот за завршена обука за одбрана и заштита и распоредот.

Образецот на Книшката на цивилната заштита го пропишува државниот секретар за народна одбрана.

3. Завршна одредба

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 195
19 декември 1969 година
Белград.

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

693.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТЕГУСИГАЛПА (РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС), СО СЕДИШТЕ ВО МЕКСИКО, НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тегусигалпа (Република Хондурас), со седиште во Мексико, се подига на степен на амбасада со 15 ноември 1969 година.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 192
24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

Реден број	Шифра од Но-менклатурата на СНТ	Наименување	Поранешна кратенка за стоковен режим на извозот	Се заменува со кратенка за стоковен режим на извозот
1	2	3	4	5
Во секторот 0 — Производи за храна				
178	041-00-10	Пченица	Д	ЛБ
179	041-00-20	Пченица за сеидба	Д	ЛБ
197	045-10-10	'Рж	Д	ЛБ
198	045-10-20	'Рж за сеидба	Д	ЛБ
205	046-01-10	Брашно пченично	Д	ЛБ
206	046-02-10	Прекруп пченичен	Д	ЛБ
207	046-02-20	Гриз пченичен	Д	ЛБ
208	047-01-10	Брашно 'ржено	Д	ЛБ
517	091-30-11	Маст свинска, сурова	Д	ЛБ
518	091-30-12	Маст свинска, пресувана	Д	ЛБ
520	091-30-30	Сало топено	Д	ЛБ
521	091-40-10	Маргарин	Д	ЛБ
522	091-40-90	Маснотии за јадење, други	Д	ЛБ

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото

55	221-80-10	Семе од сончоглед	Д	ЛБ
60	221-80-60	Маслодајна репка	Д	ЛБ
97	241-10-50	Пилански отпадоци и краешници за гориво	ЛБ	ЛБ ¹⁾
408	282-00-30	Отпадоци од бел лим	Д	ЛБ
410	283-11-10	Руда од бакар	Д	ЛБ
411	283-11-50	Концентрат од бакар	Д	ЛБ
412	283-12-10	Бакар мате	Д	ЛБ

1) Д ако е од иглолистници

Во секторот 4 — Животински и растителни масла и масти

16	421-20-10	Масло соино сурово	Д	ЛБ
17	421-20-20	Масло соино пречистено	Д	ЛБ
18	421-30-10	Масло памуково сурово	Д	ЛБ
19	421-30-20	Масло памуково пречистено	Д	ЛБ
20	421-40-10	Масло од кикиритки (арашид) сурово	Д	ЛБ
21	421-40-20	Масло од кикиритки (арашид) пречистено	Д	ЛБ
22	421-50-10	Масло од маслинки сурово	Д	ЛБ
23	421-50-20	Масло од маслинки пречистено	Д	ЛБ
24	421-60-10	Масло од сончоглед сурово	Д	ЛБ
25	421-60-20	Масло од сончоглед пречистено	Д	ЛБ
26	421-70-10	Масло од репка сурово	Д	ЛБ
27	421-70-20	Масло од репка пречистено	Д	ЛБ

Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот

733	682-11-10	Бакар блистер	Д	ЛБ
734	682-11-90	Бакар за рафинирање, друг	Д	ЛБ
735	682-12-10	Бакар електролитен	Д	ЛБ
738	682-12-50	Бакарни аноди и катоди необработени	Д	ЛБ
739	682-12-90	Бакар рафиниран и легиран необработен друг	Д	ЛБ
740	682-13-10	Бакарни предлегури необработени	Д	ЛБ ¹⁾

2. Во колоната 6, се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Но-менклатурата на СНТ	Наименување	Поранешна кратенка за стоковен режим на увозот	Се заменува со кратенка за стоковен режим на увозот
1	2	3	4	5
Во секторот 0 — Производи за храна				
135	025-00-30	Јајца во лупша од друга живина	ГДК	ЛБ
348	054-10-20	Компир семенски	ЛБ	ЛБО*
446	074-20-10	Мате чај	ЛБО	ЛБ

1	2	3	4	5
454	075-10-80	Отпадоци од пиперка мелена (меркантил)	ЛБО	ЛБ
455	075-21-10	Ванила	ЛБО	ЛБ
456	075-22-10	Дарчин	ЛБО	ЛБ
457	075-23-11	Каранфилче мелено или не	ЛБО	ЛБ
458	075-23-12	Каранфилче во цвет или дршки	ЛБО	ЛБ
459	075-24-11	Мускат орев	ЛБО	ЛБ
460	075-24-12	Мускат цвет	ЛБО	ЛБ
461	075-24-13	Кардамом	ЛБО	ЛБ
462	075-25-11	Коријандер	ЛБО	ЛБ
463	075-25-12	Коморач	ЛБО	ЛБ
464	075-25-20	Ким	ЛБО	ЛБ
465	075-25-30	Анис	ЛБО	ЛБ
466	075-25-40	Вења	ЛБО	ЛБ
467	075-29-10	Лисје лаворово	ЛБО	ЛБ
468	075-29-20	Шафран	ЛБО	ЛБ
469	075-29-90	Други зачини (мајкина душичка, најгвирц и меша- ни зачини)	ЛБО	ЛБ
Во секторот 1 — Пијачки и тутун				
7	112-11-10	Шира (непресечена со алкохол)	ГДК	Д
Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото				
12	211-40-10	Кожа козја, сурова и посолена	ЛБО*	ЛБ
13	211-40-20	Кожа козја, сува	ЛБО*	ЛБ
14	211-40-30	Кожа јарешка сурова и посолена	ЛБО*	ЛБ
15	211-40-41	Кожа јарешка (од 50 kg во 100 парч.), сува	ЛБО*	ЛБ
16	211-40-42	Кожа јарешка од свизец (хеберлинг), сува	ЛБО*	ЛБ
19a	211-60-52	Кожа јагнешка со волна, сурова и посолена до 2 kg заклучно — база сува	ЛБО*	ЛБ
78	231-10-10	Каучук природен	ЛБО*	ГДК
79	231-10-40	Латекс, па и стабилизирани или концентрирани	ЛБО*	ГДК
80	231-10-50	Креп гума за фонови	ЛБО*	ГДК
81	231-10-80	Балата сурова	ЛБО*	ГДК
82	231-10-90	Гутаперка и други природни гуми — сурови	ЛБО*	ГДК
83	231-20-11	Polybutadien-styrol синтетички каучук, течен	ЛБО*	ГДК
84	231-20-19	Каучук синтетички, течен, друг	ЛБО*	ГДК
85	231-20-21	Polybutadien-styrol синтетички каучук, цврст	ЛБО*	ГДК
86	231-20-22	Butyl каучук (синтетички, цврст каучук)	ЛБО*	ГДК
87	231-20-29	Каучук синтетички, цврст, друг	ЛБО*	ГДК
88	231-20-50	Каучук, маслен (фактис)	ЛБО*	ГДК
89	231-30-10	Каучук регенериран, во плочи, листови и ленти	ЛБО*	ГДК
191	244-01-30	Отпадоци од плута	ЛБО*	ЛБ
192	244-02-10	Плута природна во коцки или плочи (за тапи)	ЛБО*	ЛБ
193	244-02-90	Плута природна во плочи, друга (лепена, зајакната за цигари и сл.)	ЛБО*	ЛБ
211	262-10-10	Волна мерино непрана	ДК	ГДК
212	262-10-20	Волна вкрстена непрана, финост до 30 микрони	ДК	ГДК
213	262-10-30	Волна табачка непрана, финост до 30 микрони	ДК	ГДК
214	262-20-10	Волна мерино прана	ДК	ГДК
215	262-20-20	Волна вкрстена прана, финост до 30 микрони	ДК	ГДК
231	262-70-11	Волна мерино влачена или чешлана	ДК	ГДК
232	262-70-12	Волна вкрстена, влачена или чешлана, финост до 30 микрони	ДК	ГДК
427	283-91-10	Руда хромова Ia и IIa	РК	РК*
428	283-91-30	Руда хромова IIIa	РК	РК*
429	283-91-50	Концентрат хромов	РК	РК*
595	292-92-10	Морска трева	ЛБО	ЛБ

1	2	3	4	5
Во секторот 3 — Минерални горива, мазира и средни производи				
13	321-80-11	Кокс металуршки ситен	РК	РК*
14	321-80-12	Кокс металуршки крупен	РК	РК*
15	321-80-13	Кокс леарски	РК	РК*
17	321-80-20	Кокс швелуван (полукокс)	РК	РК*
18	321-80-30	Прав од кокс	РК	РК*
23	332-10-20	Бензин авионски	ЛВО*	ЛВ
35	332-51-12	Масло за авионски мотори	ЛВО*	ЛВ
Во секторот 5 — Хемиски производи				
22	512-21-10	Метилалкохол (метанол) чист	ГДК	ЛВ
57	512-43-10	Ацетон	ЛВО*	ГДК
66	512-51-51	Бензоинска киселина	ГДК	ЛВ
79	512-52-40	Фтална киселина и анхидрид на фтална киселина	Д	РК
81	512-52-61	Диоктилфталат	Д	РК
82	512-52-62	Дибутилфталат	Д	РК
93	512-53-93	Калциум глуколат	ЛВО	ЛВ
123	512-75-10	Хексаметилен-тетрамин, негови соли и деривати	ГДК	ЛВ
184	513-31-10	Солна киселина	ЛВО*	ГДК
187	513-33-10	Сулфурна киселина	ЛВО	ЛВ
188	513-33-20	Олеум-чадлива сулфурна киселина	ЛВО	ЛВ
189	513-34-10	Азотна киселина	ЛВО*	ГДК
191	513-35-11	Фосфорна киселина, орто- и пиропосфорна киселина	ЛВО*	РК
232	513-53-10	Железо-оксид и хидроксид (вклучувајќи ги земјените бои со 70% и повеќе Fe ₂ O ₃)	ГДК	ЛВ
235	513-56-10	Оловен миниум	ЛВО*	ГДК
236	513-56-90	Оловни оксиди други	ЛВО*	ГДК
238	513-62-10	Натриум хидроксид (каустична сода)	ЛВО*	Д
239	513-62-20	Натриум хидроксид произведен со електролиза	ЛВО*	ГДК
243	513-64-10	Магнезиум-оксид и хидроксид	ГДК	ЛВ
249	513-66-10	Корунд вештачки	ЛВО*	ГДК
250	513-67-10	Хромов оксид и хидроксид	ГДК	ЛВ
293	514-24-51	Сулфат на никел	ГДК	ЛВ
294	514-24-52	Сулфат на натриум (Глауберова сол)	ЛВО*	ГДК
323	514-31-10	Цијаниди на бакар и цинк	ГДК	ЛВ
331	514-34-10	Борати	РК	ГДК
396	531-01-19	Бои синтетички органски други	ГДК	ЛВ
414	533-10-10	Литопон	ЛВО*	ГДК
416	533-10-22	Пигменти врз база на титан-оксид	ГДК	ЛВ
442	533-32-70	Бронзени бои	ГДК	ЛВ
471	541-40-30	Кофеин и негови соли	ЛВО	ЛВ
473	541-40-50	Theobromin и негови соли	ЛВО	ЛВ
561	561-10-20	Амониум сулфат	ЛВО	ЛВО*
610д	581-20-15	Поливинил ацетат во емулзија и раствор	РК	РК*
618	581-32-20	Целулоид, целулозен ацетат	ГДК	ЛВ
656	599-56-30	Глобулин и хемоглобин (освен приготвен како лек)	ЛВО**	ГДК
691	599-76-10	Забрзувачи за гума	ЛВО*	ГДК
707	599-99-30	Катализатори	ГДК	ЛВ
714	599-99-84	Хлорпарафин и полихлордифенил течен	ГДК	ЛВ
Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот				
25	611-92-20	Кожа козја и јарешка полуштавена	ЛВО	ЛВ
64	629-10-10	Гуми внатрешни за патнички автомобили	ЛВО*	РК*
65	629-10-20	Гуми внатрешни за автобуси и камиони	ЛВО*	РК*
66	629-10-31	Гуми внатрешни за авиони	ЛВО*	ЛВ
67	629-10-32	Гуми внатрешни за трактори	ЛВО*	РК*
68	629-10-33	Гуми внатрешни за моторцикли	ЛВО*	РК*
69	629-10-34	Гуми внатрешни за велосипеди	ЛВО*	РК*
70	629-10-39	Гуми внатрешни други	ЛВО*	РК*

1	2	3	4	5
71.	629-10-40	Гуми надворешни за патнички автомобили	ЛБО*	РК*
72	629-10-50	Гуми надворешни за камиони и автобуси	ЛБО*	РК*
73	629-10-91	Гуми надворешни за авиони	ЛБО*	ЛВ
74	629-10-92	Гуми надворешни за трактори	ЛБО*	РК*
75	629-10-93	Гуми надворешни за моторцикли	ЛБО*	РК*
76	629-10-94	Гуми надворешни за велосипеди	ЛБО*	РК*
77	629-10-99	Гуми надворешни други	ЛБО*	РК*
152	633-02-10	Плута пресувана во блокови, прачки, плочи, листови и цевки	ЛБО*	ГДК
173	641-50-50	Кондензаторска и кабловска хартија	ЛБО	ЛВ
183	641-92-30	Картон или хартија лепена, катранисана	ЛБО	ЛВ
184	641-92-90	Хартија или картон лепен, други	ЛБО	ЛВ
200	641-95-92	Хартија и картон зајакнати (со метална влошка или предиво)	ЛБО	ЛВ
202	641-95-94	Хартија и картон обложени со графит	ЛБО	ЛВ
272	651-61-50	Конец синтетички за индустријата	Д	ГДК
273	651-61-90	Предива од синтетички бескрајни влакна, други	Д	ГДК
274	651-62-10	Монофил (вештачка слама) од синтетички влакна	Д	ГДК
275	651-62-50	Катгут имитација од синтетичко предиво, нестерилен	Д	ГДК
278	651-64-10	Предиво од непрекинати најлон и перлон влакна	Д	ГДК
279	651-64-50	Конец од непрекинати синтетички влакна за индустријата	Д	ГДК
280	651-64-90	Предиво од други непрекинати синтетички влакна	Д	ГДК
281	651-65-10	Конец од непрекинати најлон и перлон влакна	Д	ГДК
282	651-65-90	Конец од непрекинати синтетички влакна, друг	Д	ГДК
284	651-71-20	Предиво од бескрајни ацетат влакна	Д	ГДК
285	651-71-30	Предиво од бескрајни други вештачки влакна	Д	ГДК
286	651-71-50	Конец од бескрајни вештачки влакна за индустријата	Д	ГДК
287	651-72-10	Монофил од вештачки влакна	Д	ГДК
289	651-73-10	Конец од бескрајни вештачки влакна	Д	ГДК
291	651-74-90	Предива од други вештачки непрекинати влакна	Д	ДК*
292	651-75-10	Конец од непрекинати вештачки влакна	Д	ГДК
714	678-40-10	Цевоводи хидроелектрични, зајакнати	РК*	ГДК
879	693-12-10	Јажиња бакрени голи	ЛБО*	ЛВ
882	693-13-10	Јажиња алуминиумски	ЛБО*	ЛВ
884	693-13-90	Кабли и плетени ленти од алуминиум, неизолирани	ЛБО*	ЛВ
918	695-21-10	Пили за дрво	ЛБО*	ГДК
Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди				
430	724-10-10	Телевизиски приемници	Д	ГДК
674	733-30-30	Вагон-приколки за автомобили (за станбена употреба)	ГДК	Д
Во секторот 8 — Разни готови производи				
285а	862-42-12	Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели и во боја) — за графичката индустрија	ЛБО*	ГДК
286	862-42-20	Рендген-филмови	РК*	ГДК
286а	862-42-21	Рендген-филмови двојно емулгирани во ролни, неприготвени за продажба	ЛБО*	ГДК
287	862-42-30	Кинематографска филмска лента неосветлена	РК*	ГДК
290а	862-44-12	Фотографски филмови или плочи неосветлени и неразвиени — за графичката индустрија	ЛБО*	ГДК
291а	862-45-12	Фотографски филмови и плочи осветлени и развиени — за графичката индустрија	ЛБО*	ГДК
332	891-20-90	Грамофонски плочи за снимање	ЛБО*	ГДК
343	891-43-10	Жици за музички инструменти	ГДК	ЛВ
456	895-95-20	Премачкувачи за ретуширање, гравирање, препарати за графика, офсет препарати	ЛБО*	ГДК
491	899-21-20	Преплетети од растителни материи	ГДК	ЛВ

3. Во секторот 0 — Производи за храна, редниот број 8 се менува и гласи:

Реден број	Шифра од Номенклатурата на СНТ	На именување	Тарифен број од Царинската тарифа	Форма на извозот	на увозот
1	2	3	4	5	6
„8	001-10-51	Јуници за гоеење од 6 до 12 месеци	01.02/46	Д	РК“.
	По редниот број 8 се додава нов реден број 8а, кој гласи:				
„8а	001-10-52	Јуници згоени над 6 месеци заклучно до 2 години	01.02/46	ЛБ	РК“.
	Редниот број 9 се менува и гласи:				
„9	001-10-61	Јунчиња за гоеење од 6 до 12 месеци	01.02/56	Д	РК“.
	По редниот број 9 се додава нов реден број 9а, кој гласи:				
„9а	001-10-62	Јунчиња згоени над 6 месеци заклучно до 2 години	01.02/56	ЛБ	РК“.
	Редниот број 10 се менува и гласи:				
„10	001-10-70	Телиња до заклучно 6 месеци	01.02/66	Д	РК“.
	По редниот број 386 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:				
„386а	054-84-31	Концентрат на савињски хмел	12.06	ЛБ	РК
386б	054-84-32	Концентрат на бачки хмел	12.06	ЛБ	РК
386в	054-84-33	Концентрат на друг хмел	12.06	ЛБ	РК“.
	По редниот број 394 се додава нов реден број 394а, кој гласи:				
„394а	055-10-90	Друг сушен зеленчук (морков, магдонос, целер и сл.)	07.04/5	ЛБ	ЛБ“.

4. Во секторот 1 — Пијачки и тутун, по редниот број 40 се додава нов реден број 40а, кој гласи:

„40а	112-40-95	Концентрирани екстракти и есенции за правење алкохолни пијачки	22.09/96 33.04/1	ЛБ	ГДК“.
------	-----------	--	---------------------	----	-------

5. Во секторот 2 — Сурови материји нејастиви освен горивото, редниот број 271 се менува и гласи:

„271	266-21-11	Влакна синтетички од определена должина, освен влакното синтетичко polyester	56.01/1	ЛБ	ДК“.
	По редниот број 271 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:				
„271а	266-21-12	Влакна синтетички polyester	56.01/1	ЛБ	ГДК
271б	266-21-13	Други синтетички влакна, освен полиакрилни и полиамидни	56.01/1	ЛБ	ГДК“.
	Редниот број 272 се менува и гласи:				
„272	266-22-11	Влакна синтетички несечени во кабли, освен polyester	56.02	ЛБ	ДК“.
	По редниот број 272 се додава нов реден број 272а, кој гласи:				
„272а	266-22-12	Влакна синтетички polyester несечени во кабли	56.02	ЛБ	ГДК“.
	Редниот број 273 се менува и гласи:				
„273	266-23-11	Влакна синтетички, од определена должина влачени или чешлани, освен polyester	56.04/1а, б	ЛБ	ДК“.
	По редниот број 273 се додава нов реден број 273а, кој гласи:				
„273а	266-23-12	Влакна синтетички, од определена должина влачени или чешлани, polyester	56.04/1а, б	ЛБ	ГДК“.
	Редниот број 591 се менува и гласи:				
„591	292-91-41	Екстракт од дабов мов	13.03/2	ЛБ	ЛБ“.
	По редниот број 591 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:				
„591а	292-91-45	Екстракт на савињски хмел	13.03/2	ЛБ	ЛБ
591б	292-91-46	Екстракт на бачки хмел	13.03/2	ЛБ	ЛБ
591в	292-91-47	Екстракт на друг хмел	13.03/2	ЛБ	ЛБ“.

6. Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и сродни производи, редниот број 19 се менува и гласи:

„19	321-80-91	Кокс од гасарници	27.04/1г	ЛБ	ЛБ“.
	По редниот број 19 се додава нов реден број 19а, кој гласи:				
„19а	321-80-92	Кокс друг и брикети од кокс	27.04/3	ЛБ	РК“.

7. Во секторот 5 — Хемиски производи, по редниот број 6 се додава нов реден број 6а, кој гласи:

„6а	512-12-93	Етил бензол и кумол	29.01/2ф	ЛБ	ЛБ“.
	По редниот број 71 се додава нов реден број 71а, кој гласи:				
„71а	512-51-57	Монохлор-оцетна киселина	29.14/16	ЛБ	ЛБ“.

1	2	3	4	5	6	
„130	Редниот број 130 се менува и гласи: 512-79-11	Изоцијаниди за полиуретански пени	29.30	ЛБ	ЛБ“.	
„130a	По редниот број 130 се додава нов реден број 130a, кој гласи: 512-79-19	Азиди на карбоксилна киселина, изоцијаниди други	29.30	ЛБ	ГДК“.	
„146	Редниот број 146 се менува и гласи: 512-86-91	Аминосулфамиди CD-3	29.36/2	ЛБ	ЛБ“.	
„146a	По редниот број 146 се додава нов реден број 146a, кој гласи: 512-86-99	Сулфамиди други	29.36/2	ЛБ	ГДК“.	
„168	Редниот број 168 се менува и гласи: 513-24-11	Силициум монокристал	28.04/4г 1	ЛБ	ЛБ“.	
„168a	По редниот број 168 се додава нов реден број 168a, кој гласи: 513-24-19	Силициум друг	28.04/4г 2	ЛБ	РК“.	
„228	Редниот број 228 се менува и гласи: 513-51-11	Цинков оксид активен	28.19/1	ЛБ	ЛБ“.	
„228a	По редниот број 228 се додава нов реден број 228a, кој гласи: 513-51-19	Цинков оксид друг	28.19/1	ЛБ	ЛБО“.	
„255	Редниот број 255 се менува и гласи: 514-11-11	Магнезиум-флуорид	28.29/1в	ЛБ	ЛБ“.	
„255a	По редниот број 255 се додава нов реден број 255a, кој гласи: 514-11-19	Флуориди други	28.29/1в	ЛБ	ГДК“.	
„261a	По редниот број 261 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 514-12-52	Бариум хлорид анхидриран	28.30/1з	ЛБ	ЛБ	
261б	514-12-53	Стронциум хлорид	28.30/1м	ЛБ	ЛБ“.	
„307	Редниот број 307 се менува и гласи: 514-25-51	Натриум нитрит	28.39/1	ЛБ	ЛБ“.	
„307a	По редниот број 307 се додава нов реден број 307a, кој гласи: 514-25-59	Нитрити други	28.39/1	ЛБ	ГДК“.	
„325	Редниот број 325 се менува и гласи: 514-31-91	Натриум цијанид	28.43/3	ЛБ	ЛБ“.	
„325a	По редниот број 325 се додава нов реден број 325a, кој гласи: 514-31-99	Цијаниди метални други	28.43/4, 5, 6, 7, 8	ЛБ	ГДК“.	
„595	Редниот број 595 се менува и гласи: 581-10-11	Полиестри за полиуретански пени	39.01/3	ЛБ	ЛБ“.	
„595a	По редниот број 595 се додава нов реден број 595a, кој гласи: 581-10-19	— во емулзија или раствор, други	39.01/1е, 2д, 4, 5, 8	ЛБ	ГДК“.	
„597a	По редниот број 597 се додава нов реден број 597a, кој гласи: 581-10-40	— за лакови	39.01/2б, 1б	ЛБ	ГДК“.	
„706	Редниот број 706 се менува и гласи: 599-99-21	Фенилбетанафтиламин	38.19/1њ	ЛБ	ЛБО“.	
„706a	По редниот број 706 се додава нов реден број 706a, кој гласи: 599-99-29	Антиоксиданти за гума, други	38.19/1њ	ЛБ	ГДК“.	
„210	8. Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот, редниот број 210 се менува и гласи: 642-11-20		Кутии од бранест картон — за индустријата на дрво	48.16/2	ЛБ	ЛБ“.
„210a	По редниот број 210 се додава нов реден број 210a, кој гласи: 642-11-29	Кутии од картон други	48.16/2	ЛБ	ГДК“.	
„271	Редниот број 271 се менува и гласи: 651-61-11	Најлон и перлон предива полиамид 66 филамент	51.01/1а	ЛБ	ГДК“.	
„271a	По редниот број 271 се додава нов реден број 271a, кој гласи: 651-61-19	Најлон и перлон предива други	51.01/1а	ЛБ	Д“.	
„921a	По редниот број 921 се додава нов реден број 921a, кој гласи: 695-21-91	Ножеви и листови за пили во дрвната индустрија и шумарството	82.02/1а, б	ЛБ	ГДК“.	
„937	Редниот број 937 се менува и гласи: 695-23-91	Рачен алат и прибор друг во дрвната индустрија и шумарството	82.04/6	ЛБ	ГДК“.	

1	2	3	4	5	6
По редниот број 937 се додава нов реден број 937а, кој гласи:					
„937а	695-23-92	Рачен алат и прибор друг	82.04/6	ЛБ	ЛБО**.
По редниот број 943 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:					
„943а	695-24-70	Матрици за извлекување жица	82.05/1д	ЛБ	ГДК
943б	695-24-80	Друг алат за машини алатлики од тврди метали (дупчење, пресување, штанцување и сл.)	82.05/1б, е	ЛБ	ГДК“.
9. Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди, по редниот број 178 се додава нов реден број 178а, кој гласи:					
„178а	717-20-19	Делови на машини за штавење кожа — за замена	84.42/1	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 179 се додава нов реден број 179а, кој гласи:					
„179а	717-20-29	Делови на машини за преработка на кожа — за замена	84.42/2	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 180 се додава нов реден број 180а, кој гласи:					
„180а	717-20-39	Делови на машини за изработка на обувки (освен шивачки машини) — за замена	84.42/3	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 188 се додава нов реден број 188а, кој гласи:					
„188а	717-30-91	Делови на чевларски машини — за замена	84.41	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 196 се додава нов реден број 196а, кој гласи:					
„196а	718-22-21	Матрици за слагачки машини	84.34/56	ЛБ	ЛБ“.
Редниот број 213 се менува и гласи:					
„213	718-42-31	Чекани за набивање патишта	84.23/5	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 213 се додава нов реден број 213а, кој гласи:					
„213а	718-42-35	Машини за набивање — вибратори и слично	84.23/5	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 223 се додава нов реден број 223а, кој гласи:					
„223а	718-51-50	Машини и уреди за обликување и производство на градежни материјали	84.56/4, 5	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 284 се додава нов реден број 284а, кој гласи:					
„284а	719-51-50	Машини за цепање и сечење неметали	84.46/5	ЛБ	ГДК“.
Редниот број 312 се менува и гласи:					
„312	719-54-31	Делови и прибор за машини за обработка на дрво	84.48/1	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 312 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:					
„312а	719-54-32	Делови и прибор за машини за обработка на дрво — за замена	84.48/1	ЛБ	ЛБ
312б	719-54-33	Делови и прибор за машини за обработка на плута	84.48/1	ЛБ	ГДК
312в	719-54-34	Делови и прибор за машини за обработка на пластични маси	84.48/1	ЛБ	ГДК“.
Редниот број 362 се менува и гласи:					
„362	719-91-41	Модели за одливки за изработка на обувки од пластични маси или каучук	84.60/1, 2	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 362 се додава нов реден број 362а, кој гласи:					
„362а	719-91-42	Модели за одливки на пластични маси	84.60/1, 2	ЛБ	ГДК“.
Редниот број 440 се менува и гласи:					
„440	724-91-40	Телефонски и телеграфски центри	85.13/1а, б, 5	ЛБ	Д“.
Редните броеви 453 и 454 се менуваат и гласат:					
„453	725-02-10	Машини за перење и сушење долна облека	84.40/2а, б	ЛБ	ГДК
454	725-02-50	Машини за перење и сушење долна облека некомплетни (за монтажа)	84.40/2а, б	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 454 се додава нов реден број 454а, кој гласи:					
„454а	725-02-90	Делови за машини за перење и сушење на долна облека	84.40/2а, б	ЛБ	ГДК“.
Редниот број 504 се менува и гласи:					
„504	729-20-91	Електроди за сијалици	85.20/2	ЛБ	ЛБ“.
По редниот број 504 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:					
„504а	729-20-92	Спирали за сијалици	85.20/2	ЛБ	ЛБ
504б	729-20-99	Делови за сијалици (освен стаклени), други	85.20/3, 4, 5, 6	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 555б се додава нов реден број 555в, кој гласи:					
„555в	729-96-13	Јаглено-графитни четчиња	85.24/3	ЛБ	ГДК“.
10. Во секторот 8 — Разни готови производи, по редниот број 215 се додава нов реден број 215а, кој гласи:					
„215а	861-69-92	Машини за копирање и фото-копирни апарати	90.10/3	ЛБ	ГДК“.

1	2	3	4	5	6
По редниот број 224 се додава нов реден број 224а, кој гласи:					
„224а	861-72-40	Апарати за психотехника	90.18/2	ЛБ	ГДК.“
Редните броеви 391 и 391а се менуваат и гласат:					
„391	893-00-91	Филтри за копирање филмови во боја	39.07/12	ЛБ	ЛБ
391а	893-00-98	Производи од пластични маси за употреба за здравствени цели	39.07/7	ЛБ	ЛБ**“.
По редниот број 391а се додава нов реден број 391б, кој гласи:					
„391б	893-00-99	Изработки од пластични маси, други	39.07/12	ЛБ	ГДК“.
По редниот број 417 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:					
„417а	894-25-20	Вештачки елки	97.05/1	ЛБ	ГДК
417б	894-25-50	Карневалски предмети (маски и сл.)	97.05/3	ЛБ	ГДК“.

11. Право на увоз на делови и прибор за машини — за замена од оваа одлука по режимот ЛБ имаат само работните организации што ги увезуваат тие делови и прибор за замена на дотраени делови на машини, што ги сочинуваат нивните основни средства.

12. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 13/68 и 11/69) се вршат следните измени и дополненија:

1) во точката 2 став 1 втората реченица се менува и гласи:

„Со овој договор се утврдуваат обемот на увозот усогласен со домашното производство и потрошувачката, регионалните правци на увозот — водејќи сметка за склучените трговски и други меѓудржавни спогодби, — структурата и динамиката на увозот, начинот и организацијата на увозот и другите елементи неопходни за извршувањето на договорот.“

Во истата точка ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1“.

Досегашниот став 5 станува став 4 и по него се додаваат три нови става, кои гласат:

„Ако работните организации внатре во Сојузната стопанска комора не постигнат договор во рамките на групацијата, за што Сојузната стопанска комора му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, ќе ги определи условите и начинот на распределбата на износот на девизите за увоз на производи во смисла на ставот 1 од оваа точка.“

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по потреба, во спогодба со Сојузната стопанска комора, да го определи рокот за постигање на договорот од ставот 1 на оваа точка. Ако работните организации во оставениот рок не постигнат договор, распределбата на износот на девизите ќе се изврши по постапката од ставот 5 на оваа точка.

Ако во текот на годината се измени режимот на увозот на одделни производи од ставот 1 на оваа точка, работните организации се должни за увозот на тие производи да постигнат договор во рок од три месеци од денот на извршената измена на режимот на увозот на тие производи. Ако работните организации во тој рок не постигнат договор, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а врз основа на извештајот од Сојузната стопанска комора, ќе ги определи условите и начинот на распределбата на износот на девизите за увоз на односните производи во смисла на ставот 1 од оваа точка.“

2) во точката 2а зборовите: „со Сојузниот секретаријат за финансии“ се заменуваат со зборовите: „со Сојузниот секретаријат за стопанство“.

13. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на работите што се склучуваат и ѝ се пријавуваат на банката од 1 јануари 1970 година.

Р. п. бр. 188.

24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

695.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1970 ГОДИНА

1. На производствените работни организации (во понатамошниот текст: работните организации) што ги исполнуваат условите од оваа одлука може за 1970 година, покрај износот на глобалната девизна квота врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), да им се определи посебен износ на глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, а во рамките на износот што за одделни временски периоди го определува Сојузниот извршен совет.

2. Посебен износ на глобалната девизна квота може да ѝ се определи на онаа работна организација која со зголемен увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота. Ќе го зголеми девизниот прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа под услов:

1) зголемениот девизен прилив во 1970 година да го остварува со извоз на производи од сопствено производство;

2) зголемениот девизен прилив во 1970 година да го остварува за 10% — во однос на остварениот девизен прилив во 1969 година, и тоа без користење на посебниот износ на глобалната девизна квота според оваа одлука. Во остварениот девизен прилив во 1969 година не се засметува зголемениот девизен прилив што е остварен со определувањето на дополнителниот износ на глобалната девизна квота врз основа на Одлуката за определување дополнителен износ на глобалната девизна квота на определените

производствени работни организации за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/69);

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2 на овој став, со зголемување на извозот на стоки од сопствено производство да остварува нето девизен прилив поголем од определениот посебен износ на глобалната девизна квота според оваа одлука.

3. При определувањето на посебниот износ на глобалната девизна квота првенство ќе имаат оние работни организации што во поголема мера ќе го зголемат девизниот прилив — во однос на посебниот износ на глобалната девизна квота што го бараат, во смисла на оваа одлука, за реализација на тој зголемен девизен прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Работните организации можат договорно заеднички да бараат определување на посебниот износ на глобалната девизна квота и да преземаат обврски во смисла на оваа одлука (во понатамошниот текст: група работни организации).

5. На работните организации односно на група работни организации што во смисла на точката 2 од оваа одлука преземаат обврска дека зголемениот девизен прилив во 1970 година ќе биде најмалку за 40% поголем од посебниот износ на глобалната девизна квота што го бараат за реализација на тој зголемен девизен прилив, им се определува посебен износ на глобалната девизна квота според оваа одлука во рок од 15 дена од денот на поднесеното барање.

6. Решението за определувањето на посебниот износ на глобалната девизна квота според оваа одлука го донесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

7. На работната организација односно на групата работни организации може да ѝ се определи посебен износ на глобалната девизна квота во смисла на оваа одлука, само ако кон поднесеното барање приложи гаранција од овластената банка дека банката од својот кредитен фонд во девизи ќе го покрие оној дел на неостварениот девизен прилив за кој работната организација односно групата работни организации се обврзала дека во целост ќе го оствари во 1970 година.

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 на оваа одлука не влегува во основицата за утврдување на вкупниот износ на девизите во смисла на точката 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година.

9. Посебниот износ на глобалната девизна квота не може, во смисла на оваа одлука, да ѝ се определи на онаа работна организација на која ѝ е определен дополнителен износ на глобалната девизна квота врз основа на Одлуката за определување дополнителен износ на глобалната девизна квота на определените производствени работни организации за 1969 година, а која не ги исполнила обврските преземени според таа одлука.

10. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го определува, по потреба, начинот на поднесувањето на барањето од точ. 5 и 6 на оваа одлука и документацијата што се прилага кон тоа барање.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 189

24 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

696.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Во смисла на точката 1 од Одлуката за условите за доделување посебен износ на глобалната девизна квота за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69), се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота, и тоа:

1) за распределба во I квартал на 1970 година — од 50,000.000 динари;

2) за распределба во II квартал на 1970 година — од 50,000.000 динари.

2. Барањето за определување на посебниот износ за глобалната девизна квота заинтересираните работни организации се должни да го поднесат најдоцна до 15 март 1970 година — за средствата утврдени во I квартал, а до 15 јуни 1970 година — за средствата утврдени во II квартал.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен да донесе решенија за определувањето на посебниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука во рок од 15 дена по истекот на односниот квартал, придржувајќи се кон критериумите од точ. 2, 3 и 5 на Одлуката за условите за доделување посебен износ на глобалната девизна квота за 1970 година.

4. На работните организации од точката 5 на Одлуката за условите за доделување посебен износ на глобалната девизна квота за 1970 година, им се определува посебен износ на глобалната девизна квота во границите на износот од точката 1 на оваа одлука, независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 190

24 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

697.

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69) во точката 12 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1970 година дојде до промена во начинот на плаќањето помеѓу Југославија и определена земја, во поглед утврдувањето на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја ќе се постапи според одредбите на ст. 1 до 3 од оваа точка.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 193
24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

698.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), во точката 14 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1970 година дојде до промена во начинот на плаќањето помеѓу Југославија и определена земја, во поглед утврдувањето на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја ќе се постапи според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 191
24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

699.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ВО 1969 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1969 година да користат кредити во странство и да бидат гарантни по кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“,

бр. 18/69) во точката 10 по одредбата под 6 се додава нова одредба под 6а, која гласи:

„6а) на кредитите што се користат во странство за набавка на опрема според Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69);“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 199
19 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

700.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и чл. 16 и 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА СВИНСКАТА МАСТ, СВЕЖАТА СЛАНИНА И САЛОТО

1. Производителските работни организации можат своите продавни цени за долу наведените производи да ги формираат до следните износи:

1) маст свинска:	Дин/kg
а) во бурила и сандаци	6,50
б) пакувана по 1/2 и 1 килограм	6,80
2) свежа свинска сланина	4,50
3) свинско сало	5,50

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразбираат за 1 килограм нето, како продавни цени на производителот франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот или франко натоварено во камион, вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето — амбалажата, со тоа што бурилата ѝ се враќаат на производителската работна организација на нејзин товар.

2. Работните организации што се занимаваат со промет на маст, свежа сланина и сало можат за покривање на своите трошоци на трговијата во прометот на тие производи да засметуваат вкупна маржа до 0,80 динари за 1 kg.

Маржата од ставот 1 на оваа точка се однесува на свинската маст, свежата сланина и салото, како од домашно производство така и од увоз.

Маржата од ставот 1 на оваа точка претставува вкупен износ, така што од него да ги покриваат своите трошоци на трговијата во прометот работните организации што вршат промет на големо и на мало на свинска маст, свежа сланина и сало од увоз и од домашно производство.

Работните организации од ставот 3 на оваа точка се должни во своите фактури за продажбата на свинска маст, свежа сланина и сало посебно да го искажат износот на маржата што го засметале.

3. Маржата од точката 2 на оваа одлука не содржи данок на промет на стоки на мало.

Маржата се додава врз набавната цена на производот.

Како набавна цена на производот, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена зголемена за зависните трошоци.

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците на транспортот од добавувачот до складот на купувачот, вклучувајќи ги и трошоците за истовар, како и трошоците за осигурување на стоките во транспорт.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да се применуваат одредбите на прописите што се во спротивност со одредбите на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 202
24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

701.

Врз основа на членот 21 став 1, во врска со ставот 4 и членот 13 став 3 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ЗА СТАНАРИНИ

1. Се утврдува дека постојат услови за задржување на станарините на нивото затечено на 31 декември 1969 година, како мерка на непосредна општествена контрола на цените. Станарините што носителите на станарското право ги плаќаат врз основа на договорите за користење на стан не можат да се зголемуваат над износите на станарината за декември 1969 година.

2. Согласно одредбата на точката 1 од оваа одлука, општините ќе пропишат задржување на станарините на затечено ниво како мерка на непосредна општествена контрола на цените и ќе се грижат за нејзиното спроведување.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 201
24 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

702.

Врз основа на членот 40 став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67 и 32/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ШТО ПРЕТСТАВУВААТ НАДОМЕСТОК НА ФАКТИЧНИ ТРОШОЦИ

1. Во Одлуката за паричните примања што претставуваат надоместок на фактични трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64 и 14/67) во точката 2 по одредбата под 5 се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„5а) надоместокот за време на воена служба во Југословенската народна армија и во територијал-

ната одбрана на лицата во резервниот состав што не се во работен однос;

5б) разликата помеѓу височината на платата според чинот односно класата и височината на личниот доход, пензијата и сл., што за време на воената служба им припаѓа на резервните подофицири, офицери и воени службеници;“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 200
19 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

703.

Врз основа на членот 66а став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ИМААТ КАРАКТЕР НА ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 58 НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Одлуката за определување на работите што имаат карактер на должностите од членот 58 на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68) по точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Одлука за престанак на службата во смисла на членот 61 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување за лицата што работат на работите од точката 1 под 1 на оваа одлука донесува, согласно членот 25 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/64 и 15/68), органот определен со републички пропис, а за лицата од точката 1 под 2 и 3 на оваа одлука — старешината надлежен за назначување односно за примање на работа.“

2. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 198
19 декември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

704.

Врз основа на членот 26 од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68, 24/68, 48/68 и 42/69), во согласност со Сојузниот извршен совет, сојузниот секретар за финансии издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПИТЕ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

1. Во Наредбата за стопите на издвојувањето за резервниот фонд на стопанските организации од оп-

ределени дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/69) во точката 1 првата реченица се менува на гласи: „Стопанските организации за производство на шеќер (шеќерани) се должни почнувајќи од 1968 година, а стопанските организации за производство на природно вино и ракија почнувајќи од 1969 година, да издвојуваат во резервниот фонд, во смисла на членот 25 од Законот за средствата на работните организации, 2% од обртните средства со кои располагаат во годината за која се врши распределбата на доходот.“

Во точката 2 зборовите: „под 2“ се заменуваат со зборовите: „под 3“, а на крајот се додаваат зборовите: „и стопанските организации за производство на природно вино и ракија“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-16541/1
25 декември 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

705.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68) и членот 32 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествени фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68) во точката 5 под а) на крајот на одредбата под 39 зборовите: „и 45/68“ се заменуваат со записка и зборовите: „45/68, 55/68 и 50/69“; а на крајот на ставот 2 од одредбата под 44 зборовите: „и 48/68“ се заменуваат со записка и зборовите: „48/68 и 11/69“.

Во одредбата под 61 на крајот на ставот 4 зборовите: „29/68“ се заменуваат со зборовите: „29/68, 6/69, 15/69, 21/69 и 53/69“.

2. Точката 9 се менува и гласи:

„9. Приходите на органите на управата се уплатуваат во корист на посебната партија:

106) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата.

На сметката бр. 845 се уплатуваат приходите на органите на управата што им припаѓаат на буџетите на соодветните општествено-политички заедници, како и отстапените приходи на органите на управата што во целост или делумно им се отстапуваат на органите на управата во смисла на членот 22 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.“

3. Во точката 21 одредбата под 133 се брише.

4. Во точката 34 одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:

а) на секој 6, 16, 25 и 28 ден во месецот:

1) органите на управата и царинарниците од индивидуалните партии на сметката бр. 845;

2) Службата на општественото книговодство од проодните сметки во рамките на основните сметки бр. 840 и 842;

б) на секој 8, 18, 27 и последен ден во месецот:

Службата на општественото книговодство од збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 840;

в) на секој 9, 19 и 28 ден во месецот:

Службата на општественото книговодство од збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 842;“.

Во оваа точка одредбата под в) станува одредба под г), а одредбата под г) станува одредба под д).

Во одредбата под д), која станува одредба под ф), во петтиот ред бројот: „100“ се заменува со бројот: „1000“, во шестиот ред бројот: „300“ се заменува со бројот: „3000“, а во шестиот и седмиот ред зборовите: „понеделник и среда“ се заменуваат со зборовите: „ден на празнењето“.

5. Во точката 35 став 1 во вториот ред бројот: „1968“ се заменува со бројот: „1969“, во третиот ред бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“, а на крајот зборовите: „54/67, 7/68, 25/68 и 35/68“ се заменуваат со бројот: „55/68“. Во ставот 2 во петтиот ред бројот: „1968“ се заменува со бројот: „1969“, во петтиот ред бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“, а во шестиот ред бројот: „1968“ се заменува со бројот: „1969“. Во ставот 3 бројот: „1968“ се заменува со бројот: „1969“.

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

Бр. 5-15855
10 декември 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

706.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68 и 40/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот савод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 52/69 и 55/69) во точката 1 одредбите под 93, 94 и 95 се менуваат и гласат:

„93) 054-50-50	зелка и кељ, свежи во износ од 1,00 динар за 1 килограм;	07.01/3д
94) 054-50-91	карфиол, свеж во износ од 2,00 динари за 1 килограм;	07.01/3
95) 054-50-99	друг зеленчук (салата) во износ од 3,00 динари за 1 килограм;“	07.01/3

а одредбата под 42 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-424/1

24 декември 1969 година

Белград

Директор на Сојузниот
завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за дополнење на Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоеење, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/69, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ И ГОЕЊЕ

Во точка 1 наместо: „РК-Р2“ треба да стои: „РК-Е2“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 26 декември 1969 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА КОСТАРИКА

I

Се назначува

Воислав Чоловиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико и досегашен извонреден пратеник и ополномоштен министер во Републиката Костарика, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката Костарика, со седиште во Мексико.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 245

15 декември 1969 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар: Војаѓић Шуѓра Јусуф;
разводник: Шкорпунт Драге Петар;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водниците — стажисти: Остојић Милована Марко, Васовић Драгише Срболоуб;

десетари: Абрахам Имре Имре, Аћимов Иштвана Шимон, Аџић Вукосава Светозар, Анастасов Илије Киро, Анђел Светозара Ђорђе, Антески Војча Цветан, Антонић Мирка Рајко, Антовић Јована Андрија, Арсић Спасоја Драган, Авшић Франца Јанез, Азарић Николе Рајко, Бабић Радована Драги, Бадрџица Боровоја Блажа, Бајрић Ибрахима Наџиф, Бакал Луке Будимир, Бакић Стевана Петар, Баришић Антона Мија, Башић Смаила Омер, Бели Ваца Војислав, Бишкип Владе Златко, Бјелац Љубомира Никола, Бјелић Гојка Бошко, Богичевић Милорада Зоран, Богосављевић Бошка Драган, Бојација Галупија Аљадин, Бонић Ива Мато, Божичевић Миле Златко, Булатовић Вукосава Милош, Бузацић Мухиба Етхем, Црнадак Радована Ратко, Црногорац Душана Јово, Цветић Драгољуба Милош, Цветковић Миодрага Ратимир, Цветковић Војислава Славоко, Цветковски Стојана Стојан, Чајев Петра Илија, Черчевић Антона Антон, Черне Милана Франц, Ѓирковић Илије Александар, Ѓурић Ибрахима Енис, Дедовић Касима Сулејман, Дмитровић Драгана Бранко, Драгичевић Љубивоја Добривој, Драгичевић Клемент Марко, Дрџан Станка Мирослав, Дурмић Хада Абдулах, Дворски Ђерђа Ђерђ, Ђокић Миљка Видоје, Ђоковић Сретена Борисав, Ђорђевић Властимира Драган, Ђорђевић Андреја Златомир, Ђорђевијевски Слава Перо, Ђорговски Станета Исак, Ѓуларовић Салиха Махмут, Ѓуловић Расима Садик, Ѓурић Живомира Божидар, Евтимов Косте Јован, Ефтимовски Ристов Крсто, Фаркаш Јаноша Имре, Фазлизовски Фазлије Расим, Фехер Франца Иван, Филиповић Мате Јурко, Филиповић Ивана Нико, Франчина Драгутина Жељко, Франулић Антона Ленко, Франковић Марка Антон, Ѓабрић Антуна Иван, Гајдобрански Марк Александар, Галоња Бранка Стеван, Гавриловић Душана Дражмир, Георгијев Петров Киро, Гласенички Филипа Франц, Глигоријевић Мирка Милан, Голић Драгомира Владо, Голубовић Доминика Алојз, Гортнар Франца Маријан, Грковић Милутина Мирослав, Грујић Светозара Јован, Грујић Драгутина Милован, Грујић Миленка Светолик, Хабунек Драгутина Стјепан, Хајдархоџић Суље Изудин, Харак Стевана Франа, Хаткић Смаила Ахмет, Хосу Јосипа Драго, Хубић Хајде Хусеин, Хусејиновић Хашима Сулејман, Ибрић Хазина Разим, Илић Велимира Слободан, Исајловић Живадин Живорад, Исени Јакупа Гафур, Иванчић Станка Борис, Иванов Доне Стојне, Ивановић Светислава Бранко, Јанков Стојана Ангел, Јанковић Радослава Слободан, Јеремић Милорада Драган, Јојовић Милутина Миливоје, Јовановић Бранка Драгиша, Јовановић Филипа Јован, Јовичић Јордана Раденко, Јовић Ђорђа Тодор;

Јурић Маринка Стипе, Јусић Смаила Хајрудин, Качавенда Душана Милан, Кадрић Михаила Милорад, Кајганић Илије Милан, Каличанин Благоја Владета, Каралић Раде Георгије, Касап Душана

Ђуро, Кеџман Милана Милутин, Кеџман Пантелије Неђо, Кекез Антуна Антун, Келечих Драгута Зо-
сип, Келековић Славка Иван, Киш Фране Алек-
сандар, Кладић Омера Мухамед, Кнез Марка Иван,
Кнежевић Николе Драго, Кнежевић Петра Мило-
слав, Којадиновић Милосава Златимир, Колаковић
Љубише Миливоје, Коп Иван Венчеслав, Кордић
Боривоја Ђорђе, Костић Владе Златко, Кошарац
Рајка Нико, Ковачевић Стјепана Стјепан, Ковилов-
ски Милана Видак, Козамерник Јожа Јоже, Краљ
Марије Франц, Краљ Јанеза Милан, Краљић Анке
Славко, Кришановић Траила Драги, Кривичић Вје-
кослава Драго, Кривокућа Бошка Радослав, Кр-
њајић Јосипа Стипо, Кроло Иван Никола, Кукец
Мате Крешимир, Куковец Андрије Вилим, Кукрић
Ранка Панта, Кулен Сејде Вејсил, Кузмановић Мла-
дена Војин, Лацковић Младена Остоја, Лацковић
Јуре Златко, Лаловић Гаврила Драгољуб, Лаловић
Петра Милан, Лапановић Марка Павле, Ласло Фране
Јене, Латиновић Вељка Милан, Лазар Алојза Алојз,
Лазар Стјепана Иван, Лазаревић Илије Радосав, Ла-
зић Светозара Владимир, Лемич Антуна Јосип, Ле-
пеј Желимира Винко, Јулић Фране Франьо, Мајсец
Ивана Стјепан, Мајсторчевски Страша Јованче, Ма-
ксимовић Митра Милован, Малић Садица Јакуп,
Малинчић Живана Милорад, Манић Ранка Петар,
Марин Сретка Бошко, Маринковић Будимира Дра-
гоје, Маркановић Јозе Никола, Марковић Саве Иван,
Марковић Радосава Станимир, Матевски Јована Сто-
јан, Матић Крсте Бојан, Медер Фране Мијо, Мићић
Марка Вукашин, Михајлов Николе Герги, Мијајло-
вић Лепомира Бранимир, Мијалковић Милосава
Радисав, Миладиновић Богомира Саво, Миленковић
Ђорђа Голуб, Милетић Иван Љубиша, Милојевић
Радована Десимир, Милорадовић Живојина Слобо-
дан, Милошевић Раде Милан, Миловић Ивана До-
бривоје, Миљковић Раде Драган, Милић Радоја
Томислав, Млинарић Франца Франц, Морина Рама-
дана Исмет, Мрачић Ђуре Мато, Мрзликар Франца
Џирил, Мујазиновић Вамила Осман, Николић Алек-
сандра Миодраг, Николов Николова Саво, Његовец
Стјепана Јурај, Обрадовић Станимира Душан, Обрул
Франца Мартин, Обућина Милана Миланко, Опару-
шић Светислава Ђорђе, Ороз Анте Иво, Панић Пе-
тра Слободан, Панков Славка Бранко, Пантелић
Момчила Богдан, Павићевић Милорада Милосав,
Павловић Бранка Александар, Печар Адолфа Бог-
дан, Пејак Милана Гојко, Пејчиновић Бориса Мар-
ко, Пејић Велисава Драгољуб, Пејовић Раде Драги-
ша, Перовић Драгомира Милан, Пешић Љубисава
Милорад, Петковић Добросава Слободан, Петровић
Миливоја Слободан, Пилипић Милутина Звонимир,
Поповић Боре Перица, Поповски Јована Слободан,
Пухало Јове Душан, Пург Виктор Антон, Пуст
Ђорђа Јожеф, Радак Жарка Љубомир, Радивојевић
Радосава Душан, Радојковић Милије Радомир, Ра-
досављевић Добривоја Радосав, Радосевић Ђуре
Миљкан, Радовановић Марка Милан, Рајачић Ми-
лана Владимир, Рајлић Михајла Славко, Ракић Ми-
лана Живорад, Рашић Благоја Звонимир, Реџеџи
Халила Зефир, Ристић Владимира Мирослав, Рис-
товић Драгослава Радомир, Ромић Бартула Иван,
Розман Павла Конрад, Сабо Мехе Шериф, Салопек
Анке Јосип, Самарџић Душана Ђорђе, Самарџић
Владисава Радован, Самарџија Мате Никола, Савић
Драгише Мирко, Сегедин Јанка Јанко;

Сергић Мате Анте, Смиљковић Вукоја Вукомир,
Сокић Станише Рајко, Станковић Бошка Вељко,
Станковски Караџија Зоран, Становић Петра Петар,
Стеванчевић Миодрага Милан, Стевановић Видосава
Радисав, Стојан Иван Иван, Стојановић Печа
Станко, Стојановски Радев Миодраг, Шабановић
Муле Абула, Шелебој Стјепана Стјепан, Шевић
Слободана Сретен, Шкорић Пере Бошко, Шобић
Душана Милан, Шулубурић Радојка Милан, Шупић
Омера Ибрахим, Таље Исмаила Шабан, Танасић Ми-
ливоја Срето, Танасковић Драгослава Бранислав,
Тијанић Немање Милорад, Тирнанић Радоја Мом-

чило, Томинац Мате Иван, Тупанчески Славен Јо-
ван, Вал Мирка Витал, Валентинчић Карела Валтер,
Васић Милана Слободан, Васић Миодрага Живо-
слав, Васиљевић Драгољуба Живота, Вејсели Фаика
Абедин, Величковић Светомира Драгиша, Вилај
Стјепана Станко, Вирав Михајла Илија, Влајковић
Десимира Предраг, Вранековић Петра Стјепан,
Вучајкић Јожефа Мартин, Вученовић Ратка Сло-
бодан, Вучићевић Радише Петар, Вучинић Живка
Миодраг, Вујановић Душана Љубиша, Вукадиновић
Петра Лакић, Вукашиновић Илије Миланко, Вук-
драговић Раде Милан, Вукичевић Јове Мито, Вук-
мировић Стеве Милан, Вукоја Стјепана Винко,
Зечири Салима Чамил, Жагрић Радоја Драган,
Зупанчић Алојза Ернест, Живковић Бошка Стеван;

разводници: Ађански Војина Лазар, Андрејић
Радомира Радивоје, Белосевић Драгана Бранко,
Бисако Зефа Августин, Божић Милана Стево, Бре-
кало Марка Јозо, Брлек Мирка Винко, Брукета
Мате Звонко, Бурић Доминика Франьо, Џекић
Радослава Боривоје, Џојић Вукашина Слободан,
Џворовић Добривоја Станко, Џенковски Трајчев
Стојан, Дрмић Тадоје Милан, Џамбић Николе Ду-
шан, Ђотуновић Животе Јован, Ђунић Милована
Милан, Флисар Виљема Милан, Хајдуковић Петра
Ђорђе, Ходоба Ђура Јелисеј, Игић Вучка Зоран,
Јахимовић Жарка Лука, Јањетовић Душана Милан,
Јурца Иван Јанез, Јурчић Николе Иван, Каповић
Милана Светислав, Кардовић Мухамеда Шефкет,
Кирић Фране Мишо, Киш Томе Томо, Корбер
Андреја Андреј, Крањер Фране Славко, Лаковић
Милоја Радомир, Југарец Јурја Јосип, Марић Сре-
тена Радивоје, Маркоски Ристе Љубе, Мартинковић
Николе Никола, Меглен Игнаца Јоже, Милијић
Обрада Бранибор Новак Јожефа Јанко, Оцепек
Драгутина Миран, Пантић Љубодрага Милован,
Павлачић Ивана Драго, Павлић Томе Франьо,
Петричевић Ђуре Драгутин, Пикњач Рахида Захид,
Рајић Радослава Славолуб, Ремшак Франца Франц,
Рибић Раденка Миомир, Ристић Момчила Љубиша,
Санталов Иван Матија, Савић Радивоја Слободан,
Сокић Воже Блашко, Спасић Милосава Вујица,
Стегњаја Сава Марко, Стојановић Милосава Ради-
ша, Тешовић Ранка Милосав, Турек Ленарда Јосип,
Уремовић Хамдије Сафет, Вишекруна Тодора
Марко, Вошњак Иван Иван, Вратарић Виде Славко,
Вучковић Воже Милан, Јулић Мартина Јоже;

војници: Адемовић Халита Алија, Адор Карла
Карло, Ајановић Асифа Синан, Андрић Драгослава
Миломир, Антонијевић Милована Радован, Арва
Јакима Ђуро, Агсталаш Антона Стипан, Атанасовски
Дане Златан, Авдија Аљима Њурикемал, Бановић
Фране Звонко, Баралић Властимира Радиша, Бар-
толовић Јосе Владимир, Баручкић Иве Илија,
Бећири Веља Фемија, Беќировић Саида Јусо, Брен-
дика Гавра Вукашин, Безбрадица Шпире Шпиро,
Влатник Франца Јоже, Војчић Суљмана Шефкет,
Бојић Марка Душан, Бољевић Васка Ратко, Бомбек
Петра Конрад, Бошковић Миодрага Миладин,
Бошњак Мехмеда Мустафа, Божић Живорада Мио-
драг, Бранковић Симке Данко, Бранковић Спасоја
Драган, Братковић Александра Франц, Бречко
Антун Станислав, Брекало Илије Винко, Еркић
Драгослава Димитрије, Еркић Бошка Недељко,
Брођанац Винка Франьо, Вубић Миле Недо, Булим-
башкић Ивана Марко, Бурсаћ Петра Славко, Џанзуги
Франца Јулиј, Центрих Јернеја Иван, Цветојевић
Стевана Стојан, Цвијановић Нике Лука, Цвијовић
Радоша Љубомир, Чалушић Јозе Драго, Чанади
Јожефа Шандор, Чапо Људевита Иван, Черни Ште-
фана Антон, Чолић Стјепана Драго, Чучковић Симе
Жарко, Ђорлука Василије Милорад, Дангубић
Матије Матија, Демири Нејаза Нејази, Дерковић
Беле Силард, Димов Павла Мито, Доловац Миленка
Радивој, Дорић Николе Сима, Драгутиновић Живана
Драгиша, Драгутиновић Момира Милорад, Дреновак
Здравка Петар, Дрљевић Мустафе Мухамед, Дуј-
ковић Александра Златан, Дука Шиме Изидор,

Дуковски Петар Климе, Дулка Ђерђа Ђерђ, Дураковић Мехе Мехмед, Ђерић Чедо Сретен, Ђокић Стојадина Чедомир, Ђорђевић Стаменка Благоје, Ђорђевић Предислава Слободан, Ђорђевић Јована Владимир, Ђурај Беље Гани, Ђурђевић Живорада Иван, Ђуровић Данила Радован, Ђегређија Анте Марко, Ђелзовић Хасе Рехик, Ђмини Веапа Рефет, Ђердеји Лајоша Лајош, Ђерлан Антона Антоп, Филипај Андрије Петар, Франов-Јурин Баре Шиме, Фулир Томе Иван, Гајнок Стјепана Стјепан, Галовић Фране Стјепан, Гардовић Будимира Драгослав, Гарић Илије Јуро.

Бр. 175

22 декември 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
669. Сојузен буџет за 1970 година — — — — —	1449
670. Закон за извршување на сојузниот буџет за 1970 година — — — — —	1477
671. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — — —	1479
672. Закон за дополнение на Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на основните шумски комуникации — — — — —	1479
673. Закон за измени и дополненија на Законот за книговодството на работните организации — — — — —	1480
674. Закон за дополнение на Законот за каматните стопи на фондовите во стопанството — — — — —	1481
675. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет — — — — —	1481
676. Закон за измена и дополнение на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните — — — — —	1482
677. Закон за дополнение на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните — — — — —	1482
678. Закон за дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	1483
679. Закон за измена и дополнение на Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	1483
680. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за инвалидското осигурување — — — — —	1484
681. Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — — —	1488
682. Закон за измени на Основниот закон за посебните услови за здобивање со пензија на работниците запослени во рудниците на јаглен — — — — —	1490
683. Закон за утврдување на стопата на придонесот за додаток на деца на воените лица во активна служба во Југословенската народна армија за 1970 година — — — — —	1490
684. Закон за измена и дополнение на Законот за издвојување средства за станбена изградба — — — — —	1490
685. Одлука за одобрување на претсметките на приходите и распоредот на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1970 година — — — — —	1491
686. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1970 година — — — — —	1491
687. Резолуција за основите на општествено-економската политика во 1970 година — — — — —	1494

Страна

688. Препорака за политиката на буџетската потрошувачка на општествено-политичките заедници во 1969 година — — — — —	1501
689. Уредба за критериумите за утврдување на тајните податоци на народната одбрана и за мерките за заштитата на таквите податоци — — — — —	1501
690. Уредба за спроведување реквизиција во воена состојба — — — — —	1504
691. Уредба за спроведување на материјалната обврска на работните и други организации и граѓани — — — — —	1505
692. Уредба за утврдување на способноста за служење во цивилната заштита и за извршување на обврската за служење во цивилната заштита — — — — —	1508
693. Одлука за подигање на Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тегусигалпа (Република Хондурас) со седиште во Мексико на степен на амбасада — — — — —	1509
694. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1509
695. Одлука за условите за доделување посебен износ на глобалната девизна квота за 1970 година — — — — —	1517
696. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за определени производствени работни организации за 1970 година — — — — —	1518
697. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година — — — — —	1518
698. Одлука за дополнение на Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1970 година — — — — —	1519
699. Одлука за дополнение на Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1969 година да користат кредити во странство и да бидат гарантни по кредитни работи со странство — — — — —	1519
700. Одлука за максималните цени на свинската маст, свежата сланина и салото — — — — —	1519
701. Одлука за пропишување мерка на непосредна општествена контрола на цените за станарини — — — — —	1520
702. Одлука за дополнение на Одлуката за паричните примања што претставуваат надоместок на фактични трошоци — — — — —	1520
703. Одлука за дополнение на Одлуката за определување на работите што имаат карактер на должностите од членот 58 на Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	1520
704. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за стопите на издвојувањето за резервниот фонд на стопанските организации од определени дејности — — — — —	1520
705. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови — — — — —	1521
706. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1521
Исправка на Решението за дополнение на Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоене — — — — —	1522